

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 172

11 декември 2013, среда

година LXIX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                              | Стр. |                                                                                                                                                       | Стр. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4213. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за иселеништво.....                                 | 3    | 4219. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство.....                                        | 21   |
| 4214. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии .....                               | 6    | 4220. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи .....      | 24   |
| 4215. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање.....   | 9    | 4221. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура - Крива Паланка ...             | 27   |
| 4216. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....               | 12   | 4222. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура КочоРацин - Кичево .....        | 30   |
| 4217. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за локална самоуправа .....                     | 15   | 4223. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура - Дебар.....                    | 33   |
| 4218. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација..... | 18   | 4224. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга..... | 36   |

|                                                                                                                                                                        | Стр. |                                                                                                                                                                                                           | Стр. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4225. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Центар за култура АНОМ - Гости-вар.....                            | 39   | 4244. Правилник за својствата на суп-станциијата за која може да се упот-реби алтернативното хемиско име и содржината на барањето за употре-ба на алтернативното хемиско име ...                          | 90   |
| 4226. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Радовиш.....                                                                     | 42   | 4245. Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Република Маке-донија.....                                                                                                                            | 91   |
| 4227. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Прилеп.....                                                                      | 45   | 4246. Одлука за избор на судија на Апе-лациониот суд Битола .....                                                                                                                                         | 91   |
| 4228. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на општина Пехчево .....                                                                    | 48   | 4247. Одлука за избор на судии на Апе-лациониот суд Скопје.....                                                                                                                                           | 91   |
| 4229. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Неготино .....                                                                   | 51   | 4248. Одлука за избор на судија на Апе-лациониот суд Штип .....                                                                                                                                           | 91   |
| 4230. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Куманово.....                                                                    | 54   | 4249. Решение од Судскиот совет на Ре-публика Македонија.....                                                                                                                                             | 92   |
| 4231. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани.....                                                                      | 57   | 4250. Оглас од Судскиот совет на Репуб-лика Македонија .....                                                                                                                                              | 92   |
| 4232. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кавадарци.....                                                                   | 60   | 4251. Правилник за стручно оспособу-вање, проверки, дозволи и овласту-вања на падобрански персонал.....                                                                                                   | 92   |
| 4233. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево .....                                                                    | 63   | 4252. Исправка од Советот на јавните обвинители на Република Македо-нија.....                                                                                                                             | 105  |
| 4234. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Гевгелија .....                                                                  | 66   | 4253. Одлука за користење на повласте-на тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....                                                                                   | 105  |
| 4235. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Винаца.....                                                                      | 69   | 4254. Одлука за користење на повласте-на тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....                                                                                   | 105  |
| 4236. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Велес.....                                                                       | 72   | 4255. Решение за стекнување на статус на повластен производител на елек-трична енергија произведена од об-новливи извори на енергија .....                                                                | 106  |
| 4237. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Градот Скопје.....                                                                       | 75   | 4256. Решение за стекнување на статус на повластен производител на елек-трична енергија произведена од об-новливи извори на енергија .....                                                                | 106  |
| 4238. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Струмица.....                                                                    | 78   | 4257. Одлука за изменување и дополну-вање на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ..... | 107  |
| 4239. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев - Штип .....                 | 81   | 4258. Правилник за изменување и до-полнување на Правилникот за сод-ржината и начинот на остварување-то на правата и обврските од задол-жителното здравствено осигуру-вање.....                            | 149  |
| 4240. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Библиотека Кочо Рацин - Тетово.....                                | 84   | 4259. Правилник за изменување и до-полнување на Правилникот за на-чинот на користење, пристап, изда-вање, чување и заштита на подато-ците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот ..... | 149  |
| 4241. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа библиотека Григор Прличев - Охрид .....                            | 87   | Огласен дел.....                                                                                                                                                                                          | 1-40 |
| 4242. Одлука за дополнување на Одлука-та за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на фун-кционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... | 90   |                                                                                                                                                                                                           |      |
| 4243. Решение за избор на Национален координатор за трансплатација.....                                                                                                | 90   |                                                                                                                                                                                                           |      |

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4213.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| <i>Реден број</i> | <i>Наслов на книга и автор</i>                                                                | <i>издавач</i>                  | <i>ИСБН</i>       | <i>Количина</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                                      | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 4               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 4               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 4               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 4               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                          | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 4               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 4               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Рушди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 4               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 4               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 4               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 4               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 4               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 4               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 4               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 4               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 4               |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЌИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 4 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЌИ ГИ ВАРВАРИТЕ                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 4 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 4 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 4 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЈЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 4 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 4 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 4 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Виголд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 4 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 4 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 4 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 4 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 4 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 4 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењџин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том<br>1   | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 4 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 4 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЈОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 4 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 4 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 4 |



|     |                                                                 |                                            |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 4 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 4 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 4 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-73-1                                                     | 4 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА;<br>ХАМЛЕТ; БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 4 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЉКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 4 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                      | 978-608-223-224-9                                                     | 4 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЉКИ ИЗБОР             | Магор                                      | 978-608-223-229-4                                                     | 4 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                      | 978-608-223-231-7                                                     | 4 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                      | 978-608-223-232-4                                                     | 4 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                      | 978-608-223-233-1                                                     | 4 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 4 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 4 |
| 47. | АВТОР: Рјуносукэ Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 4 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЉНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 4 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 4 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                      | 978-608-223-230-0                                                     | 4 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за иселеништво.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Агенцијата за иселеништво со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/1  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4214.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| <i>Реден број</i> | <i>Наслов на книга и автор</i>                                                                | <i>издавач</i>                  | <i>ИСБН</i>       | <i>Количина</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                     | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 3               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 3               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 3               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 3               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                          | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 3               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 3               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 3               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 3               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 3               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 3               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 3               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 3               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 3               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 3               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 3               |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЛКИ СЕ НА<br>БАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 3 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Ц.М.Куци<br>ДЕЛО: ЧЕКАЛКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 3 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 3 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 3 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 3 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 3 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 3 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 3 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 3 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 3 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 3 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС<br>Студио                   | 978-608-230-146-4                                                     | 3 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС<br>Студио                   | 978-608-230-147-1                                                     | 3 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том<br>1  | АРС<br>Студио                   | 978-608-230- 149-5                                                    | 3 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 3 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 3 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 3 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 3 |

|     |                                                                 |                                            |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 3 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 3 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 3 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-73-1                                                     | 3 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА;<br>ХАМЛЕТ; БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 3 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 3 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                      | 978-608-223-224-9                                                     | 3 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                      | 978-608-223-229-4                                                     | 3 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                      | 978-608-223-231-7                                                     | 3 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                      | 978-608-223-232-4                                                     | 3 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                      | 978-608-223-233-1                                                     | 3 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 3 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 47. | АВТОР: Рјуносукэ Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 3 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 3 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                      | 978-608-223-230-0                                                     | 3 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за финансии.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за финансии со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/2  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4215.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                       | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                     | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 3        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 3        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 3        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 3        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЦИМ                                          | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 3        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 3        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 3        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 3        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 3        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луици Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 3        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 3        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 3        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 3        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 3        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 3        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЛКИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 3 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЛКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 3 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 3 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 3 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 3 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 3 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 3 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 3 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 3 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 3 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 3 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС<br>Студио                   | 978-608-230-146-4                                                     | 3 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС<br>Студио                   | 978-608-230-147-1                                                     | 3 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењџин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том<br>1   | АРС<br>Студио                   | 978-608-230- 149-5                                                    | 3 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 3 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 3 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 3 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 3 |

|     |                                                                 |                                            |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 3 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 3 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 3 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-73-1                                                     | 3 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА;<br>ХАМЛЕТ; БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 3 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 3 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                      | 978-608-223-224-9                                                     | 3 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                      | 978-608-223-229-4                                                     | 3 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                      | 978-608-223-231-7                                                     | 3 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                      | 978-608-223-232-4                                                     | 3 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                      | 978-608-223-233-1                                                     | 3 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС<br>Лamina и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс лamina)       | 3 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС<br>Лamina и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс лamina)       | 3 |
| 47. | АВТОР: Рјуносукe Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | АРС<br>Лamina и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс лamina)       | 3 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС<br>Лamina и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс лamina)       | 3 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС<br>Лamina и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 3 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                      | 978-608-223-230-0                                                     | 3 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за животна средина и просторно планирање.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за животна средина и просторно планирање со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/3  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4216.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| <i>Реден број</i> | <i>Наслов на книга и автор</i>                                                               | <i>издавач</i>                  | <i>ИСБН</i>       | <i>Количина</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                    | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 3               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 3               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                            | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 3               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                       | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 3               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                         | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 3               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                          | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 3               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                 | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 3               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 3               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                                 | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 3               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луици Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 3               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 3               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 3               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 3               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 3               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 3               |



|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЉКИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 3 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЉКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 3 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 3 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 3 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 3 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 3 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 3 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Виголд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 3 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 3 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 3 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 3 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 3 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 3 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењџин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1      | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 3 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 3 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 3 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 3 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 3 |

|     |                                                                 |                                            |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 3 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 3 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 3 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-73-1                                                     | 3 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА;<br>ХАМЛЕТ; БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 3 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 3 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                      | 978-608-223-224-9                                                     | 3 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                      | 978-608-223-229-4                                                     | 3 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                      | 978-608-223-231-7                                                     | 3 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                      | 978-608-223-232-4                                                     | 3 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                      | 978-608-223-233-1                                                     | 3 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС<br>Лamina и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс лamina)       | 3 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС<br>Лamina и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс лamina)       | 3 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | АРС<br>Лamina и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс лamina)       | 3 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС<br>Лamina и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс лamina)       | 3 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС<br>Лamina и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 3 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                      | 978-608-223-230-0                                                     | 3 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за труд и социјална политика со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/4  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4217.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| <i>Реден број</i> | <i>Наслов на книга и автор</i>                                                                | <i>издавач</i>                  | <i>ИСБН</i>       | <i>Количина</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                                      | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 3               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 3               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 3               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 3               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                          | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 3               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 3               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 3               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 3               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 3               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луици Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 3               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 3               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 3               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 3               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 3               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 3               |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 3 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 3 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 3 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 3 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 3 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 3 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 3 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Виголд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 3 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 3 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР, ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 3 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 3 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС<br>Студио                   | 978-608-230-146-4                                                     | 3 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС<br>Студио                   | 978-608-230-147-1                                                     | 3 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењџин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том<br>1   | АРС<br>Студио                   | 978-608-230- 149-5                                                    | 3 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 3 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 3 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 3 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 3 |

|     |                                                                 |                                            |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 3 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 3 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 3 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-73-1                                                     | 3 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА;<br>ХАМЛЕТ; БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 3 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 3 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                      | 978-608-223-224-9                                                     | 3 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                      | 978-608-223-229-4                                                     | 3 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                      | 978-608-223-231-7                                                     | 3 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                      | 978-608-223-232-4                                                     | 3 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                      | 978-608-223-233-1                                                     | 3 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 3 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 3 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 3 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                      | 978-608-223-230-0                                                     | 3 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за локална самоуправа.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за локална самоуправа со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/5  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4218.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| <i>Реден број</i> | <i>Наслов на книга и автор</i>                                                                | <i>издавач</i>                  | <i>ИСБН</i>       | <i>Количина</i> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                                      | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 3               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 3               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 3               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 3               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                          | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 3               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 3               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 3               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 3               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 3               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луици Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 3               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џемс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 3               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 3               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 3               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 3               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 3               |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЉКИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 3 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЉКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 3 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 3 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 3 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 3 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 3 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 3 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 3 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 3 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 3 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 3 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 3 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 3 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том<br>1  | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 3 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 3 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 3 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 3 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 3 |

|     |                                                                 |                                            |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 3 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 3 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 3 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-73-1                                                     | 3 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА;<br>ХАМЛЕТ; БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 3 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 3 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                      | 978-608-223-224-9                                                     | 3 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                      | 978-608-223-229-4                                                     | 3 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                      | 978-608-223-231-7                                                     | 3 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                      | 978-608-223-232-4                                                     | 3 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                      | 978-608-223-233-1                                                     | 3 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 3 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 47. | АВТОР: Рјуносук Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ    | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 3 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 3 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                      | 978-608-223-230-0                                                     | 3 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за информатичко општество и администрација.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за информатичко општество и администрација со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/6  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.



4219.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| <i>Реден број</i> | <i>Наслов на книга и автор</i>                                                               | <i>издавач</i>                  | <i>ИСБН</i>       | <i>Количина</i> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                    | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 3               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 3               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                            | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 3               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                       | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 3               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЦИМ                                         | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 3               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                          | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 3               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                 | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 3               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 3               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                                 | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 3               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 3               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 3               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 3               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 3               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 3               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 3               |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА<br>БАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 3 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: П.М.Куци<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 3 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 3 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 3 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 3 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 3 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 3 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 3 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 3 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 3 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 3 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 3 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 3 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том<br>1    | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 3 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 3 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 3 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 3 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 3 |

|     |                                                                 |                                            |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 3 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 3 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 3 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-73-1                                                     | 3 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 3 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар            | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 3 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                      | 978-608-223-224-9                                                     | 3 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                      | 978-608-223-229-4                                                     | 3 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                      | 978-608-223-231-7                                                     | 3 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                      | 978-608-223-232-4                                                     | 3 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                      | 978-608-223-233-1                                                     | 3 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 3 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 3 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС<br>Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 3 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                      | 978-608-223-230-0                                                     | 3 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за здравство.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за здравство со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/7  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4220.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| <b>Реден број</b> | <b>Наслов на книга и автор</b>                                                                | <b>издавач</b>                  | <b>ИСБН</b>       | <b>Количина</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                                      | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                          | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1               |
| 16.               | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈЌИ СЕ НА ВАВИЛОН                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5 | 1               |
| 17.               | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ. М. Куци<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈЌИ ГИ ВАРВАРИТЕ                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5 | 1               |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ<br>ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)  | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)  | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА                 | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |

|     |                                                                 |                                                  |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b>         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b>         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносукџе Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ  | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/15  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4221.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - КРИВА ПАЛАНКА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| <b>Реден број</b> | <b>Наслов на книга и автор</b>                                                                | <b>издавач</b>                           | <b>ИСБН</b>       | <b>Количина</b> |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                     | <b>Издавачки<br/>Центар Три</b>          | 978-608-230-102-0 | 1               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | <b>Издавачки<br/>Центар Три</b>          | 978-608-230-124-2 | 1               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | <b>Магор</b>                             | 978-608-223-105-1 | 1               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | <b>Магор</b>                             | 978-608-223-154-9 | 1               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                          | <b>Магор</b>                             | 978-608-223-157-0 | 1               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | <b>Магор</b>                             | 978-608-223-155-6 | 1               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | <b>Магор</b>                             | 978-608-223-156-3 | 1               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-74-8 | 1               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                                  | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-85-4 | 1               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-88-5 | 1               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                            | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-68-7 | 1               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-84-7 | 1               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-78-6 | 1               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-65-6 | 1               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-56-4 | 1               |
| 16.               | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЌКИ СЕ НА ВАВИЛОН                             | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-91-5 | 1               |
| 17.               | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ. М. Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЌКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                                  | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-62-5 | 1               |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ<br>ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)  | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)  | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА                 | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |



|     |                                                                 |                                                  |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b>         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b>         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносук Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ    | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура - Крива Паланка.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура - Крива Паланка со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/25  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4222.

Врз основа на член 54-а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА КОЧО РАЦИН - КИЧЕВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                       | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                                      | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЦИМ                                          | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1        |
| 16.        | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5 | 1        |
| 17.        | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М. Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5 | 1        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ<br>ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењџин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1      | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макевеј)  | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макевеј)  | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макевеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макевеј) | 1 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макевеј) | 1 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макевеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА                 | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |

|     |                                                                 |                                                  |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b>         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЃКИ ИЗБОР                          | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b>         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЃКИ ИЗБОР             | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносукэ Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | <b>АРС Ламина<br/>и Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин - Кичево.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин - Кичево со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/26  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4223.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА - ДЕБАР**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                | издавач                   | ИСБН              | Количина |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                               | Издавачки Центар Три      | 978-608-230-102-0 | 1        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА                       | Издавачки Центар Три      | 978-608-230-124-2 | 1        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                      | Магор                     | 978-608-223-105-1 | 1        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                 | Магор                     | 978-608-223-154-9 | 1        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                   | Магор                     | 978-608-223-157-0 | 1        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                    | Магор                     | 978-608-223-155-6 | 1        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                           | Магор                     | 978-608-223-156-3 | 1        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-74-8 | 1        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                           | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-85-4 | 1        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                      | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-88-5 | 1        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                     | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-68-7 | 1        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                             | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-84-7 | 1        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-78-6 | 1        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                               | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-65-6 | 1        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                            | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-56-4 | 1        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 1 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230- 149-5                                                    | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ      | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура - Дебар.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура - Дебар со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/27  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4224.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ – СТРУГА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

| <b>Реден број</b> | <b>Наслов на книга и автор</b>                                                               | <b>издавач</b>                  | <b>ИСБН</b>       | <b>Количина</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                    | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 2               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 2               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                            | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 2               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                       | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 2               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                         | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 2               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                          | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 2               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                 | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 2               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 2               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                                 | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 2               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 2               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 2               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 2               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 2               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 2               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 2               |



|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 2 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ. М. Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 2 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 2 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 2 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 2 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 2 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 2 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 2 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 2 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 2 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 2 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 2 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 2 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењџин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1      | АРС Студио                      | 978-608-230- 149-5                                                    | 2 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)  | 2 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)  | 2 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 2 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 2 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 2 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 2 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 2 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 2 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 2 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 2 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 2 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 2 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 2 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 2 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 2 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 2 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 2 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ      | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 2 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 2 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 2 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 2 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура Браќа Миладиновци - Струга со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/28  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4225.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА АСНОМ – ГОСТИВАР**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                      | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                                     | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 2        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 2        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                            | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 2        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                       | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 2        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                         | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 2        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                          | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 2        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                 | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 2        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 2        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                                 | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 2        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 2        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 2        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 2        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 2        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 2        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 2        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА<br>БАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 2 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куци<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 2 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 2 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 2 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 2 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 2 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 2 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 2 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 2 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 2 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 2 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 2 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 2 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230- 149-5                                                    | 2 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 2 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 2 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 2 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 2 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 2 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 2 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 2 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 2 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 2 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 2 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 2 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 2 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 2 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 2 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 2 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 2 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 2 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ      | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 2 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 2 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 2 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 2 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Центар за култура АСНОМ - Гостивар.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Центар за култура АСНОМ - Гостивар со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/29  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4226.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**РАДОВИШ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| <i>Реден број</i> | <i>Наслов на книга и автор</i>                                                            | <i>издавач</i>                  | <i>ИСБН</i>       | <i>Количина</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                 | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                         | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                    | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                      | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                       | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                              | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луици Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                        | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1               |
| 16.               | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5 | 1               |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куши<br>ДЕЛО: ЧЕКАЌКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ ВО<br>ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солженицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ      | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Радовиш, а за потребите на Општинска Народна Библиотека Браќа Миладиновци - Радовиш.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Радовиш со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/30  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.



4227.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**ПРИЛЕП**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| <i>Реден број</i> | <i>Наслов на книга и автор</i>                                                            | <i>издавач</i>                  | <i>ИСБН</i>       | <i>Количина</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                                  | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                         | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                    | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                      | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                       | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                              | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиджи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                        | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                        | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1               |
| 16.               | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈЌИ СЕ НА ВАВИЛОН                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5 | 1               |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Кули<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ ВО<br>ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солженицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјунсуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ       | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп, а за потребите на Градската Библиотека Борка Талески - Прилеп.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Прилеп со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/31  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4228.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**ПЕХЧЕВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| <i>Реден број</i> | <i>Наслов на книга и автор</i>                                                            | <i>издавач</i>                           | <i>ИСБН</i>       | <i>Количина</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                 | <b>Издавачки<br/>Центар Три</b>          | 978-608-230-102-0 | 1               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА                          | <b>Издавачки<br/>Центар Три</b>          | 978-608-230-124-2 | 1               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                         | <b>Магор</b>                             | 978-608-223-105-1 | 1               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                    | <b>Магор</b>                             | 978-608-223-154-9 | 1               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                      | <b>Магор</b>                             | 978-608-223-157-0 | 1               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                       | <b>Магор</b>                             | 978-608-223-155-6 | 1               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                              | <b>Магор</b>                             | 978-608-223-156-3 | 1               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-74-8 | 1               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                              | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-85-4 | 1               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиджи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                        | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-88-5 | 1               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                        | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-68-7 | 1               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-84-7 | 1               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                   | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-78-6 | 1               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                  | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-65-6 | 1               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                               | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-56-4 | 1               |
| 16.               | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН                         | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b> | 978-608-4694-91-5 | 1               |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Кули<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ ВО<br>ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1       | АРС Студио                      | 978-608-230- 149-5                                                    | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ      | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина и<br>Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Пехчево, а за потребите на Матичната Библиотека Кочо Рацин - Пехчево.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Пехчево со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/32  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4229.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                       | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                                      | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                          | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ, ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луици Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 1 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куци<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1       | АРС Студио                      | 978-608-230- 149-5                                                    | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |



|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносукэ Кутагава<br>ДЕЛО: РАПОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиди Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Неготино, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Страшо Пинџур - Неготино.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Неготино со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8795/33  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на петседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4230.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**КУМАНОВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                       | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                     | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                          | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луици Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЉКИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 1 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЉКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењџин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1      | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЈОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Куманово, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Тане Георгиевски - Куманово.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Куманово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8795/34  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4231.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                       | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                                      | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                          | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Рушди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луизи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЛКИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 1 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куци<br>ДЕЛО: ЧЕКАЛКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230- 149-5                                                    | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносукэ Кутагава<br>ДЕЛО: РАПОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиджи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кочани, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Искра - Кочани.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Кочани со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8795/35  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на петседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4232.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

### О Д Л У К А

### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                       | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                                      | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                          | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луици Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џемс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1        |



|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЌКИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 1 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куци<br>ДЕЛО: ЧЕКАЌКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЈОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАПОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Кавадарци, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Феткин - Кавадарци.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Кавадарци со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8795/36  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на петседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4233.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                       | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                     | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                           | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                             | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                        | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                          | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                           | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                  | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                             | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                       | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЉКИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 1 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЉКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЈД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАПОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пираделло<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Делчево, а за потребите на Јавната Локална Библиотека Илинден - Делчево.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Делчево со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8795/37  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на петседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4234.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**ГЕВГЕЛИЈА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                      | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                    | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО<br>МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                            | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                       | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                         | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                          | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                                 | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА<br>ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                                 | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                            | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 16. | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА<br>ВАВИЛОН           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5                                                     | 1 |
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ<br>УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ<br>РАКОПИС           | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солженицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ<br>ЛИР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА<br>ТАЈНАТА КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ<br>РАСКАЗИ   | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луизи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Гевгелија, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Гоце Делчев - Гевгелија.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Гевгелија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8795/38  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на петседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.



4235.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**ВИНИЦА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                   | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                 | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                         | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                    | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                      | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                       | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                              | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                        | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1        |
| 16.        | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈЌИ СЕ НА ВАВИЛОН                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5 | 1        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ. М. Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ<br>ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењџин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1      | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)  | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)  | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносукэ Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Винаца, а за потребите на Јавната Општинска Установа Библиотека Ванчо Прке - Винаца.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Винаца со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/39  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4236.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**ВЕЛЕС**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                   | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                 | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                         | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                    | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                      | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                       | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                              | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џемс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1        |
| 16.        | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5 | 1        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ<br>ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењџин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1      | АРС Студио                      | 978-608-230- 149-5                                                    | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносук Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ       | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Велес, а за потребите на Локалната Библиотека Гоце Делчев - Велес.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Велес со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/40  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4237.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ**  
**СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                   | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                 | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 3        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 3        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                         | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 3        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                    | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 3        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                      | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 3        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                       | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 3        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                              | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 3        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 3        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 3        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 3        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                        | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 3        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 3        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 3        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 3        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 3        |
| 16.        | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈЌИ СЕ НА ВАВИЛОН                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5 | 3        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ. М. Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 3 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 3 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 3 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 3 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 3 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 3 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 3 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 3 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ<br>ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 3 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 3 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 3 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 3 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230- 149-5                                                    | 3 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)  | 3 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)  | 3 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 3 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 3 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 3 |



|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 3 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 3 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 3 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 3 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 3 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 3 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 3 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 3 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 3 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 3 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 3 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 3 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 3 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 3 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Градот Скопје, а за потребите на Јавната установа Градска Библиотека Браќа Миладиновци - Скопје.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Град Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/41  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4238.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА**  
**СТРУМИЦА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| <b>Реден број</b> | <b>Наслов на книга и автор</b>                                                            | <b>издавач</b>                  | <b>ИСБН</b>       | <b>Количина</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР                                 | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 1               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 1               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                         | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 1               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                    | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 1               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                      | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 1               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                       | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 1               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                              | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 1               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 1               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 1               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 1               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                        | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 1               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 1               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 1               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 1               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 1               |
| 16.               | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЌКИ СЕ НА ВАВИЛОН                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5 | 1               |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 1 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 1 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 1 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 1 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 1 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 1 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 1 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 1 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ<br>ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 1 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 1 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 1 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 1 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1       | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 1 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)  | 1 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)  | 1 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 1 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 1 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 1 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 1 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 1 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 1 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 1 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 1 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 1 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 1 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 1 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 1 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 1 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 1 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 47. | АВТОР: Рјуносук Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ       | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 1 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 1 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 1 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 1 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Струмица, а за потребите на Локалната установа Библиотека Благој Јанков Мучето - Струмица.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Струмица со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/42  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4239.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                   | издавач                         | ИСБН              | Количина |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                                  | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 3        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 3        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                         | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 3        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                    | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 3        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                      | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 3        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                       | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 3        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                              | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 3        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 3        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 3        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 3        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                        | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 3        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 3        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 3        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 3        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 3        |
| 16.        | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5 | 3        |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 3 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 3 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 3 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 3 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 3 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 3 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 3 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 3 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ<br>ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 3 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 3 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА              | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 3 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 3 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1       | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 3 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)  | 3 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон. центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)  | 3 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 3 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 3 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 3 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 3 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 3 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 3 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 3 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 3 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 3 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 3 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 3 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 3 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 3 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 3 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 47. | АВТОР: Рјуносукэ Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 3 |
| 48. | АВТОР: Луиџи Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 3 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 3 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Универзитетска Библиотека Гоце Делчев - Штип.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Универзитетска Библиотека Гоце Делчев - Штип со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/43  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4240.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА КОЧО РАЦИН - ТЕТОВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

| Реден број | Наслов на книга и автор                                                                | издавач                   | ИСБН              | Количина |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------|
| 1.         | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                               | Издавачки Центар Три      | 978-608-230-102-0 | 3        |
| 2.         | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА                       | Издавачки Центар Три      | 978-608-230-124-2 | 3        |
| 3.         | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                      | Магор                     | 978-608-223-105-1 | 3        |
| 4.         | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                 | Магор                     | 978-608-223-154-9 | 3        |
| 5.         | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЦИМ                                   | Магор                     | 978-608-223-157-0 | 3        |
| 6.         | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                    | Магор                     | 978-608-223-155-6 | 3        |
| 7.         | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                           | Магор                     | 978-608-223-156-3 | 3        |
| 8.         | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-74-8 | 3        |
| 9.         | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                           | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-85-4 | 3        |
| 10.        | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиџи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                      | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-88-5 | 3        |
| 11.        | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                     | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-68-7 | 3        |
| 12.        | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                             | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-84-7 | 3        |
| 13.        | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-78-6 | 3        |
| 14.        | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                               | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-65-6 | 3        |
| 15.        | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                            | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-56-4 | 3        |
| 16.        | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЌКИ СЕ НА ВАВИЛОН                      | Конгресен Сервисен Центар | 978-608-4694-91-5 | 3        |



|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куџи<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 3 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 3 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 3 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 3 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 3 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 3 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 3 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 3 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ<br>ВО ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 3 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 3 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 3 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 3 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солжењџин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1      | АРС Студио                      | 978-608-230-149-5                                                     | 3 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 3 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 3 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 3 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 3 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 3 |

|     |                                                                 |                                         |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 3 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. центар)<br>978-608-205-218-2              | 3 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-73-1                                                     | 3 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 3 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 3 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | Магор                                   | 978-608-223-224-9                                                     | 3 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | Магор                                   | 978-608-223-229-4                                                     | 3 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | Магор                                   | 978-608-223-231-7                                                     | 3 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | Магор                                   | 978-608-223-232-4                                                     | 3 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | Магор                                   | 978-608-223-233-1                                                     | 3 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 3 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 47. | АВТОР: Рјуносуке Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 3 |
| 48. | АВТОР: Луици Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | АРС Ламина<br>и Издавачки<br>Центар Три | 978-608-230-134-1                                                     | 3 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | Магор                                   | 978-608-223-230-0                                                     | 3 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Библиотека Кочо Рацин - Тетово.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Библиотека Кочо Рацин - Тетово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/44  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4241.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ - ОХРИД**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност и тоа:

| <i>Реден број</i> | <i>Наслов на книга и автор</i>                                                            | <i>издавач</i>                  | <i>ИСБН</i>       | <i>Количина</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1.                | КНИГА 58<br>АВТОР: Франческо Петрарка<br>ДЕЛО: КАНЦОНИЕР                                  | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-102-0 | 3               |
| 2.                | КНИГА 186<br>АВТОР: Џовани Верка<br>ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА                          | Издавачки<br>Центар Три         | 978-608-230-124-2 | 3               |
| 3.                | КНИГА 532<br>АВТОР: Криста Волф<br>ДЕЛО: КАСАНДРА                                         | Магор                           | 978-608-223-105-1 | 3               |
| 4.                | КНИГА 89<br>АВТОР: Даниел Дефо<br>ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО                                    | Магор                           | 978-608-223-154-9 | 3               |
| 5.                | КНИГА 263<br>АВТОР: Џозеф Конрад<br>ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ                                      | Магор                           | 978-608-223-157-0 | 3               |
| 6.                | КНИГА 59<br>АВТОР: Џовани Бокачо<br>ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН                                       | Магор                           | 978-608-223-155-6 | 3               |
| 7.                | КНИГА 438<br>АВТОР: Салман Ружди<br>ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА                              | Магор                           | 978-608-223-156-3 | 3               |
| 8.                | КНИГА 142<br>АВТОР: Перси Биш Шели<br>ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ<br>ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-74-8 | 3               |
| 9.                | КНИГА 269<br>АВТОР: Форд Медокс Форд<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК                              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-85-4 | 3               |
| 10.               | КНИГА 457<br>АВТОР: Луиджи Пулчи<br>ДЕЛО: МОРГАНТЕ                                        | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-88-5 | 3               |
| 11.               | КНИГА 274<br>АВТОР: Џејмс Џојс<br>ДЕЛО: УЛИС том 1                                        | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-68-7 | 3               |
| 12.               | КНИГА 378<br>АВТОР: Дорис Лесинг<br>ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-84-7 | 3               |
| 13.               | КНИГА 381<br>АВТОР: Норман Мајлер<br>ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ                                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-78-6 | 3               |
| 14.               | КНИГА 391<br>АВТОР: Маргарет Етвуд<br>ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА                                  | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-65-6 | 3               |
| 15.               | КНИГА 426<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-56-4 | 3               |
| 16.               | КНИГА 442<br>АВТОР: Дејвид Малуф<br>ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-91-5 | 3               |

|     |                                                                                |                                 |                                                                       |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 17. | КНИГА 443<br>АВТОР: Џ.М.Куши<br>ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ                     | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-62-5                                                     | 3 |
| 18. | КНИГА 555<br>АВТОР: Ан Енрајт<br>ДЕЛО: СОБИРАЊЕ                                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-92-2                                                     | 3 |
| 19. | КНИГА 98<br>АВТОР: Лоренс Стерн<br>ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2                   | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-82-3                                                     | 3 |
| 20. | КНИГА 123<br>АВТОР: Виктор Иго<br>ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-83-0                                                     | 3 |
| 21. | КНИГА 146<br>АВТОР: Чарлс Дикенс<br>ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2                | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-87-8                                                     | 3 |
| 22. | КНИГА 482<br>АВТОР: Брам Стокер<br>ДЕЛО: ДРАКУЛА                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-89-2                                                     | 3 |
| 23. | КНИГА 427<br>АВТОР: Витолд Гомбрович<br>ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-94-6                                                     | 3 |
| 24. | КНИГА 49<br>АВТОР: Непознат<br>ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН                          | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-97-7                                                     | 3 |
| 25. | КНИГА 230<br>АВТОР: Томас Ман<br>ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ ВО<br>ВЕНЕЦИЈА | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-67-0                                                     | 3 |
| 26. | КНИГА 248<br>АВТОР: Франц Верфел<br>ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС              | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-60-1                                                     | 3 |
| 27. | КНИГА 303<br>АВТОР: Михаил Булгаков<br>ДЕЛО: МАЈСТОР И МАРГАРИТА               | АРС Студио                      | 978-608-230-146-4                                                     | 3 |
| 28. | КНИГА 379<br>АВТОР: Џек Керуак<br>ДЕЛО: НА ПАТОТ                               | АРС Студио                      | 978-608-230-147-1                                                     | 3 |
| 29. | КНИГА 396<br>АВТОР: Александар Солженицин<br>ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1     | АРС Студио                      | 978-608-230- 149-5                                                    | 3 |
| 30. | АВТОР: Џон Милтон<br>ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ                                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-70-0<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-170-3<br>(Макавеј)   | 3 |
| 31. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР                      | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-69-4<br>(Кон.центар)<br>978-608-205-169-7<br>(Макавеј)   | 3 |
| 32. | АВТОР: Рабиндранат Тагоре<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                               | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-72-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-201-4<br>(Макавеј) | 3 |
| 33. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: СОНЕТИ                                         | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-79-3<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-204-5<br>(Макавеј) | 3 |
| 34. | АВТОР: Шандор Петефи<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                                    | Конгресен<br>Сервисен<br>Центар | 978-608-4694-71-7<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-200-7<br>(Макавеј) | 3 |

|     |                                                                 |                                                  |                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 35. | АВТОР: Непознат автор<br>ДЕЛО: БЕОВУЛФ                          | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b>         | 978-608-4694-98-4<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-223-6<br>(Макавеј) | 3 |
| 36. | АВТОР: Антон Дончев<br>ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА<br>КНИГА  | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b>         | 978-608-4694-93-9<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-218-2              | 3 |
| 37. | АВТОР: Томас Стернс Елиот<br>ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР                   | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b>         | 978-608-4694-73-1                                                     | 3 |
| 38. | АВТОР: Вилијам Шекспир<br>ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ;<br>БУРА | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b>         | 978-608-4694-96-0<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-221-2<br>(Макавеј) | 3 |
| 39. | АВТОР: Браќа Грим<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР                          | <b>Конгресен<br/>Сервисен<br/>Центар</b>         | 978-608-4694-86-1<br>(Конг. Центар)<br>978-608-205-211-3<br>(Макавеј) | 3 |
| 40. | АВТОР: Ла Фонтен<br>ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР                           | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-224-9                                                     | 3 |
| 41. | АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон<br>ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР             | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-229-4                                                     | 3 |
| 42. | АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР           | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-231-7                                                     | 3 |
| 43. | АВТОР: Пол Верлен<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-232-4                                                     | 3 |
| 44. | АВТОР: Гијом Аполинер<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                    | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-233-1                                                     | 3 |
| 45. | АВТОР: Константинос Кавафис<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР              | <b>АРС Ламина и<br/>Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-145-7<br>(ТРИ)<br>978-608-229-493-3<br>(арс ламина)       | 3 |
| 46. | АВТОР: Јосиф Бродски<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                     | <b>АРС Ламина и<br/>Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-152-5<br>(три)<br>978-608-229-499-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 47. | АВТОР: Рјуносук Кутагава<br>ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ       | <b>АРС Ламина и<br/>Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-151-8<br>(три)<br>978-608-229-496-4<br>(арс ламина)       | 3 |
| 48. | АВТОР: Луиди Пирандело<br>ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА<br>ПАСКАЛ      | <b>АРС Ламина и<br/>Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-150-1<br>(три)<br>978-608-229-486-5<br>(арс ламина)       | 3 |
| 49. | АВТОР: Езра Паунд<br>ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР                        | <b>АРС Ламина и<br/>Издавачки<br/>Центар Три</b> | 978-608-230-134-1                                                     | 3 |
| 50. | АВТОР: Јасунари Кавабата<br>ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ             | <b>Магор</b>                                     | 978-608-223-230-0                                                     | 3 |

## Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Библиотека Григор Прличев - Охрид.

## Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Библиотека Григор Прличев – Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движените ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8795/45  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4242.

Врз основа на член 2, став 3 и член 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012 и 145/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30 ноември 2013 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012 и 161/2012), во табелата:

1. По алинејата - „претседател на Советот за унапредување и надзор на ревизијата -3,0“ се додава нова алинеја која гласи:

- „директор на Фондот за иновации и технолошки развој - 3,2“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 19 ноември 2013 година.

**Член 3**

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-9136/2  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4243.

Врз основа на член 55 од Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/2011, 136/2011 и 91/2013), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 30 ноември 2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**ЗА ИЗБОР НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА**

1. За Национален координатор за трансплантација се избира:

- прим. д-р сци. Аспазија Софијанова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-8976/2  
30 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**

4244.

Врз основа на член 44 став (6) од Законот за хемикалии („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/10, 53/11 и 164/13), министерот за здравство донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА СВОЈСТВАТА НА СУПСТАНЦИЈАТА ЗА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБИ АЛТЕРНАТИВНОТО ХЕМИСКО ИМЕ И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПОТРЕБА НА АЛТЕРНАТИВНОТО ХЕМИСКО ИМЕ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат својствата на супстанцииите за кои може да се употреби алтернативно хемиско име и содржината на барањето за употреба на алтернативното хемиско име.

**Член 2**

Производителот, увозникот или понатамошниот корисник може до Агенцијата за хемикалии да поднесе барање за употреба на алтернативно хемиско име за супстанцијата содржана во смесата којашто ги задоволува посебните критериуми и поседува својства врз основа на кои е класифицирана во една од класите на опасност дадени во Прилог 1. Дел 1. оддел 1.4 од Правилникот за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии.

**Член 3**

Барањето за употреба на алтернативно хемиско име го содржи следново:

1) име, адреса и број на телефон на снабдувачот на супстанцијата во смесата;

2) трговско име или ознака за смесата;

3) идентификатор на производот за супстанцијата во смесата за која се бара употреба на алтернативно хемиско име во согласност со Правилникот за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии;

4) предложено алтернативно хемиско име за супстанцијата во смесата со образложение дека тоа име може да обезбеди доволно информации за мерките за заштита на здравјето на луѓето и мерките на претпазливост што треба да се преземат на работното место, како и за контрола на ризикот при ракувањето со смесата, односно со доказ дека во ЕУ е одобрено таквото алтернативно хемиско име за таа супстанција;

5) образложение за оправданоста од употреба на алтернативното хемиско име, односно доказ дека употребата на хемиското име за таа супстанција на етикетата или во безбедносниот лист може да доведе до повреда на деловната тајна или правото на интелектуална сопственост;

6) номиналното количество на супстанцијата во пакувањето наменето за општа употреба.

**Член 4**

Кога употребата на алтернативното хемиско име е одобрено за определена супстанција содржана во смесата, а класификацијата на таа супстанција дополнително е изменета така што веќе не ги исполнува условите од Прилог 1. Дел 1. оддел 1.4, од Правилникот за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии, снабдувачот на смесата треба на етикетата и во безбедносниот лист да го наведе идентификаторот на производот за таа супстанција во согласност со Правилникот за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии, а не алтернативното хемиско име.

### Употреба на алтернативно хемиско име

#### Член 5

Барањето за употреба на алтернативното хемиско име може да биде одобрено за супстанција содржана во смесата само ако:

1) супстанцијата за која се бара употреба на алтернативно хемиско име е класифицирана исклучиво во една или повеќе од следниве категории на опасност:

- било која категорија на опасност од Дел 2., Прилог 1. од Правилникот за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии;
- акутна токсичност, категорија 4;
- корозивно оштетување на кожата/иритација на кожата, категорија 2;
- тешко оштетување на окото/иритација на окото, категорија 2;
- специфична токсичност за целниот орган;
- еднократна изложеност, категории 2 и 3;
- специфична токсичност за целниот орган;
- повеќекратна изложеност, категорија 2;
- опасност по водната животна средина – хронична, категории 3 и 4

2) за таа супстанција не е пропишана гранична вредност на изложеност во работна средина и

3) производителот, увозникот или понатамошниот корисник може да докаже дека со употребата на алтернативното хемиско назив ќе обезбеди доволно информации за мерките за заштита на здравјето на луѓето и мерките на претпазливост кои треба да се преземат на работното место, како и за контролата на ризикот при ракувањето со смесата;

4) за супстанции кои се наоѓаат во природата, хемиското име како што е „есенцијално масло...“ или: „екстракт...“ може да се користи наместо хемиското име на состојката на тоа есенцијално масло или екстракт наведени во Правилникот за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии.

#### Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-10940/1  
10 декември 2013 година  
Скопје

Министер,  
Никола Годоров, с.р.

### СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4245.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 2.12.2013 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За судија на Врховниот суд на Република Македонија е избран:

- Шпенд Деваја - адвокат од Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2054/1  
2 декември 2013 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
Александра Зафировска, с.р.

4246.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 02.12.2013 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД БИТОЛА

1. За судија на Апелациониот суд Битола е избрана:

- Ружица Иваноска - судија на Основен суд Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2055/1  
2 декември 2013 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
Александра Зафировска, с.р.

4247.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 02.12.2013 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД СКОПЈЕ

1. За судии на Апелациониот суд Скопје се избрани:

- Нуман Лимани - Државен советник во Министерството за правда и
- Фатмир Скендер - Раководител на Одделение за правни и општи работи во Општина Центар Жупа.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2056/1  
2 декември 2013 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
Александра Зафировска, с.р.

4248.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 02.12.2013 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ШТИП

1. За судија на Апелациониот суд Штип е избран:  
- Весна Димитриевска-Накова - судија на Основниот суд Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2057/1  
2 декември 2013 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

4249.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 47 став 1 точка 2 и член 49 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006 и 150/2010), во врска со член 73 став 1 точка 2 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), на седницата одржана на ден 02.12.2013 година го донесе следното

## Р Е Ш Е Н И Е

СЕ УТВРДУВА престанок на судиската функција на Зоран Лозаноски – судија на Основниот суд Велес, поради трајно загубена способност за вршење на судиската функција, по сопствено барање.

Со денот на престанокот на судиската функција на судијата му престанува правото на плата како судија, заклучно со 02.12.2013 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2059/1  
2 декември 2013 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

4250.

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), објавува

## О Г Л А С

- За избор на 3 (тројца) судии на Основен суд Скопје 1 Скопје.

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006), како и посебниот услов од член 17 став 1 алинеја 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010), да имаат завршено почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е постаро од една година од денот на издавање и уверение дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на професија, дејност или должност, да не е постаро од шест месеци од денот на издавањето), да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија,

ул.„Велько Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Македонија на следната адреса:

<http://www.ssrn.mk/docs/formulari/prijava.doc>.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-2100/2  
6 декември 2013 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Александра Зафировска, с.р.**

## АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

4251.

Врз основа на член 136 ставови (7) и (8), член 138 став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

## П Р А В И Л Н И К ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПАДОБРАНСКИ ПЕРСОНАЛ

### ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на вршење на обуката за стекнување на стручна оспособеност како и посебните услови во однос на потребниот кадар за обука, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење на организациите и центрите за обука, формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверенијата за вршење на обука на организациите и центрите за обука, начинот на спроведување на редовната и вонредната проверка, условите за стекнување на дозволи, начинот на издавање, продолжување, промена и суспендирање, формата, содржината и рокот на важење, како и критериумите, начинот и постапката за признавање на завршена обука, програми за обука, положени испити, стекнати дозволи и овластувања во странство на падобрански персонал (во натамошниот текст: падобранци).

#### Член 2

(1) Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) Падобран е направа без моторен погон, изработена од ткаенина, која се користи за успорување на слободниот пад или пребрзото возење;

2) Падобранец е лице кое изведува скокови од воздухоплов користејќи падобран, а поседува важечка дозвола за падобранец со овластување А категорија или повисока категорија;

3) Ученик падобранец е лице кое се оспособува за стекнување на дозвола за падобранец со овластување А категорија;

4) Вонаеродромски скок е скок со падобран кој се изведува на површина надвор од аеродромот;

5) Кандидат (applicant) е лице кое поднесува барање за полагање на испит (теоретски и/или практичен) за стекнување на дозвола за падобранец и/или соодветно овластување;

6) Книшка за падобрански скокови е лична евиденција за скоковите изведени од падобранец или ученик падобранец;



7) Овластување (rating) е одобрение впишано во дозволата, кое претставува составен дел на истата и со кое се наведуваат условите, правата или ограничувањата кои се однесуваат на дозволата;

8) Посебно овластување е овластување впишано во дозволата, кое претставува составен дел на истата и со кое се утврдени посебните специфични услови, права или ограничувања кои се однесуваат на дозволата и/или соодветното овластување;

9) Нокен скок е скок со падобран изведен во период од половина час по заоѓање на сонцето до половина час пред изгревање на сонцето;

10) Пакер на падобран (rigger) е лице кое во дозволата за падобранец има впишано посебно овластување пакер на падобран;

11) Постар пакер (senior rigger) е лице кое во дозволата за падобранец има впишано посебно овластување пакување, одржување, технички преглед и поправање на падобран;

12) Скок на слободно е скок при кој активирањето на падобранот го врши падобранецот и

13) Тандем падобран е падобран посебно конструиран за истовремен скок на две лица (тандем пилот и тандем патник).

### Член 3

(2) Одделни кратенки употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1) AC (Assurance) е скок со падобран на целта;

2) AFF (Accelerated Free Fall) е начин на оспособување кога ученик падобранец ги изведува скоковите со падобран на слободно од големи височини со еден или двајца инструктори;

3) AFF инструктор е падобранец кој во дозволата има впишано посебно овластување AFF инструктор;

4) FF скокови (Free Fly) или слободен стил е падобранска дисциплина која се одвива во слободен пад во текот на кој падобранецот со различни положби на телото изведува одредени фигури и движења во сите три димензии и во која се опфатени и индивидуалните скокови со слободен стил (Free Style);

5) FS скокови (Formation Skydiving) или групни фигури во слободен пад е падобранска дисциплина која се одвива во слободен пад во текот на која група падобранци со своите тела формираат одредени фигури;

6) IS скокови (Individual Style) или фигури е индивидуална падобранска дисциплина која се одвива во слободен пад во кој што падобранецот во што пократко време треба да изведе збир на зададени елементи (фигура) и

7) WS скокови (Wing Suit) е падобранска дисциплина на која што во текот на слободниот пад се користи посебна облека која значително ги менува аеродинамичките карактеристики на телото и овозможува значително намалување на вертикалната и зголемување на хоризонталната брзина на падобранецот.

## СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕНТРИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ

### 1. Услови за вршење на обука

#### Член 4

Стручна оспособеност на падобранскиот персонал се стекнува во овластени организации или центри за обука кои треба да ги исполнуваат посебните услови пропишани со овој правилник.

#### Член 5

(1) За да вршат обука на падобранци, организациите или центрите за обука со седиште во Република Македонија, треба да имаат уверение за вршење на обука, издадено од страна на Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенцијата).

(2) Уверението од став (1) на овој член им се издава на организации или центри за обука кои имаат:

а) решение за упис во Централен регистар на Република Македонија;

б) соодветна организација и структура на управување со организацијата или центарот за обука;

в) договор за ангажирање на лицата кои ќе ја вршат обуката во организацијата или центарот за обука;

г) програма за обука на падобранци во согласност со одредбите на овој правилник, одобрена од страна на Агенцијата;

д) доказ за сопственост, односно договор за користење на просториите или опремата неопходна за спроведување на обуката;

ѓ) евиденција на обуката и тоа: регистар на ученици – кандидати, дневник за теоретската и практичната обука;

е) стручна литература согласно одобрената програма за обука, школска документација – архива и библиотека;

ж) простории за изведување на теоретска обука на најмалку три кандидати со потребна опрема и наставни помагала;

з) соодветен падобран во зависност од видот на обуката која ќе ја спроведува, воздухопловна радиостаница, телефонски и радио средства за комуникација и опрема и прибор за давање на прва помош;

с) стручен кадар согласно одобрената програма за обука кој ќе ја спроведува обуката и кој поседува дозвола за падобранец и инструкторско овластување за падобранство, при што еден инструктор може да обучува најмногу пет кандидати и

и) прирачник за обука за потребите на стручниот персонал на организацијата и/или центарот за обука со методологија за утврдување на деталите во врска со содржината, организацијата и траењето на обуката како и за изведување на испитите и оценувањата.

## 2. Форма, содржина, евиденција и начин на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за вршење на обука на падобранци

### Член 6

(1) За издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за вршење на обука на падобранци, организациите или центрите за обука со седиште во Република Македонија поднесуваат барање до Агенцијата, со кое се приложуваат докази дека се исполнети условите за добивање на уверение за вршење на обука согласно член 5 на овој правилник.

(2) Барањето за продолжување на уверението се поднесува најмалку 30 дена пред истекот на важноста на уверението, за обновување најдоцна 30 дена по истекот на важноста, а за промена најдоцна десет дена по настанатата промена.

(3) Доколку организацијата или центарот за обука не поднесе барање за продолжување или обновување во роковите утврдени во став (2) на овој член, уверението се смета за повлечено.

### Член 7

(1) Агенцијата по приемот на барањето, врши проверка дали е уплатена административната такса, проверка на приложената документација, како и оперативна проверка со цел да се утврди дали организацијата или центарот за обука ги исполнува условите и техничките можности за вршење на обука на падобранци.

(2) Проверките од став (1) на овој член се вршат и при продолжување, обновување или промена на уверението.

(3) При извршување на проверките од став (1) на овој член Агенцијата користи листи за проверки претходно изготвени согласно документацијата и податоците кои се проверуваат.

(4) Доколку со проверките од став (1) на овој член се утврди дека одредена организација или центар за обука ги исполнува условите за вршење обука на падобранци во рок од 30 дена од денот на поднесување на уредно и комплетно барање им се издава решение за издавање, продолжување, обновување или промена на уверението кое заедно со уверението за вршење на обука му се доставуваат на барателот откако ќе поднесе доказ дека го платил надоместокот за континуиран надзор пропишан со тарифникот на Агенцијата.

(5) Доколку се утврди дека одредена организација или центар за обука не ги исполнува условите за вршење на обука на падобранци Агенцијата ќе го одбие барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на уверение за вршење на обука со решение кое ги содржи причините за одбивањето.

#### Член 8

(1) На организацији или центри за обука, уверението за вршење обука на падобранци, им се издава на образец даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Уверението за вршење на обука на падобранци се издава со рок на важење од две години.

(3) За издадените уверенија на обука на падобранци се води евиденција од страна на Агенцијата.

(4) Евиденцијата од став (3) на овој член содржи податоци за работата на организацијата или центарот за обука кој врши обука на падобранци, како и контакт телефони и адреси на одговорните лица.

### 3. Посебни услови и начин на вршење на обука

#### Член 9

(1) Стручното оспособување на падобранци има за цел стручно да ги оспособи лицата кандидати за падобранци со неопходното знаење, рутина и вештина за стекнување на дозвола и/или соодветно овластување.

(2) Стручното оспособување од став (1) на овој член се состои од основна обука за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија (во понатамошниот текст: основна обука) и напредна обука за стекнување на соодветно овластување (во понатамошниот текст: напредна обука).

(3) Обуките од став (2) на овој член се состојат од теоретски и практичен дел.

(4) Практичниот дел од обуките треба да биде завршен во рок од 12 месеци од завршување на теоретскиот дел од соодветната обука, во спротивно кандидатот треба повторно да го заврши теоретскиот дел од обуката пропишан со овој правилник.

(5) Во текот на практичниот дел од обуките од став (2) на овој член, кандидатот за стекнување на дозвола на падобранец или кандидатот кој се оспособува за стекнување на соодветно овластување може да изведува скокови со падобран под надзор на инструктор за падобранство.

(6) Во текот на практичниот дел од основната обука кандидатот за стекнување на дозвола на падобранец може да изведува:

- дневни скокови на аеродром или леталиште во услови кога најголемата брзина на ветер во земја е помала од 3 m/s,

- скокови од воздухоплов,

- најмногу еден скок во текот на 24 часа за ученици - падобранци при изведувањето на првиот скок, најмногу три скока за ученици - падобранци до стекнување на дозволата, најмногу осум скокови за падобранци и најмногу 12 скокови за падобранци за време на организирани подготовки,

- АС и IS скокови, односно фигури,

- FS групни фигури, при кои останатите членови на групата треба да имаат дозвола на падобранец со овластување категорија С или повеќе и

- FF скокови.

(7) Скоковите со падобран од ставовите (5) и (6) на овој член, инструкторот за падобранство ги заверува/парафира во книшката на падобрански скокови на ученикот падобранец.

(8) Обуките од став (2) на овој член се сметаат за успешно завршени ако кандидатот покажал успех од минимум 80% за секој предмет поединечно.

#### Член 10

За да биде примен на основна обука, кандидатот за падобранец треба да ги исполнува следните услови:

1. да има наполнето најмалку 16 години возраст;

2. да има лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и

3. доколку кандидатот не е полнолетен, да има писмена согласност од родител/старател за започнување на обуката.

### 3.1 Основна обука

#### Член 11

(1) Основната обука има за цел лицето кандидат за падобранец да се стекне со основни знаења и вештини неопходни за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија.

(2) Основната обука може да врши на класичен начин, AFF начин или со комбинација на двата начина согласно одобрената програма за обука.

#### 3.1.1. Основната обука на класичен начин

#### Член 12

(1) Теоретскиот дел од основната обука на класичен начин за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија ги опфаќа следните предмети:

1. Принудни постапки во вонредни ситуации;

2. Техника на изведување на скокови со падобран со теорија;

3. Познавање на падобранот, падобранската опрема и воздухопловот;

4. Воздухопловни правила и прописи;

5. Воздухопловна метеорологија и

6. Проверка на знаење.

(2) Практичниот дел од основната обука на класичен начин за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија ги опфаќа следните предмети:

1. Познавање на падобранот, падобранската опрема и воздухопловот;

2. Принудни постапки во вонредни ситуации;

3. Техника на изведување на скокови со падобран;

4. Скокови со принудно активирање на отварање на падобран – три скокови;

5. Скокови на слободно – седум скокови и

6. Скокови на слободно со самостојни вежби во слободен пад и под куполата на падобранот – 15 скокови.

#### 3.1.2. Основната обука на AFF начин

#### Член 13

(1) Теоретскиот дел од основната обука на AFF начин за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија ги опфаќа следните предмети:

1. Принудни постапки во вонредни ситуации;

2. Техника на изведување на скокови со падобран со теорија;

3. Познавање на падобранот, падобранската опрема и воздухопловот;

4. Воздухопловни правила и прописи;
5. Воздухопловна метеорологија и
6. Проверка на знаење.

(2) Практичниот дел од основната обука на AFF начин за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија ги опфаќа следните предмети:

1. Познавање на падобранот, падобранската опрема и воздухопловот;
2. Принудни постапки во вонредни ситуации;
3. Техника на изведување на скокови со падобран;
4. Скокови со падобран придружени со инструктор на AFF начин – десет скокови и
5. Скокови на слободно – самостојни вежби во слободен пад и под куполата на падобранот – 15 скокови.

### 3.2 Напредна обука

#### Член 14

(1) Напредната обука има за цел падобранецот да се стекне со одредено ниво на знаења, вештини и компетентност неопходни за полагање на испит за стекнување на овластување Б, Ц или Д категорија и/или за стекнување на посебното овластување од членовите 17, 18, 19, 20, 21 и 22 на овој правилник.

(2) За да биде примен на напредна обука, кандидатот треба да има дозвола на падобранец со овластување А категорија или повисока категорија.

#### 3.2.1 Напредна обука за стекнување на овластување Б категорија

#### Член 15

(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на овластување Б категорија ги опфаќа следните предмети:

1. Принудни постапки во вонредни ситуации;
2. Техника на изведување на скокови со падобран со теорија;
3. Познавање на падобранот, падобранската опрема и воздухоплов;
4. Воздухопловни правила и прописи и
5. Воздухопловна метеорологија.

(2) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на овластување Б категорија опфаќа изведување на 25 скокови на слободно – самостојни вежби во слободен пад и под купола на падобранот.

#### 3.2.2 Напредна обука за стекнување на овластување Ц или Д категорија

#### Член 16

Напредната обука за стекнување на овластување Ц или Д категорија опфаќа усовршување преку изведување на скокови со падобран се до исполнување на условите за стекнување на овластување Ц или Д категорија утврдени во членовите 51 и 52 на овој правилник.

#### 3.2.3 Напредна обука за стекнување на посебно овластување инструктор за падобранство

#### Член 17

(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување инструктор на падобранство ги опфаќа следните предмети:

1. Принудни постапки во вонредни ситуации;
2. Техника на изведување на скокови со падобран со теорија;
3. Познавање на падобранот, падобранската опрема и воздухоплов;
4. Воздухопловни правила и прописи;
5. Воздухопловна метеорологија;
6. Основи на воздухопловната медицина;

7. Методика на обука;
8. Организација на падобрански скокови;
9. Давање на прва помош;
10. Основна конструкција на падобран;
11. Документација на падобран;
12. Пакување на падобран – основни начела, алати и безбедносни услови;
13. Проверување на работењето на безбедносните уреди (ADL и RSL) и
14. Прикажување на пакување на резервен падобран и падобран за спасување.

(2) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување инструктор за падобранство ги опфаќа следните предмети:

1. Методски час од теоретските предмети за обука на ученик падобранец;
2. Подготовка и работа со кандидатите за полагање на стекнување на дозвола за падобранец со овластување А категорија;
3. Организација и спроведување на падобрански скокови;
4. Симулација на постапки во случај на незгода или несреќа и
5. Пакување на главниот, резервниот и падобранот за спасување (пакување на најмалку три различни типа на резервни падобрани и два типа падобрани за спасување).

#### 3.2.4 Напредна обука за стекнување на посебно овластување тандем пилот

#### Член 18

(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување тандем пилот ги опфаќа следните предмети:

1. Принудни постапки во вонредни ситуации при изведување на скокови со тандем падобран;
2. Техника на изведување на скокови со тандем падобрани и
3. Познавање на тандем падобрани.

(2) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување тандем пилот опфаќа изведување на четири скокови со тандем падобран со инструктор за тандем пилот во улога на тандем патник.

#### 3.2.5 Напредна обука за стекнување на посебно овластување инструктор за тандем пилот

#### Член 19

Напредната обука за стекнување на овластување инструктор за тандем пилот опфаќа усовршување на тандем пилотот преку изведување на скокови со падобран се до исполнување на условите за стекнување на овластување инструктор за тандем пилот утврдени во член 55 на овој правилник.

#### 3.2.6 Напредна обука за стекнување на посебно овластување помошен или главен AFF инструктор

#### Член 20

(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување AFF инструктор ги опфаќа следните предмети:

1. Принудни постапки во вонредни ситуации кај AFF скокови;
2. Техника на изведување на AFF скокови и
3. Познавање на падобран и падобранската опрема за изведување на AFF скокови.

(2) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување AFF инструктор опфаќа изведување на десет скокови со AFF инструктор во улога на ученик падобранец.

**3.2.7 Напредна обука за стекнување на посебно овластување пакер на падобран****Член 21**

(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување пакер на падобран ги опфаќа следните предмети:

1. Основна конструкција на падобран;
2. Документација на падобран;
3. Пакување на падобран – основни начела, алати и безбедносни услови;
4. Проверување на работењето на безбедносните уреди (ADL и RSL) и
5. Прикажување на пакување на резервен падобран и падобран за спасување.

(2) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на овластување пакер на падобран опфаќа обука за пакување на главниот, резервниот и падобранот за спасување (пакување на најмалку три различни типа на резервни падобрани и два типа падобрани за спасување).

**3.2.8 Напредна обука за стекнување на посебно овластување постар пакер на падобран****Член 22**

(1) Теоретскиот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување постар пакер на падобран ги опфаќа следните предмети:

1. Основи на конструкција на падобран со познавање на материјали;
2. Документација на падобран;
3. Комплетирање и пакување на падобран – основни начела, алати и безбедносни услови;
4. Поправка на падобран, ранец и системот за поврзување и алати и опрема за вршење на поправка и
5. Проверување на работа на безбедносни уреди (ADL и RSL).

(2) Практичниот дел од напредната обука за стекнување на посебно овластување постар пакер на падобран ги опфаќа следните предмети:

1. Пакување на главниот падобран, резервниот и падобранот за спасување (пакување на најмалку три различни типа на резервни падобрани и два типа на падобрани за спасување) и
2. Практична обука во изведување на поправка на падобран, ранец и систем на поврзување и користење на алати и опрема наменети за тоа.

**3.3 Евиденција и издавање на потврди за завршена обука****Член 23**

(1) Организациите или центрите за обука на падобрани водат посебно досие за секој кандидат кој посетувал обука во кое се наведуваат личните податоци на кандидатот и податоци за траење на обуката, податоци за инструкторите кои ја вршеле обуката, за положените испити, степенот на оспособување и видот на работите за кои кандидатот се обучувал заедно со потврдите за завршените обуки, лекарското уверение, фотокопија од дозволата.

(2) Организациите или центрите за обука на падобрани водат и:

- регистар на ученици (заверен во Агенцијата);
- дневник за теоретскиот дел од обуките;
- дневник за практичниот дел од обуките;
- индивидуални планови за практична обука (Log book);
- евиденција за спроведени обуки и
- евиденција за издадени потврди за завршени обуки.

**Член 24**

(1) Организациите или центрите за обука издаваат потврда за секоја завршена обука која има завршено кандидатот.

(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: име на организацијата или центарот за обука, лични податоци за кандидатот, податоци за обуката која што ја завршил кандидатот, датум на почеток и завршување на обуката, оценки по предметите и општиот успех на кандидатот.

**4. Начин на спроведување на редовна и вонредна проверка и услови за стекнување на дозвола/овластување****4.1 Редовни проверки****Член 25**

(1) Кандидатот за стекнување на дозвола за падобранец и/или соодветно овластување поднесува писмено барање до Агенцијата за полагање на испитот за стекнување на таа дозвола и/или овластување.

(2) По исклучок од став (1) на овој член за стекнување на овластување Ц или Д категорија и за стекнување на посебно овластување инструктор за тандем пилот, кандидатот не полага испит пред Агенцијата.

**Член 26**

Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник со цел стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија кандидатот поднесува докази дека има:

- најмалку 16 години возраст и согласност од родител/старател доколку е малолетен;
- потврда за завршена основна обука издадена од страна на овластена организација или центар за обука, не постара од 12 месеци;
- лекарско уверение за здравствена способност класа 4;
- платено надоместок за издавање на дозвола и/или овластување утврден со тарифникот на Агенцијата;
- 25 скокови со падобран на слободно и
- најмалку десет скокови со приземјување во простор ограничен со кружен дијаметар од 100 метри.

**Член 27**

Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник со цел стекнување на овластување Б категорија кандидатот поднесува докази дека има:

- дозвола на падобранец со овластување А категорија;
- 50 скокови со падобран на слободно;
- десет скокови со падобран со приземјување во простор ограничен со кружен дијаметар од 50 метри;
- десет FS скокови во група од четири или повеќе падобраници или има изведено комплет фигури за најмногу 20 секунди или ги демонстрира основните елементи на FF скок и
- потврда за завршена напредна обука од член 15 на овој правилник согласно одобрена програма за обука на падобраници.

**Член 28**

Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник со цел стекнување на посебно овластување инструктор за падобранство кандидатот поднесува докази дека има:

- средна стручна подготовка;
- 21 година возраст;
- дозвола на падобранец со овластување категорија Д во траење од најмалку 12 месеци;
- 20 скокови со слободен пад подолг од 30 секунди;
- 15 скокови со слободен пад подолг од 45 секунди;

- пет скокови со слободен пад подолг од 60 секунди;
- 20 вонзаградски скокови;
- два ноќни скокови;
- два скока на вода и

- потврда за завршена напредна обука од член 17 на овој правилник согласно одобрена програма за обука на падобранци.

#### Член 29

Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник со цел стекнување на посебно овластување тандем пилот кандидатот поднесува докази дека има најмалку:

- 18 години возраст;
- дозвола на падобранец со овластување категорија Д во траење од најмалку 12 месеци;
- пет часа слободен пад и
- потврда за завршена напредна обука од член 18 на овој правилник согласно одобрена програма за обука на падобранци.

#### Член 30

(1) Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник со цел стекнување на посебно овластување помошен AFF инструктор кандидатот поднесува докази дека има:

- дозвола на падобранец со посебно овластување инструктор за падобранство во траење од најмалку две години;
- шест часа слободен пад;
- постигнат резултат од најмалку седум фигури во еден FS четворка скок или пет фигури во еден FS осмица скок кои може да ги потврди/документира со билтен од натпревар или видео запис и
- потврда за завршена напредна обука од член 20 на овој правилник согласно одобрена програма за обука на падобранци.

(2) Кон барањето од член 25 на овој правилник со цел стекнување на посебно овластување главен AFF инструктор кандидатот поднесува докази дека има најмалку:

- дозвола на падобранец со овластување помошен AFF инструктор за падобранство во траење од најмалку четири години;
- десет часа слободен пад;
- 50 скокови во својство на помошен AFF инструктор;
- постигнат резултат од најмалку десет фигури во еден FS четворка скок или осум фигури во еден FS осмица скок кои може да ги потврди/документира со билтен од натпревар или видео запис и
- потврда за завршена напредна обука од член 20 на овој правилник согласно одобрена програма за обука на падобранци.

#### Член 31

Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник со цел стекнување на посебно овластување пакер на падобран кандидатот поднесува докази дека има дозвола на падобранец со овластување А категорија и потврда за завршена напредна обука од член 21 на овој правилник согласно одобрена програма за обука на падобранци.

#### Член 32

Кон барањето од член 25 став (1) на овој правилник со цел стекнување на посебно овластување постар пакер на падобран кандидатот поднесува докази дека има:

- посебно овластување пакер на падобран во траење од најмалку една година и

- потврда за завршена напредна обука од член 22 на овој правилник согласно одобрена програма за обука на падобранци.

#### Член 33

(1) Агенцијата по прием на барањето за полагање на испит, врши проверка дали кандидатот ги исполнува условите пропишани со овој правилник.

(2) Ако се утврди дека кандидатот ги исполнува пропишаните услови, Агенцијата во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето донесува решение за одобрување на полагање на испитот во кое се одредува терминот и местото на полагање на испитот.

(3) Полагањето на испитот не може да биде одредено во рок пократок од 15 дена од денот кога решението од став (2) на овој член му било доставено на кандидатот.

(4) Ако Агенцијата утврди дека кандидатот не ги исполнува пропишаните услови за полагање на испитот, донесува решение за одбивање на барањето за полагање испит кое ги содржи причините за одбивањето.

#### Член 34

(1) Испитот го спроведуваат испитувачи кои со решение ги определува Агенцијата од утврдената листата на воздухопловни стручњаци.

(2) За испитувач не може да се назначи лице кое ја вршело обуката во организацијата или центарот за обука на тој кандидат.

(3) Бројот на испитувачи се утврдува во зависност од бројот на предметите, односно од обемот на практичниот дел на испитот, при што еден испитувач може да биде испитувач за најмногу три предмети.

(4) Испитувачите во рок од седум дена од денот на завршувањето на испитот доставуваат извештај до Агенцијата.

#### Член 35

Секој испитувач за спроведување на испитот го испитува кандидатот од областа за која е определен со решението од член 34 став (1) од овој правилник, и по завршување на испитот го оценува успехот на кандидатот по предметите со “положил” или “не положил”.

#### Член 36

Испитот за стекнување на дозвола и/или овластување на пилот падобранец се состои од теоретски и/или практичен дел.

#### Член 37

(1) Теоретскиот дел од испитот се полага писмено со користење на тестови со повеќекратен избор на одговори, при што ќе се смета дека кандидатот го положил теоретскиот дел од испитот доколку покаже успех од најмалку 75 % од секој предмет поединечно и 90 % за предметот Постапка во вонредни ситуации.

(2) Кандидатот кој нема да положи најмногу два предмети од теоретскиот дел од испитот има право на поправен испит по тие два предмети во рок кој не може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 60 дена, од денот на доставување на извештајот за одржаниот испит до Агенцијата.

(3) Доколку кандидатот не го положи поправниот испит од став (2) на овој член, се смета дека испитот не е положен во целост.

(4) Во случај кога кандидатот нема да го положи испитот во целост може повторно да го полага теоретскиот дел од испитот по истекот на три месеци од денот на доставување на извештајот за одржаниот испит до Агенцијата.

(5) Положениот теоретски дел од испитот важи шест месеци од денот на доставување на извештајот за одржаниот испит до Агенцијата.

(6) Доколку во текот на периодот од став (5) на овој член кандидатот не се пријави за полагање на практичниот дел од испитот, се смета дека испитот не е положен во целост.

#### Член 38

(1) Кандидатот го полага практичниот дел од испитот по успешно положен теоретски дел од испитот, доколку таков дел е пропишан со одредбите на овој правилник.

(2) На практичниот дел од испитот се користи ист тип на падобран како падобранот на кој кандидатот се оспособувал.

(3) Практичниот дел од испитот се смета дека е положен доколку кандидатот ги положи сите вежби.

(4) Кандидатот кој нема да го положи практичниот дел од испитот има право на поправен испит во рок не пократок од 30 дена од денот на доставување на извештајот за одржаниот испит до Агенцијата, но не подолго од рокот на важење на положениот теоретски дел од испитот.

(5) Доколку кандидатот не го положи поправниот испит од став (4) на овој член, се смета дека не го положил испитот во целост.

#### Член 39

Полагањето на испитот кандидатот може да го повтори најмногу два пати во рок не пократок од три месеци и не подолг од девет месеци, од денот на доставување на извештајот од член 34 на овој правилник до Агенцијата.

#### Член 40

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија, ги опфаќа следните премети:

1. Принудни постапки во вонредни ситуации;
2. Техника на изведување на скокови со падобран со теорија;
3. Познавање на падобран, падобранска опрема и воздухоплови;
4. Воздухопловни правила и прописи и
5. Воздухопловна метеорологија.

(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија, се состои од следните вежби:

1. Пакување на падобран и подготовка на опрема за скок;
2. Начин на изведување на скок со падобран и
3. Скок со падобран (најмала висина на скокот е 2000 метри над теренот).

(3) Потребното ниво на знаење и способност, кандидатот за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија наместо со изведување на скокот од став (2) точка 3 на овој член, може да го докаже и со приложување на видео снимка на скокот во кој се прикажани сите елементи на пробниот скок.

#### Член 41

(1) Испитот за стекнување на овластување Б категорија се состои само од практичен дел кој ги опфаќа следните вежби:

1. Пакување на падобран и подготовка на опрема за скок;
2. Начин на изведување на скок со падобран и
3. Скок со падобран (најмала висина на скокот е 2200 метри над теренот).

(2) Потребното ниво на знаење и способност кандидатот за стекнување на овластување Б категорија наместо со изведување на скокот од став (1) точка 3 на

овој член може да го докаже и со приложување на видео снимка на скокот во кој се прикажани сите елементи на пробниот скок.

#### Член 42

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на посебно овластување инструктор за падобранство, ги опфаќа следните предмети:

1. Принудни постапки во вонредни ситуации;
2. Техника на изведување на скокови со падобран со теорија;
3. Познавање на падобраните, падобранската опрема и воздухопловите за скокање со падобран;
4. Воздухопловни правила и прописи;
5. Воздухопловна метеорологија;
6. Теорија на скок со падобран;
7. Основи на воздухопловна медицина;
8. Методика на наставата;
9. Организација на скокови со падобран и
10. Давање на прва помош.

(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на посебно овластување инструктор за падобранство, се состои од следните вежби:

1. Пакување на падобран и подготовка на опрема за скок;
2. Начин на изведување на скок со падобран и
3. Скок со падобран (најмала висина на скокот е 2500 метри над теренот).

(3) Потребното ниво на знаење и способност кандидатот за стекнување на посебно овластување инструктор за падобранство наместо со изведување на скокот од став (2) точка 3 на овој член може да го докаже и со резултати постигнати на натпревари, што се утврдува со увид на службен билтен на натпревари или приложување на видео снимка на скокот во кој се прикажани сите елементи на пробниот скок.

#### Член 43

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на овластување тандем пилот, ги опфаќа следните предмети:

1. Принудни постапки во вонредни ситуации при изведување на скокови со тандем падобран;
2. Техника на изведување на скокови со тандем падобран и
3. Познавање на тандем падобран.

(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на овластување тандем пилот, се состои од следните вежби:

1. Пакување на падобран и подготовка на опрема за скок;
2. Начин на изведување на скок со тандем падобран и
3. Скок со тандем падобран (најмала висина на скокот е 2500 метри над теренот).

(3) Во скокот од став (2) точка 3 на овој член, овластувањето испитувач учествува во улога на тандем патник.

#### Член 44

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на посебно овластување помошен AFF инструктор, ги опфаќа следните предмети:

1. Принудни постапки во вонредни ситуации при изведување на AFF скокови;
2. Техника на изведување на AFF скокови и
3. Познавање на тандем падобран.

(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на овластување помошен AFF инструктор, се состои од следните вежби:

1. Начин на изведување на AFF скокови и

2. AFF скок (најмала висина на скокот е 3000 метри над теренот).

(3) На скокот од став (2) точка 2 на овој член, овластените испитувачи учествуваат во улога на ученик падобранец и главен AFF инструктор.

#### Член 45

(1) Испитот за стекнување на посебно овластување главен AFF инструктор се состои само од практичен дел кој ги опфаќа следните вежби:

1. Начин на изведување на AFF скокови и  
2. AFF скок (најмала висина на скокот е 3000 метри над теренот).

(2) На скокот од став (2) точка 2 на овој член, овластените испитувачи учествуваат во улога на ученик падобранец и помошен AFF инструктор.

#### Член 46

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на посебно овластување пакер на падобран, ги опфаќа следните предмети:

1. Основи на конструкција на падобран;  
2. Документација на падобран;  
3. Пакување на падобран – основни начела, алати и безбедносни услови и  
4. Проверка на работата на безбедносните уреди (AAD и RSL).

(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на посебно овластување пакер на падобран се состои од вежби кои имаат за цел утврдување на стекнатото ниво на знаење и вештина за пакување на најмалку два различни типови на резервни падобрани и еден тип на падобран за спасување по избор на овластениот испитувач.

#### Член 47

(1) Теоретскиот дел од испитот за стекнување на посебно овластување постар пакер на падобран, ги опфаќа следните предмети:

1. Основи на конструкција на падобранот со познавање на материјали;  
2. Комплетирање и пакување на падобран – основни начела, алати и безбедносни услови;  
3. Поправки на падобран, ранец и системот за поврзување и алатите и опремата за вршење на поправка и  
4. Проверка на работа на безбедносните уреди (AAD и RSL).

(2) Практичниот дел од испитот за стекнување на посебно овластување постар пакер на падобран, се состои од следните вежби:

1. Пакување на падобран и  
2. Поправка на падобран.

### 4.2 Вонредни проверки

#### Член 48

1) Вонредната проверка ја спроведува Агенцијата, врз основа на предлог мерките од инспекциски записник и решение за суспензија на дозвола и/или овластување на падобранец.

(2) Агенцијата донесува решение за вонредна проверка со кое се определува начинот и времето на спроведување на вонредната проверка и се доставува на лицето за кое се однесува вонредната проверка.

(3) Вонредната проверка се спроведува преку полагање на одредени или сите предмети од теоретскиот и/или практичниот дел на испитот за стекнување на дозвола и/или овластување.

(4) Во случај на успешно завршена вонредна проверка, Агенцијата со решение го повлекува решението за суспензија.

(5) Во случај на неуспешно завршена вонредна проверка, или во случај да лицето не се јави на вонредната проверка во определениот рок Агенцијата со решение ја повлекува дозволата односно овластувањето.

### 5. Дозволи и/или овластувања и услови за нивно стекнување

#### 5.1 Дозвола на падобранец со овластување А категорија

##### Член 49

Дозвола на падобранец со овластување А категорија, може да му се издаде на лице кое ги исполнува условите од член 26 на овој правилник и има положено испит за стекнување на дозвола на падобранец со овластување А категорија.

#### 5.2 Овластување Б категорија

##### Член 50

Овластување Б категорија, може да му се издаде на лице кое ги исполнува условите од член 27 на овој правилник и има положено испит за стекнување на овластување Б категорија.

#### 5.3 Овластување Ц категорија

##### Член 51

Овластување Ц категорија, може да му се издаде на лице кое има:

- дозвола на падобранец со овластување категорија В во траење од најмалку 12 месеци;
- 200 скокови со падобран на слободно;
- 25 скокови со падобран со приземјување во простор ограничен со кружен дијаметар од 10 метри;
- 20 FS скокови во група од четири или повеќе падобранци или има изведено комплет фигури за најмногу 16 секунди или ги демонстрира напредните елементи на FF скок и
- потврда за завршена напредна обука од член 16 на овој правилник согласно одобрена програма за обука на падобранци.

#### 5.4 Овластување Д категорија

##### Член 52

Овластување Д категорија, може да му се издаде на лице кое има:

- дозвола на падобранец со овластување категорија С во траење од најмалку 12 месеци;
- 500 слободни скокови со падобран и
- потврда за завршена напредна обука од член 16 на овој правилник согласно одобрена програма за обука на падобранци.

#### 5.5 Посебно овластување инструктор за падобранство

##### Член 53

Посебно овластување инструктор за падобранство, може да му се издаде на лице кое ги исполнува условите од член 28 на овој правилник и има положено испит за стекнување на посебно овластување инструктор за падобранство.

#### 5.6 Посебно овластување тандем пилот

##### Член 54

Посебно овластување тандем пилот, може да му се издаде на лице кое ги исполнува условите од член 29 на овој правилник и има положено испит за стекнување на посебно овластување тандем пилот.

### **5.7 Посебно овластување инструктор за тандем пилот**

#### **Член 55**

Посебно овластување инструктор за тандем пилот може да му се издаде на лице кое има:

- дозвола на падобранец со посебно овластување инструктор за падобранство во траење од најмалку две години;
- посебно овластување тандем пилот во траење од најмалку три години;
- 300 тандем скокови;
- лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и
- потврда за завршена напредна обука од член 19 на овој правилник согласно одобрена програма за обука на падобранци.

### **5.8 Посебно овластување помошен, односно главен AFF инструктор**

#### **Член 56**

(1) Посебно овластување помошен AFF инструктор, може да му се издаде на лице кое ги исполнува условите од член 30 став (1) на овој правилник и има положено испит за стекнување на посебно овластување помошен AFF инструктор.

(2) Посебно овластување главен AFF инструктор, може да му се издаде на лице кое ги исполнува условите од член 30 став (2) на овој правилник и има положено испит за стекнување на овластување главен AFF инструктор.

### **5.9 Посебно овластување пакер на падобран**

#### **Член 57**

Посебно овластување пакер на падобран, може да му се издаде на лице кое ги исполнува условите од член 31 на овој правилник и има положено испит за стекнување на посебно овластување пакер на падобран.

### **5.10 Посебно овластување постар пакер на падобран**

#### **Член 58**

Посебно овластување постар пакер на падобран, може да му се издаде на лице кое ги исполнува условите од член 32 на овој правилник и има положено испит за стекнување на посебно овластување постар пакер на падобран.

## **6. Форма, содржина, начин на издавање, продолжување/обновување, промена и суспендирање, рок на важење и евиденција на дозволите и овластувањата**

### **6.1 Форма, содржина и важење**

#### **Член 59**

(1) Дозволите на падобранци и/или овластувања ги издава, продолжува/обновува и променува Агенцијата.

(2) Формата и содржината на дозволата на падобранец е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

#### **Член 60**

(1) Овластувањата впишани во дозволата на падобранец се издаваат со рок на важност од четири години.

(2) Важноста на дозволата на падобранец се определува според важноста на впишаните овластувања.

(3) Дозволата за падобранец може да ја користи лице кое поседува важечко лекарско уверение за здравствена способност – класа 4.

### **6.2 Начин на издавање, продолжување/обновување или промена на дозвола и/или овластувања на пилот на падобран**

#### **Член 61**

(1) За издавање, продолжување/обновување или промена на дозвола на падобранец и/или соодветно овластување, кандидатот поднесува барање до Агенцијата кон кое се приложуваат докази дека се исполнети условите пропишани со овој правилник.

(2) Агенцијата по приемот на барањето, врши проверка дали е уплатена административна такса и надоместокот утврден со тарифник на Агенцијата и проверка на приложената документација.

(3) При извршување на проверките од став (2) на овој член Агенцијата користи листи за проверки претходно изготвени согласно документацијата и податоците кои се проверуваат.

(4) Доколку од проверките наведени во ставот (2) на овој член Агенцијата утврди дека кандидатот ги исполнува условите пропишани со овој правилник донесува решение за издавање, продолжување/обновување или промена кое заедно со дозволата на падобранец и/или овластувањето му се доставуваат на кандидатот.

(5) Доколку Агенцијата утврди дека кандидатот не ги исполнува условите за издавање, продолжување/обновување или промена на дозвола за падобранец и/или соодветно овластување пропишани со овој правилник донесува решение за одбивање на барањето кое ги содржи причините за одбивањето.

#### **Член 62**

Барање за продолжување на важноста на дозволата на падобранец и/или соодветно овластување се поднесува најмалку 15 дена, но не повеќе од 30 дена пред истекот на рокот на важноста на дозволата, односно овластувањето.

#### **Член 63**

Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на дозволата на падобранец со овластување А категорија треба да ги обезбеди следните докази:

1. важечка дозвола на падобранец;
2. потврда заверена од страна на инструктор за извршени најмалку 25 скокови и
3. потврда заверена од страна на инструктор дека извршил скок за проверка во последните 90 дена пред поднесување на барањето.

#### **Член 64**

Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на овластувањето Б категорија треба да ги обезбеди следните докази:

1. важечка дозвола на падобранец;
2. потврда заверена од страна на инструктор за извршени 30 скокови и



3. потврда заверена од страна на инструктор дека извршил скок за проверка во последните 90 дена пред поднесување на барањето.

#### Член 65

Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на овластувањето Ц категорија треба да ги обезбеди следните докази:

1. важечка дозвола на падобранец;
2. потврда заверена од страна на инструктор за извршени 30 скокови и
3. доказ дека извршил скок за проверка во последните 90 дена пред поднесување на барањето.

#### Член 66

Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на овластувањето Д категорија треба да ги обезбеди следните докази:

1. важечка дозвола на падобранец;
2. потврда заверена од страна на инструктор за извршени 30 скокови и
3. доказ дека извршил скок за проверка во последните 90 дена пред поднесување на барањето.

#### Член 67

Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на посебното овластување тандем пилот, кон барањето приложува:

- доказ дека во периодот на важноста на посебното овластување извршил најмалку 20 тандем скокови, од кои најмалку пет тандем скокови во последните 12 месеци пред поднесување на барањето и
- важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4.

#### Член 68

Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на посебното овластување инструктор за падобранство, кон барањето приложува:

- потврда од организација или центар за обука на падобранци дека во текот на периодот на важноста на посебното овластување учествувал и оспособувал најмалку пет ученици падобранци или потврда за завршен семинар за тоа овластување организиран од страна на Воздухопловната федерација на Македонија и одобрен од страна на Агенцијата;
- доказ дека во текот на важноста на овластувањето има изведено најмалку 50 скокови, од кои најмалку десет скокови во последните 12 месеци и
- важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4.

#### Член 69

Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на посебното овластување инструктор за тандем пилот, кон барањето приложува:

- доказ дека во текот на важноста на посебното овластување има изведено најмалку 40 тандем скокови, од кои најмалку десет скокови во последните 12 месеци и
- важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4.

#### Член 70

Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на овластувањето за помошен или главен AFF инструктор, кон барањето приложува:

- потврда од одобрена организација или центар за обука на падобранци дека во текот на важноста на посебното овластување оспособувал најмалку тројца ученици падобранци на AFF начин;
- доказ дека во текот на важноста на посебното овластување има изведено најмалку 20 AFF скокови, од кои најмалку пет скокови во последните 12 месеци и
- важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4.

#### Член 71

Лицето кое поднесува барање за продолжување на важноста на посебното овластување пакер на падобран или постар пакер на падобран кон барањето приложува доказ дека во текот на важноста на посебното овластување извршил најмалку 50 пакувања на резервни падобрани или падобрани за спасување.

#### Член 72

(1) Лицето што нема да ја продолжи важноста на соодветните овластувања во пропишаниот рок, а од истекот на важноста не поминале повеќе од 36 месеци, за да го обнови овластувањето лицето треба да го полага испитот за стекнување на тоа овластување или да донесе потврда за завршен семинар за соодветното овластување организиран од страна на Воздухопловната федерација на Македонија и одобрен од страна на Агенцијата.

(2) Лицето што нема да ја продолжи важноста на соодветните овластувања во пропишаниот рок, а од истекот на важноста поминале повеќе од 36 месеци, за да го обнови овластувањето лицето треба успешно да ја заврши обуката и да го полага испитот за стекнување на овластувањето.

#### Член 73

(1) Промена на дозволата на падобранец се врши во случај кога:

- а) дозволата е пополнета, оштетена или загубена и/или
- б) ќе се променат некои од личните податоци на имателот на дозволата (име, презиме, адреса или слично).

(2) Во случај на промена на дозволата од став (1) на овој член, Агенцијата ги впишува во новата дозвола важечките овластувања на имателот на дозволата.

#### Член 74

Дозволата на падобранец и/или соодветното овластување се суспендираат во случаите утврдени во член 143 од Законот за воздухопловство.

#### Член 75

(1) Имателот на дозвола за падобранец кој не остварил најмалку десет скокови со падобран во последните 24 месеци, може повторно да ги остварува правата од дозволата и соодветните овластувања под услов ако изврши проверка која се состои од изведување на најмалку два скокови под надзор на инструктор.

(2) Проверката од став (1) на овој член се впишува во книшката за падобрански скокови од страна на инструкторот.

### 6.3 Евиденција

#### Член 76

За издадените дозволи и соодветните овластувања впишани во дозволата на падобранец се води евиденција од страна на Агенцијата.

### 7. Критериуми, начин и постапка за признавање на завршена обука, положени испити, стекнати дозволи и овластувања за пилоти на падобрани во странство

#### Член 77

Завршена обука, програми за обука, положени испити и стекнати дозволи и овластувања во странство се признаваат од страна на Агенцијата доколку во постапка се утврди дека се спроведени согласно програма која како минимум ги задоволува барањата пропишани со одредбите на овој правилник.

#### Член 78

(1) Лицето кандидат за признавање на завршена обука и програми за обука, положени испити, стекната дозвола и овластувања во странство поднесува барање од Агенцијата.

(2) Со барањето за признавање на завршена обука во странство се доставуваат следните документи:

- доказ дека центарот или организацијата за обука е овластен од националната воздухопловна власт за спроведување на обука на падобранци;

- програма по која е завршена обуката и

- доказ за уплатен надоместок за признавање на завршена обука согласно Тарифникот на Агенцијата.

(3) Со барањето за признавање-валидација на дозвола на падобранец и/или соодветно овластување стекнати во странство се доставуваат следните документи:

- важечки документ за идентификација (пасош);

- важечка дозвола на падобранец и/или соодветно овластување во оригинал;

- доказ дека обуката е завршена во организација или центар за обука на падобранци овластена од националната воздухопловна власт за спроведување на обука на падобранци;

- лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и

- доказ за уплатен надоместок за признавање согласно Тарифникот на Агенцијата.

(4) Кандидатот за признавање-валидација на дозвола на падобранци и/или овластување стекнати во странство полага испит по предметот Воздухопловни правила и прописи и треба да изврши скок под надзор на овластен испитувач.

(5) Државјанин на Република Македонија или лице со постојан престој во Република Македонија со барањето за признавање-конверзија на дозвола на падобранец и/или овластување издадено во странство, за издавање на соодветна македонска дозвола на падобранец и/или овластување се доставуваат следните документи:

- важечки документ за идентификација (пасош);

- државјанство на Република Македонија или дозвола за постојан престој;

- важечка дозвола за падобранец и/или овластување во оригинал;

- доказ дека обуката е завршена во организација или центар за обука на падобранци овластен од националната воздухопловна власт за спроведување на обука на падобранци;

- важечко лекарско уверение за здравствена способност класа 4 и

- доказ за уплатен надоместок за признавање според Тарифникот на Агенцијата.

(6) Кандидатот за признавање-конверзија на дозвола за падобранец и/или овластување стекнати во странство полага теоретски и/или практичен дел од испитот за диференцијалните предмети односно задачи.

(7) Кога е поднесено барање за признавање на дозвола за падобранец и/или овластување, Агенцијата може од воздухопловните власти кои ја издаде дозволата и/или овластувањето да побара потврда за веродостојност на дозволата и за стандардите според кои е издадена.

(8) Агенцијата врши увид во доставената документација за исполнетост за критериумите за признавање на завршената обука, односно дозволи и овластувања стекнати во странство.

(9) Доколку се утврди дека се исполнети критериумите за признавање, Агенцијата донесува решение со кое се признава завршената обука, односно му се издава валидација на дозволата за падобранец и/или овластувањето или му се издава македонска дозвола за падобранец и/или овластување во зависност од тоа какво барање е поднесено.

(10) Валидацијата од став (9) на овој член се издава со рок на важење од шест месеци и истата може да се продолжи најмногу за уште шест месеци.

(11) Доколку се утврди дека не се исполнети критериумите за признавање, Агенцијата донесува решение со кое се одбива барањето за признавање.

### 8. Преодни и завршни одредби

#### Член 79

(1) Дозволите на падобранци и/или овластувања издадени до денот на влегувањето во сила на овој правилник, остануваат во сила до денот на нивно истекување.

(2) Обуките завршени до денот на влегувањето во сила на овој правилник, се признаваат за започнување на постапка за полагање на испити за стекнување на соодветна дозвола и/или овластување предвидено со овој правилник.

#### Член 80

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за падобранство ("Службен лист на СФРЈ" бр. 73/89 и 57/90) и престануваат да важат одредбите кои се однесуваат на падобранци од Правилникот за условите што мора да ги исполнува школото или школскиот центар за обучување на воздухопловен персонал ("Службен лист на СФРЈ" бр. 72/91, 06/06, 129/08, 121/09, 38/12 и 108/12).

#### Член 81

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-1339/8  
26 ноември 2013 година  
Скопје

Агенција за цивилно  
воздухопловство,  
Директор,  
д-р Дејан Мојсоски, с.р.

## ПРИЛОГ 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО  
REPUBLIC OF MACEDONIA  
CIVIL AVIATION AGENCY

## УВЕРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА

## CERTIFICATE FOR CONDUCTING TRAINING

Ова уверение му се издава на/ *This certificate is issued to:*

Адреса/ *Address:*

Број/ *Number:*

Агенцијата за цивилно воздухопловство потврдува дека горенаведената организација ги исполнува условите пропишани со Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на падобрански персонал и истата се овластува за организација/центар за обука на падобрански персонал.

*The Civil Aviation Agency confirms that the above named organization complies with the requirements prescribed in Regulation on training, examinations, licensing and ratings of the parachute and is empowered to operate as an Organization/Centre for training of the air traffic control personnel.*

Ова уверение, освен ако не биде суспендирано или повлечено, ќе остане во сила до:  
*This certificate, unless suspended or revoked, shall continue in effect until:*

Датум на издавање/ *Date of issue:*

Потпис/ *Signature:*

Важи од/ *Effective date:*

Директор/ *Director General*

## ПРИЛОГ 2

[illegible]

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| I    | Издадена од држава/<br>State of issue:                                     |
| III  | Број на дозволата/<br>Licence number:                                      |
| IV   | Презиме и име на сопственикот/<br>Last and first name of holder:           |
| XIV  | Датум и место на раѓање/<br>Date and place of birth:                       |
| V    | Адреса/<br>Address:                                                        |
| VI   | Државјанство/<br>Nationality:                                              |
| VII  | Потпис на сопственикот/<br>Signature of holder:                            |
| VIII | Орган што ја издава/<br>Issuing authority:                                 |
| X    | Потпис на службено лице и датум/<br>Signature of issuing officer and date: |
| XI   | Печат или сув жиг/<br>Seal or stamp of issuing authority:                  |

ЗАБЕЛЕШКИ - ОГРАНИЧУВАЊА /  
REMARKS - RESTRICTIONS :

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Датум на прво издавање /<br/>Date of initial issue:</p> | <p>Почетно издадена од /<br/>Authority of initial issue:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>IX</p>                                                  | <p>Валидноста на дозволата мора да се продолжи не подоцна од:<br/>Validity: This licence is to be reissued not later than: _____</p> <p>Правата од дозволата можат да се практикуваат само ако сопственикот има важечко лекарско уверение најмалку класа _____.</p> <p>Дополнително, дозволата мора да се подготви со медицински лист за здравствена историја и медицински лист за идентификација на сопственикот на дозволата.</p> <p>The privileges of the licence shall be exercised only if the holder has a valid medical certificate at least class _____. A document containing a photo shall be carried for the purposes of identification of the licence holder.</p> |
| <p>XIII</p>                                                | <p>Забелешки / Remarks</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

[illegible]

## СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4252.

### ИСПРАВКА

Исправка на објавениот текст во „Службен весник на РМ“ бр. 170/13 од 6.12.2013 година, во Одлуката А.бр.232-25/13 од 3.12.2013 година, за избор на јавни обвинители во точката II, направена е техничка грешка и истата треба да гласи: „Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, Основното јавно обвинителство Кичево, Основното јавно обвинителство Прилеп, Основното јавно обвинителство Гостивар и Основното јавно обвинителство Велес, како посебен услов потребно е да имаат завршено Академија за судии и јавни обвинители.

Совет на јавните обвинители  
на Република Македонија  
Претседател,  
Костадин Кизов, с.р.

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4253.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 10.12.2013 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕ МАЛА РЕКА - реф. бр. 258“, со инсталирана моќност од 270 kW и со локација реф. бр. 258, КП бр. 1584/3 и КП бр. 2198/2, КО Бабино, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-52

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ МАЛА РЕКА - реф. бр. 258“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 258, КП бр. 1584/3 и КП бр. 2198/2, КО Бабино, Општина Демир Хисар

- инсталирана моќност на електроцентралата: 270 kW

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 733.900 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на

привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ МАЛА РЕКА - реф. бр. 258“, УП 1 бр.08-228/12 од 22.10.2012 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

| Блок | Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh) | Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh) |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| I    | ≤ 85.000                                                    | 12,00                                                                    |
| II   | > 85.000 и ≤ 170.000                                        | 8,00                                                                     |
| III  | > 170.000 и ≤ 350.000                                       | 6,00                                                                     |
| IV   | > 350.000 и ≤ 700.000                                       | 5,00                                                                     |
| V    | > 700.000                                                   | 4,50                                                                     |

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Бр. 08-215/13  
10 декември 2013 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

4254.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 10.12.2013 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕ ГОЛЕМАЧА - реф. бр. 259“, со инсталирана моќност од 423 kW и со локација реф. бр. 259, КП бр. 2420, КО Слоештица, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-51

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ ГОЛЕМАЧА - реф. бр. 259“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 259, КП бр. 2420, КО Слоештица, Општина Демир Хисар

- инсталирана моќност на електроцентралата: 423 kW

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.348.000 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на



привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ГОЛЕМАЧА - реф. бр. 259“, УП 1 бр.08-227/12 од 22.10.2012 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

| Блок | Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh) | Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh) |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| I    | ≤ 85.000                                                    | 12,00                                                                     |
| II   | > 85.000 и ≤ 170.000                                        | 8,00                                                                      |
| III  | > 170.000 и ≤ 350.000                                       | 6,00                                                                      |
| IV   | > 350.000 и ≤ 700.000                                       | 5,00                                                                      |
| V    | > 700.000                                                   | 4,50                                                                      |

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Бр. 08-217/13  
10 декември 2013 година  
Скопје

Претседател,  
**Димитар Петров, с.р.**

#### 4255.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 10.12.2013 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ МАЛИЈА РЕКА - реф. бр. 258“, со инсталирана моќност од 270 kW и со локација реф. бр. 258, КП бр. 1584/3 и КП бр. 2198/2, КО Бабино, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-52

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ МАЛИЈА РЕКА - реф. бр. 258“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 258, КП бр. 1584/3 и КП бр. 2198/2, КО Бабино, Општина Демир Хисар

- инсталирана моќност на електроцентралата: 270 kW

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 733.900 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 10.12.2033 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Бр. 08-214/13  
10 декември 2013 година  
Скопје

Претседател,  
**Димитар Петров, с.р.**

#### 4256.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 164/13) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 10.12.2013 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕ ГОЛЕМАЧА - реф. бр. 259“, со инсталирана моќност од 423 kW и со локација реф. бр. 259, КП бр. 2420, КО Слоештица, Општина Демир Хисар.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-51

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕ ГОЛЕМАЧА - реф. бр. 259“

- податоци за локација на електроцентралата: локација реф. бр. 259, КП бр. 2420, КО Слоештица, Општина Демир Хисар

- инсталирана моќност на електроцентралата: 423 kW

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.348.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 10.12.2033 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Бр. 08-216/13  
10 декември 2013 година  
Скопје

Претседател,  
**Димитар Петров, с.р.**

## ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

4257.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 21 ноември 2013 година, донесе

### ОДЛУКА

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЌААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 18/2013, 54/2013 и 119/2013), се вршат следните измени и дополнувања:

Се утврдуваат нови референтни цени за следните лекови

| АТЦ код | Генеричко име-INN                            | Фармацевтска<br>дозажна<br>форма | Јачина                                 | Заштитено име на<br>лекот                                        | Производител                  | Пакување | Референт<br>на цена<br>по<br>пакување<br>со<br>5%ДДВ |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| A01AA01 | Sodium fluoride                              | Таблети                          | 1 mg                                   |                                                                  |                               |          |                                                      |
|         |                                              |                                  |                                        | FLUOROGAL табл.100<br>x 1mg                                      | GALENKA                       | 100      | 44,00                                                |
|         |                                              |                                  |                                        | NAF табл. 250 x 1mg                                              | BOSNALIJEK                    | 250      | 111,00                                               |
| A03FA01 | Metoclopramide                               | Таблети                          | 10mg                                   |                                                                  |                               |          |                                                      |
|         |                                              |                                  |                                        | KLOMETOL табл. 30 x<br>10mg                                      | GALENKA                       | 30       | 37,00                                                |
|         |                                              |                                  |                                        | REGLAN табл.<br>40x10mg                                          | ALKALOID                      | 40       | 49,00                                                |
| A07AX03 | Nifuroxazide                                 | Суспензија                       | 200mg/5ml                              |                                                                  |                               |          |                                                      |
|         |                                              |                                  |                                        | ENTEROFURYL<br>cycn.200mg/5ml<br>(90ml)                          | BOSNALIJEK                    | 1        | 198,00                                               |
|         |                                              |                                  |                                        | FURAL<br>cycn.200mg/5ml<br>(90ml)                                | ALKALOID                      | 1        | 198,00                                               |
| A09AA02 | Amlase + Lipase<br>+Protease /<br>Pankreatin | Капсули                          | 8000E+100<br>00E+ 600E<br>(150mg)      |                                                                  |                               |          |                                                      |
|         |                                              |                                  |                                        | KREON 10.000 капсу.20<br>x<br>(8000E+10000E+600E)<br>(150mg)     | ABBOT Products GmbH           | 20       | 156,00                                               |
|         |                                              |                                  |                                        | KREON 10.000 капсу.50<br>x<br>(8000E+10000E+600E)<br>(150mg)     | ABBOT Products GmbH           | 50       | 390,00                                               |
| A09AA02 | Amlase + Lipase<br>+Protease /<br>Pankreatin | Капсули                          | 18000E+25<br>000E+<br>1000E<br>(300mg) |                                                                  |                               |          |                                                      |
|         |                                              |                                  |                                        | KREON 25.000<br>капсу.100 x<br>(18000E+25000E+100<br>0E) (300mg) | ABBOT Products GmbH           | 100      | 1.822,00                                             |
| A10BA02 | Metformin                                    | Филм<br>обложени<br>таблети      | 1.000mg                                |                                                                  |                               |          |                                                      |
|         |                                              |                                  |                                        | METFORMIN<br>ALKALOID филм<br>обл.табл. 30 x<br>1000mg           | ALKALOID                      | 30       | 60,00                                                |
|         |                                              |                                  |                                        | GLUCOPHAGE 1000<br>филм обл.табл. 30 x<br>1000mg                 | MERCK                         | 30       | 60,00                                                |
|         |                                              |                                  |                                        | GLUFORMIN филм<br>обл.табл. 30 x<br>1000mg                       | PLIVA                         | 30       | 60,00                                                |
|         |                                              |                                  |                                        | METFORMIN филм<br>обл.табл. 30 x<br>1000mg                       | REPLEKFARM                    | 30       | 60,00                                                |
|         |                                              |                                  |                                        | METFORMIN филм<br>обл.табл. 30 x<br>1000mg                       | JAKA 80                       | 30       | 60,00                                                |
|         |                                              |                                  |                                        | SIOFOR 1000 филм<br>обл.табл. 30 x<br>1000mg                     | Berlin -chemie                | 30       | 60,00                                                |
|         |                                              |                                  |                                        | METFOGAMMA филм<br>обл.табл. 30 x<br>1000mg                      | WORWAG Pharma<br>GmbH & Co.KG | 30       | 60,00                                                |
|         |                                              |                                  |                                        | AGLIKEM филм<br>обл.табл. 30 x<br>1000mg                         | HEMOFARM                      | 30       | 60,00                                                |

|         |                        |                                    |       |                                                             |              |    |        |
|---------|------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|----|--------|
| A10BA02 | Metformin              | Таблети со продолжено ослободување | 500mg |                                                             |              |    |        |
|         |                        |                                    |       | GLUCOPHAGE XR таблета со продолжено ослободување 30 x 500mg | MERCK        | 30 | 40,00  |
|         |                        |                                    |       | GLUFORMIN ER таблета со продолжено ослободување 30 x 500mg  | PLIVA        | 30 | 40,00  |
| A10BX02 | Repaglinide            | Таблети                            | 0,5mg |                                                             |              |    |        |
|         |                        |                                    |       | NOVONORM табл. 30 x 0,5mg                                   | NOVO NORDISK | 30 | 83,00  |
|         |                        |                                    |       | GLINOPTA табл. 30 x 0,5mg                                   | ACTAVIS      | 30 | 83,00  |
|         |                        |                                    |       | ENYGLID табл. 30 x 0,5mg                                    | KRKA         | 30 | 83,00  |
|         |                        |                                    |       | REODON табл. 90 x 0,5mg                                     | PLIVA        | 90 | 249,00 |
|         |                        |                                    |       | ADIABEN табл. 90 x 0,5mg                                    | BELUPO       | 90 | 249,00 |
|         |                        |                                    |       | ENYGLID табл. 90 x 0,5mg                                    | KRKA         | 90 | 249,00 |
|         |                        |                                    |       | REPAGLINID табл. 90 x 0,5mg                                 | PharmaS      | 90 | 249,00 |
| A10BX02 | Repaglinide            | Таблети                            | 1mg   |                                                             |              |    |        |
|         |                        |                                    |       | NOVONORM табл. 30 x 1mg                                     | NOVO NORDISK | 30 | 73,00  |
|         |                        |                                    |       | GLINOPTA табл. 30 x 1mg                                     | ACTAVIS      | 30 | 73,00  |
|         |                        |                                    |       | ENYGLID табл. 30 x 1mg                                      | KRKA         | 30 | 73,00  |
|         |                        |                                    |       | REODON табл. 90 x 1mg                                       | PLIVA        | 90 | 218,00 |
|         |                        |                                    |       | ADIABEN табл. 90 x 1mg                                      | BELUPO       | 90 | 218,00 |
|         |                        |                                    |       | ENYGLID табл. 90 x 1mg                                      | KRKA         | 90 | 218,00 |
|         |                        |                                    |       | REPAGLINID табл. 90 x 1 mg                                  | PharmaS      | 90 | 218,00 |
| A10BX02 | Repaglinide            | Таблети                            | 2mg   |                                                             |              |    |        |
|         |                        |                                    |       | NOVONORM табл. 30 x 2mg                                     | NOVO NORDISK | 30 | 92,00  |
|         |                        |                                    |       | GLINOPTA табл. 30 x 2mg                                     | ACTAVIS      | 30 | 92,00  |
|         |                        |                                    |       | ENYGLID табл. 30 x 2mg                                      | KRKA         | 30 | 92,00  |
|         |                        |                                    |       | REODON табл. 90 x 2mg                                       | PLIVA        | 90 | 277,00 |
|         |                        |                                    |       | ADIABEN табл. 90 x 2mg                                      | BELUPO       | 90 | 277,00 |
|         |                        |                                    |       | ENYGLID табл. 90 x 2mg                                      | KRKA         | 90 | 277,00 |
|         |                        |                                    |       | REPAGLINID табл. 90 x 2 mg                                  | PharmaS      | 90 | 277,00 |
| A12AA04 | Calcium carbonate      | Таблети                            | 1g    |                                                             |              |    |        |
|         |                        |                                    |       | KALCIUM KARBONAT табл. 50 x 1g                              | REPLEKFARM   | 50 | 106,00 |
| C01DA02 | Glyceryl trinitrate    | Лингвалети                         |       |                                                             |              |    |        |
|         |                        |                                    |       | NITROGLICERIN лингвалети 40 x 500mcg                        | JAKA 80      | 40 | 154,00 |
| C01DA08 | Isosorbide dinitrate   | Лингвалети                         | 5mg   |                                                             |              |    |        |
|         |                        |                                    |       | TINIDIL лингвалети 40 x 5mg                                 | PLIVA        | 40 | 82,00  |
| C01DA14 | Isosorbide mononitrate | Таблети/Капсули                    | 40mg  |                                                             |              |    |        |



|         |                |                                                |       |                                                      |            |    |        |
|---------|----------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|------------|----|--------|
|         |                |                                                |       | PLODIN 40 табл. 30 x 40 mg                           | JAKA 80    | 30 | 72,00  |
|         |                |                                                |       | MONIZOL табл. 30 x 40 mg                             | HEMOFARM   | 30 | 72,00  |
| C02CA01 | Prazosin       | Таблети                                        | 2mg   |                                                      |            |    |        |
|         |                |                                                |       | VASOFLEX табл. 60 x 2mg                              | ALKALOID   | 60 | 288,00 |
| C03DA01 | Spirolactone   | Таблети/Филм обложени таблети                  | 25 mg |                                                      |            |    |        |
|         |                |                                                |       | SPIRONOLAKTON табл. 40 x 25mg                        | REPLEKFARM | 40 | 78,00  |
|         |                |                                                |       | SPIRONOLAKTON табл. 40 x 25mg                        | GALENKA    | 40 | 78,00  |
| C04AD03 | Pentoxifylline | Таблети/Филм обложени таблети/Обложени таблети | 400mg |                                                      |            |    |        |
|         |                |                                                |       | PENTOXIFYLINE обл.табл. 20 x 400mg                   | JAKA 80    | 20 | 69,00  |
|         |                |                                                |       | PENTOKSIFILIN ALKALOID филм обл.табл. 20 x 400mg     | ALKALOID   | 20 | 69,00  |
|         |                |                                                |       | PENTOKSIFILIN REPLEKFARM R филм обл.табл. 20 x 400mg | REPLEKFARM | 20 | 69,00  |
|         |                |                                                |       | PENTILIN R филм обл.табл. 20 x 400mg                 | KRKA       | 20 | 69,00  |
| C07AB02 | Metoprolol     | Таблети/Филм обложени таблети                  | 50mg  |                                                      |            |    |        |
|         |                |                                                |       | PRESOLOL филм обл.табл. 28 x 50mg                    | HEMOFARM   | 28 | 42,00  |
|         |                |                                                |       | PRESOLOL филм обл.табл. 56 x 50mg                    | HEMOFARM   | 56 | 84,00  |
| C07AB02 | Metoprolol     | Таблети/Филм обложени таблети                  | 100mg |                                                      |            |    |        |
|         |                |                                                |       | PRESOLOL филм обл.табл. 30 x 100mg                   | HEMOFARM   | 30 | 82,00  |
|         |                |                                                |       | BLOXAN табл. 30 x 100mg                              | KRKA       | 30 | 82,00  |
| C07AB03 | Atenolol       | Таблети/Филм обложени таблети                  | 50mg  |                                                      |            |    |        |
|         |                |                                                |       | ATENOLOL ALKALOID филм обл.табл. 15 x 50mg           | ALKALOID   | 15 | 18,00  |
|         |                |                                                |       | ATENOLOL табл. 20 x 50mg                             | JAKA 80    | 20 | 24,00  |
| C07AB07 | Bisoprolol     | Филм обложени таблети                          | 10mg  |                                                      |            |    |        |
|         |                |                                                |       | BISOPROLOL филм обл.табл. 30 x 10mg                  | JAKA 80    | 30 | 115,00 |
|         |                |                                                |       | CONCOR 10 филм обл.табл. 30 x 10mg                   | MERCK      | 30 | 115,00 |
|         |                |                                                |       | BISOPROLOL филм обл.табл. 30 x 10mg                  | REPLEKFARM | 30 | 115,00 |
| C07AB07 | Bisoprolol     | Филм обложени таблети                          | 2,5mg |                                                      |            |    |        |
|         |                |                                                |       | BIPRESSO филм обл.табл. 30 x 2,5mg                   | ALKALOID   | 30 | 50,00  |

|         |                                  |                                                           |                     |                                                                                                 |            |    |          |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------|
|         |                                  |                                                           |                     | CONCOR COR филм<br>обл.табл. 30 x 2,5mg                                                         | MERCK      | 30 | 50,00    |
|         |                                  |                                                           |                     | BISOPROLOL филм<br>обл.табл. 30 x 2,5mg                                                         | JAKA 80    | 30 | 50,00    |
|         |                                  |                                                           |                     | BISOPROLOL филм<br>обл.табл. 30 x 2,5mg                                                         | REPLEKFARM | 30 | 50,00    |
|         |                                  |                                                           |                     | BYOL филм обл.табл.<br>30 x 2,5mg                                                               | LEK        | 30 | 50,00    |
| C07AG02 | Carvedilol                       | Таблети                                                   | 25mg                |                                                                                                 |            |    |          |
|         |                                  |                                                           |                     | CORYOL табл.28 x<br>25mg                                                                        | KRKA       | 28 | 155,00   |
|         |                                  |                                                           |                     | MILENOL табл.28 x<br>25mg                                                                       | HEMOFARM   | 28 | 155,00   |
|         |                                  |                                                           |                     | CARVETREND табл.28<br>x 25mg                                                                    | PLIVA      | 28 | 155,00   |
|         |                                  |                                                           |                     | KARVEDILOL табл.30 x<br>25mg                                                                    | REPLEKFARM | 30 | 166,00   |
| C08DA01 | Verapamil                        | Таблети/ Филм<br>обложени<br>таблети/Обло<br>жени таблети | 240mg               |                                                                                                 |            |    |          |
|         |                                  |                                                           |                     | VERAPAMIL RETARD<br>ALKALOID филм<br>обл.табл. 20 x 240mg                                       | ALKALOID   | 20 | 127,00   |
| D07BC01 | Betamethasone<br>+Salicylic acid | Маст                                                      | (0,5mg+30<br>mg)/g  |                                                                                                 |            |    |          |
|         |                                  |                                                           |                     | BETASALIK маст (0,5<br>mg+30 mg/g)(30g)                                                         | REPLEKFARM | 1  | 103,00   |
|         |                                  |                                                           |                     | BELOSALIC маст (0,5<br>mg+30 mg/g)(30g)                                                         | BELUPO     | 1  | 103,00   |
| D07BC01 | Betamethasone<br>+Salicylic acid | Лосион                                                    | (0,5mg+20<br>mg)/ml |                                                                                                 |            |    |          |
|         |                                  |                                                           |                     | BETASALIK лосион<br>(0,5 mg+20 mg/ml)<br>(50ml)                                                 | REPLEKFARM | 1  | 172,00   |
|         |                                  |                                                           |                     | BELOSALIC лосион<br>(0,5 mg+20<br>mg/ml)(50ml)                                                  | BELUPO     | 1  | 172,00   |
|         |                                  |                                                           |                     | BELOSALIC лосион<br>(0,5 mg+20<br>mg/ml)(50ml)<br>пластично шише +<br>пумпица со<br>распрскувач | BELUPO     | 1  | 172,00   |
| G01AF01 | Metronidazole                    | Вагитории                                                 | 500mg               |                                                                                                 |            |    |          |
|         |                                  |                                                           |                     | FLAGYL вагитории 10<br>x 500mg                                                                  | ALKALOID   | 10 | 139,00   |
| G01AF02 | Clotrimazole                     | Вагинални<br>таблети                                      | 500mg               |                                                                                                 |            |    |          |
|         |                                  |                                                           |                     | MYCORIL вагинални<br>табл. 1 x 500mg                                                            | REMEDICA   | 1  | 90,00    |
| H01BA02 | Desmopressin                     | Таблети                                                   | 0,2mg               |                                                                                                 |            |    |          |
|         |                                  |                                                           |                     | MINIRIN табл. 30 x<br>0,2mg                                                                     | FERRING    | 30 | 2.400,00 |
| H02AB02 | Dexamethasone                    | Таблети                                                   | 0,5mg               |                                                                                                 |            |    |          |
|         |                                  |                                                           |                     | DEXAMETHASON<br>табл. 10 x 0,5mg                                                                | KRKA       | 10 | 20,00    |
|         |                                  |                                                           |                     | DEXASON табл. 50 x<br>0,5mg                                                                     | GALENICA   | 50 | 101,00   |
| H03AA01 | Levothyroxine                    | Таблети                                                   | 75mcg               |                                                                                                 |            |    |          |
|         |                                  |                                                           |                     | EUTHYROX 75 табл.<br>50 x 75mcg                                                                 | MERCK      | 50 | 65,00    |

|         |                                   |                                                 |                 |                                                       |                    |    |        |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----|--------|
| H03BA02 | Propylthiouracil                  | Таблети                                         | 50mg            |                                                       |                    |    |        |
|         |                                   |                                                 |                 | PROPILTIOURACIL<br>ALKALOID табл.20 x<br>50mg         | ALKALOID           | 20 | 130,00 |
| J01CR02 | Amoxicillin +<br>clavulanic acid  | Таблети/Филм<br>обложени<br>таблети             | (875+125)<br>mg |                                                       |                    |    |        |
|         |                                   |                                                 |                 | AMOKSIKLAV 2X<br>филм обл.табл.10 x<br>(875+125)mg 1g | SANDOZ-LEK         | 10 | 153,00 |
|         |                                   |                                                 |                 | CO-ALMACIN филм<br>обл.табл.10 x<br>(875+125)mg 1g    | ALKALOID           | 10 | 153,00 |
|         |                                   |                                                 |                 | AUGMENTIN табл.14<br>x (875+125)mg 1g                 | GSK                | 14 | 214,00 |
|         |                                   |                                                 |                 | PANKLAV 2X филм<br>обл.табл.14 x<br>(875+125)mg 1g    | HEMOFARM           | 14 | 214,00 |
|         |                                   |                                                 |                 | AMOKSIKLAV 2X<br>филм обл.табл.14 x<br>(875+125)mg 1g | SANDOZ-LEK         | 14 | 214,00 |
| J01DB05 | Cefadroxil                        | Капсули                                         | 500mg           |                                                       |                    |    |        |
|         |                                   |                                                 |                 | ALYCEF капсул. 16 x<br>500mg                          | ALKALOID           | 16 | 226,00 |
| J01DC04 | Cefaclor                          | Капсули                                         | 250mg           |                                                       |                    |    |        |
|         |                                   |                                                 |                 | ALFACET капсул.16 x<br>250mg                          | GALENKA            | 16 | 233,00 |
| J01DD08 | Cefixime                          | Таблети                                         | 400mg           |                                                       |                    |    |        |
|         |                                   |                                                 |                 | CEFIXIM табл. 5 x<br>400mg                            | Orchid Chemicals   | 5  | 415,00 |
|         |                                   |                                                 |                 | PANCEF табл. 10 x<br>400mg                            | ALKALOID           | 10 | 830,00 |
|         |                                   |                                                 |                 | CEFIXIM табл. 10 x<br>400mg                           | Orchid Chemicals   | 10 | 830,00 |
| J01DD08 | Cefixime                          | Суспензија                                      | 100mg/5ml       |                                                       |                    |    |        |
|         |                                   |                                                 |                 | PANCEF<br>сусп.100mg/5ml(100<br>ml)                   | ALKALOID           | 1  | 514,00 |
| J01EE01 | Sulfamethoxazole<br>+trimethoprim | Таблети                                         | (400+80)m<br>g  |                                                       |                    |    |        |
|         |                                   |                                                 |                 | KOTRIMOKSAZOL<br>табл. 20 x (400+80)mg                | JAKA 80            | 20 | 41,00  |
|         |                                   |                                                 |                 | TRIMOKSAZOL табл.<br>20 x (400+80)mg                  | REPLEKFARM         | 20 | 41,00  |
|         |                                   |                                                 |                 | BACTRIM табл. 20 x<br>(400+80)mg                      | ROCHE              | 20 | 41,00  |
|         |                                   |                                                 |                 | PRIMOTREN табл. 20<br>x (400+80)mg                    | SANDOZ-LEK         | 20 | 41,00  |
| J01FA01 | Erythromycin                      | Капсули/Филм<br>обложени<br>таблети/Таблет<br>и | 250mg           |                                                       |                    |    |        |
|         |                                   |                                                 |                 | ERITROMICIN капсул. 16<br>x 250mg                     | BELUPO             | 16 | 104,00 |
|         |                                   |                                                 |                 | ERYTHROMYCIN филм<br>обл.табл. 20 x 250mg             | REMEDICA           | 20 | 130,00 |
|         |                                   |                                                 |                 | ERITROMICIN филм<br>обл.табл. 20 x 250mg              | HEMOFARM           | 20 | 130,00 |
| J01FA09 | Clarithromycin                    | Суспензија                                      | 125mg/5ml       |                                                       |                    |    |        |
|         |                                   |                                                 |                 | UNIKLAR<br>сусп.125mg/5ml<br>(70ml)                   | MN PHARMACEUTICALS | 1  | 154,00 |
|         |                                   |                                                 |                 | FROMILID<br>сусп.125mg/5ml(60ml<br>)                  | KRKA               | 1  | 132,00 |
|         |                                   |                                                 |                 | LEKOKLAR<br>сусп.125mg/5ml(60ml<br>)                  | LEK                | 1  | 132,00 |

|         |              |                               |           |                                                                |                      |     |           |
|---------|--------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------|
| J01FA10 | Azithromycin | Филм обложени таблети         | 500mg     |                                                                |                      |     |           |
|         |              |                               |           | AZIMED филм обл.табл.3 x 500mg                                 | REPLEKFARM           | 3   | 167,00    |
|         |              |                               |           | SUMAMED филм обл.табл.. 3 x 500mg                              | PLIVA                | 3   | 167,00    |
|         |              |                               |           | HEMOMYCIN филм обл.табл. 3x500mg                               | HEMOFARM             | 3   | 167,00    |
|         |              |                               |           | AZITROMICIN филм обл.табл.3 x 500mg                            | BELUPO               | 3   | 167,00    |
| J01FA10 | Azithromycin | Суспензија                    | 100mg/5ml |                                                                |                      |     |           |
|         |              |                               |           | SUMAMED сусп.100mg/5ml (20ml)                                  | PLIVA                | 1   | 110,00    |
|         |              |                               |           | HEMOMYCIN сусп.100mg/5ml (20ml)                                | HEMOFARM             | 1   | 110,00    |
|         |              |                               |           | AZATRIL сусп.100mg/5ml (20ml)                                  | BALKANPHARMA         | 1   | 110,00    |
| J01FA10 | Azithromycin | Суспензија                    | 200mg/5ml |                                                                |                      |     |           |
|         |              |                               |           | HEMOMYCIN сусп.200mg/5ml(20ml )                                | HEMOFARM             | 1   | 150,00    |
|         |              |                               |           | SUMAMED FORTE сусп.200mg/5ml(15ml )                            | PLIVA                | 1   | 112,00    |
|         |              |                               |           | AZATRIL сусп.200mg/5ml(20ml )                                  | BALKANPHARMA         | 1   | 150,00    |
|         |              |                               |           | HEMOMYCIN сусп.200mg/5ml(30ml )                                | HEMOFARM             | 1   | 225,00    |
| J01FF02 | Lincomycin   | Капсули                       | 500mg     |                                                                |                      |     |           |
|         |              |                               |           | LINCOMYCIN капсул.12 x 500mg(LINCOCIN)                         | PFIZER               | 12  | 147,00    |
| J05AB04 | Ribavirin    | CPФ                           | CPJ       |                                                                |                      |     |           |
|         |              |                               |           | COPEGUS филм.обл.табл. 42 x 200mg                              | ROCHE                | 42  | 3.862,00  |
|         |              |                               |           | COPEGUS филм.обл.табл. 168 x 200mg                             | ROCHE                | 168 | 15.449,00 |
|         |              |                               |           | REBETOL капсул.168x200mg                                       | SCHERING-PLOUGH      | 168 | 15.449,00 |
| L02BA01 | Tamoxifen    | Таблети/Филм обложени таблети | 10mg      |                                                                |                      |     |           |
|         |              |                               |           | TAMOXIFEN табл.30 x 10mg                                       | REMEDICA             | 30  | 113,00    |
|         |              |                               |           | TAMOXIFEN "EBEWE" табл. 30 x 10mg                              | EBEWE                | 30  | 113,00    |
| L02BB01 | Flutamide    | Таблети                       | 250mg     |                                                                |                      |     |           |
|         |              |                               |           | FLUTASIN табл. 30 x 250mg                                      | S.C.SINDAN PHARMASRL | 30  | 545,00    |
|         |              |                               |           | FLUTASIN табл. 90 x 250mg                                      | S.C.SINDAN PHARMASRL | 90  | 1.634,00  |
| L04AA01 | Ciclosporin  | Раствор за орална употреба    | 100mg/ml  |                                                                |                      |     |           |
|         |              |                               |           | CIKLOSPORIN ALKALOID раствор за орална употреба 100mg/ml(50ml) | ALKALOID             | 1   | 4.175,00  |

|         |                          |                               |           |                                              |                    |     |           |
|---------|--------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| L04AA05 | Tacrolimus               | Капсули                       | 1mg       |                                              |                    |     |           |
|         |                          |                               |           | PROGRAF капсул. 60 x 1mg                     | ASTELLAS           | 60  | 4.335,00  |
| L04AA05 | Tacrolimus               | Капсули                       | 0,5mg     |                                              |                    |     |           |
|         |                          |                               |           | PROGRAF капсул. 30 x 0,5mg                   | ASTELLAS           | 30  | 1.205,00  |
| L04AA06 | Mycophenolic acid        | Таблети/Филм обложени таблети | 180mg     |                                              |                    |     |           |
|         |                          |                               |           | MYFORTIC табл. 120 x 180mg                   | NOVARTIS           | 120 | 7.590,00  |
| L04AA06 | Mycophenolic acid        | Таблети/Филм обложени таблети | 360mg     |                                              |                    |     |           |
|         |                          |                               |           | MYFORTIC табл. 120 x 360mg                   | NOVARTIS           | 120 | 14.589,00 |
| L04AA13 | Leflunomide              | Филм обложени таблети         | 20mg      |                                              |                    |     |           |
|         |                          |                               |           | ARAVA филм.обл.табл.30 x 20mg                | AVENTIS            | 30  | 1.416,00  |
|         |                          |                               |           | ALFIMID филм.обл.табл.30 x 20mg              | PLIVA              | 30  | 1.416,00  |
| M01AB05 | Diclofenac               | Супозитории                   | 50mg      |                                              |                    |     |           |
|         |                          |                               |           | NAKLOFEN супп.10 x 50mg                      | KRKA               | 10  | 63,00     |
| M01AE01 | Ibuprofen                | Сируп                         | 100mg/5ml |                                              |                    |     |           |
|         |                          |                               |           | IBUPROFEN AKTIV сируп 100mg/5ml(100ml)       | REPLEKFARM         | 1   | 53,00     |
|         |                          |                               |           | BRUFEN сируп 100mg/5ml(100ml)                | GALENKA            | 1   | 53,00     |
|         |                          |                               |           | BLOKMAX for kids сируп 100mg/5ml(100ml)      | ALKALOID           | 1   | 53,00     |
| M04AA01 | Allopurinol              | Таблети                       | 100mg     |                                              |                    |     |           |
|         |                          |                               |           | ALOPURINOL табл. 40 x 100mg                  | HEMOFARM           | 40  | 69,00     |
|         |                          |                               |           | ALOPURINOL табл.100 x 100mg                  | BELUPO             | 100 | 172,00    |
| N02AA01 | Morphine                 | Подјазична таблета            | 100mg     |                                              |                    |     |           |
|         |                          |                               |           | NOVAMORF сублингвална таблета 20 x 20 mg     | ALKALOID           | 20  | 555,00    |
| N02AX02 | Tramadol                 | Перорални капки               | 100mg/ml  |                                              |                    |     |           |
|         |                          |                               |           | TRAMADOL перорални капки 100mg/ml(10ml)      | JAKA 80            | 1   | 74,00     |
|         |                          |                               |           | TRAMADOL перорални капки 100mg/ml(10ml)      | KRKA               | 1   | 74,00     |
| N02BA01 | Acidum Acetylsalicylicum | Таблети/Филм обложени таблети | 300mg     |                                              |                    |     |           |
|         |                          |                               |           | ANDOL табл.20 x 300mg                        | PLIVA              | 20  | 46,00     |
|         |                          |                               |           | ASPIRIN PROTECT табл.30 x 300mg              | BAYER HEALTHCAREAG | 30  | 69,00     |
|         |                          |                               |           | ANDOL табл.500 x 300mg                       | PLIVA              | 500 | 1.156,00  |
| N02BE01 | Paracetamol              | Сируп                         | 120mg/5ml |                                              |                    |     |           |
|         |                          |                               |           | PARACETAMOL ALKALOID сируп 120mg/5ml (100ml) | ALKALOID           | 1   | 68,00     |

|         |                                    |                                                             |        |                                                                  |                                                                                |     |          |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|         |                                    |                                                             |        | DALERON сируп<br>120mg/5ml (100ml)                               | KRKA                                                                           | 1   | 68,00    |
|         |                                    |                                                             |        | DIPROL сируп<br>120mg/5ml (100ml)                                | ALKALOID                                                                       | 1   | 68,00    |
|         |                                    |                                                             |        | PANADOL BABY сируп<br>120mg/5ml (100ml)                          | GSK                                                                            | 1   | 68,00    |
|         |                                    |                                                             |        | PARACETAMOL сируп<br>120mg/5ml (100ml)                           | REPLEKFARM                                                                     | 1   | 68,00    |
|         |                                    |                                                             |        | PARACETAMOL сируп<br>120mg/5ml (100ml)                           | BOSNALIJEK                                                                     | 1   | 68,00    |
| N02BE01 | Paracetamol                        | Супозитории                                                 | 80 mg  |                                                                  |                                                                                |     |          |
|         |                                    |                                                             |        | PARACETAMOL супп.<br>10 x 80 mg                                  | REPLEK                                                                         | 10  | 50,00    |
|         |                                    |                                                             |        | EFFERALGAN супп. 10<br>x 80 mg                                   | BRISTOL MAYERS<br>SQUIBB                                                       | 10  | 50,00    |
| N02BE01 | Paracetamol                        | Супозитории                                                 | 150 mg |                                                                  |                                                                                |     |          |
|         |                                    |                                                             |        | PARACETAMOL супп.<br>10 x150 mg                                  | REPLEK                                                                         | 10  | 74,00    |
|         |                                    |                                                             |        | EFFERALGAN супп. 10<br>x 150 mg                                  | BRISTOL MAYERS<br>SQUIBB                                                       | 10  | 74,00    |
| N02BE01 | Paracetamol                        | Супозитории                                                 | 300 mg |                                                                  |                                                                                |     |          |
|         |                                    |                                                             |        | PARACETAMOL супп.<br>10 x 300 mg                                 | REPLEK                                                                         | 10  | 82,00    |
|         |                                    |                                                             |        | EFFERALGAN супп. 10<br>x 300 mg                                  | BRISTOL MAYERS<br>SQUIBB                                                       | 10  | 82,00    |
| N03AF01 | Carbamazepine                      | Таблети                                                     | 400mg  |                                                                  |                                                                                |     |          |
|         |                                    |                                                             |        | CARBAMAZEPIN-<br>RETARD табл. 30 x<br>400mg                      | REMEDICA                                                                       | 30  | 263,00   |
|         |                                    |                                                             |        | TEGRETOL CR табл. 30<br>x 400mg                                  | PLIVA                                                                          | 30  | 263,00   |
| N03AG01 | Valproic acid,<br>Sodium valproate | Таблети/Обло<br>жени<br>таблети/Филм<br>обложени<br>таблети | 300mg  |                                                                  |                                                                                |     |          |
|         |                                    |                                                             |        | DEPAKINE CHRONO<br>филм обл.табл. 100 x<br>300mg                 | SANOFI-AVENTIS                                                                 | 100 | 319,00   |
|         |                                    |                                                             |        | SODIUM VALPROATE<br>+VALPROIC ACID<br>PLIVA табл. 100 x<br>300mg | MERCKLE                                                                        | 100 | 319,00   |
| N03AG01 | Valproic acid,<br>Sodium valproate | Таблети/Обло<br>жени<br>таблети/Филм<br>обложени<br>таблети | 500mg  |                                                                  |                                                                                |     |          |
|         |                                    |                                                             |        | DEPAKINE CHRONO<br>филм обл.табл. 30 x<br>500mg                  | SANOFI-AVENTIS                                                                 | 30  | 155,00   |
|         |                                    |                                                             |        | SODIUM VALPROATE<br>+VALPROIC ACID<br>PLIVA табл. 30 x<br>500mg  | MERCKLE                                                                        | 30  | 155,00   |
| N03AX11 | Topiramate                         | Таблети                                                     | 100mg  |                                                                  |                                                                                |     |          |
|         |                                    |                                                             |        | TOPAMAX табл.28 x<br>100mg                                       | JANSSEN CILAG                                                                  | 28  | 577,00   |
|         |                                    |                                                             |        | TIRAMAT табл.20 x<br>100mg                                       | BELUPO                                                                         | 20  | 412,00   |
|         |                                    |                                                             |        | ТОПИРАМАТ FARMOZ<br>филм обл.тбл 30 x<br>100mg                   | West pharma-Producoes<br>de Especialidades<br>Farmaceuticas SA,<br>Португалија | 30  | 618,00   |
|         |                                    |                                                             |        | EPIRAMAT табл.60 x<br>100mg                                      | PLIVA                                                                          | 60  | 1.237,00 |

|         |               |                            |           |                                           |                                                                       |    |          |
|---------|---------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|
| N03AX11 | Topiramate    | Таблети                    | 50mg      |                                           |                                                                       |    |          |
|         |               |                            |           | TOPAMAX табл.28 x 50mg                    | JANSSEN CILAG                                                         | 28 | 312,00   |
|         |               |                            |           | TIRAMAT табл.30 x 50mg                    | BELUPO                                                                | 30 | 334,00   |
|         |               |                            |           | TOPIRAMAT FARMOZ филм обл.тбл 30 x 50mg   | West pharma-Producoes de Especialidades Farmaceuticas SA, Португалија | 30 | 334,00   |
|         |               |                            |           | EPIRAMAT табл.60 x 50mg                   | PLIVA                                                                 | 60 | 668,00   |
| N03AX11 | Topiramate    | Таблети                    | 200mg     |                                           |                                                                       |    |          |
|         |               |                            |           | TOPIRAMAT FARMOZ филм обл.тбл 30 x 200mg  | West pharma-Producoes de Especialidades Farmaceuticas SA, Португалија | 30 | 1.123,00 |
| N03AX14 | Levetiracetam | Филм обложени таблети      | 250 mg    |                                           |                                                                       |    |          |
|         |               |                            |           | INTEGRA - SANOVEL филм обл.табл.50x250mg  | SANOVEL IIAC                                                          | 50 | 603,00   |
|         |               |                            |           | KEPPRA филм обл.табл.60x250mg             | UCB SA                                                                | 60 | 723,00   |
|         |               |                            |           | KINEPTIA филм обл.табл.60x250mg           | SALUTAS / SANDOZ / LEK                                                | 60 | 723,00   |
|         |               |                            |           | LYVAM филм обл.табл.60x250mg              | ALKALOID                                                              | 60 | 723,00   |
| N03AX14 | Levetiracetam | Филм обложени таблети      | 500 mg    |                                           |                                                                       |    |          |
|         |               |                            |           | INTEGRA - SANOVEL филм обл.табл.50x500mg  | SANOVEL IIAC                                                          | 50 | 1.040,00 |
|         |               |                            |           | KEPPRA филм обл.табл.60x500mg             | UCB SA                                                                | 60 | 1.248,00 |
|         |               |                            |           | KINEPTIA филм обл.табл.60x500mg           | SALUTAS / SANDOZ / LEK                                                | 60 | 1.248,00 |
|         |               |                            |           | LYVAM филм обл.табл.60x 500mg             | ALKALOID                                                              | 60 | 1.248,00 |
| N03AX14 | Levetiracetam | Филм обложени таблети      | 750 mg    |                                           |                                                                       |    |          |
|         |               |                            |           | LYVAM филм обл.табл.60x 750mg             | ALKALOID                                                              | 60 | 2.195,00 |
|         |               |                            |           | KINEPTIA филм обл.табл.60x750mg           | SALUTAS / SANDOZ / LEK                                                | 60 | 2.195,00 |
| N03AX14 | Levetiracetam | Филм обложени таблети      | 1000 mg   |                                           |                                                                       |    |          |
|         |               |                            |           | INTEGRA - SANOVEL филм обл.табл.50x1000mg | SANOVEL IIAC                                                          | 50 | 2.028,00 |
|         |               |                            |           | KEPPRA филм обл.табл.60x1000mg            | UCB SA                                                                | 60 | 2.434,00 |
|         |               |                            |           | KINEPTIA филм обл.табл.60x1000mg          | SALUTAS / SANDOZ / LEK                                                | 60 | 2.434,00 |
|         |               |                            |           | LYVAM филм обл.табл.60x1000mg             | ALKALOID                                                              | 60 | 2.434,00 |
| N03AX14 | Levetiracetam | Раствор за орална употреба | 100 mg/ml |                                           |                                                                       |    |          |

|         |                 |                                          |        |                                                               |                                |     |          |
|---------|-----------------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------|
|         |                 |                                          |        | KEPPRA раствор за<br>орална употреба<br>100mg/ml (300 ml)     | UCB SA                         | 1   | 2.592,00 |
| N04AA02 | Biperiden       | Таблети                                  | 2mg    |                                                               |                                |     |          |
|         |                 |                                          |        | BIPERIDEN табл. 50 x<br>2mg                                   | REPLEKFARM                     | 50  | 144,00   |
|         |                 |                                          |        | MENDILEX табл. 50 x<br>2mg                                    | ALKALOID                       | 50  | 144,00   |
| N04BC05 | Pramipexole     | Таблети                                  | 0,25mg |                                                               |                                |     |          |
|         |                 |                                          |        | MIRAPEXIN табл. 30 x<br>0,25mg                                | BOEHRINGER<br>INGELHEIM PHARMA | 30  | 210,00   |
|         |                 |                                          |        | OPRYMEA табл. 30 x<br>0,25mg                                  | KRKA                           | 30  | 210,00   |
|         |                 |                                          |        | PRAMIPEKSOL<br>PharmaS 30 x 0,25mg                            | Pharma S                       | 30  | 210,00   |
| N04BC05 | Pramipexole     | Таблети                                  | 1mg    |                                                               |                                |     |          |
|         |                 |                                          |        | MIRAPEXIN табл. 30 x<br>1mg                                   | BOEHRINGER<br>INGELHEIM PHARMA | 30  | 841,00   |
|         |                 |                                          |        | OPRYMEA табл. 30 x<br>1mg                                     | KRKA                           | 30  | 841,00   |
|         |                 |                                          |        | PRAMIPEKSOL<br>PharmaS 30 x 1mg                               | Pharma S                       | 30  | 841,00   |
| N04BC05 | Pramipexole     | таблети со<br>продолжено<br>ослободување | 0,75mg |                                                               |                                |     |          |
|         |                 |                                          |        | MIRAPEXIN таблети<br>со продолжено<br>ослободување 0,75<br>mg | BOEHRINGER<br>INGELHEIM PHARMA | 30  | 915,00   |
| N05AA02 | Levomepromazine | Таблети                                  | 25mg   |                                                               |                                |     |          |
|         |                 |                                          |        | NOZINAN табл. 20 x<br>25mg                                    | ALKALOID                       | 20  | 134,00   |
|         |                 |                                          |        | NOZINAN табл. 100 x<br>25mg                                   | ALKALOID                       | 100 | 671,00   |
| N05AA02 | Levomepromazine | Таблети                                  | 100mg  |                                                               |                                |     |          |
|         |                 |                                          |        | NOZINAN табл. 20 x<br>100mg                                   | ALKALOID                       | 20  | 255,00   |
|         |                 |                                          |        | NOZINAN табл. 100 x<br>100mg                                  | ALKALOID                       | 100 | 1.275,00 |
| N05AH02 | Clozapine       | Таблети                                  | 25mg   |                                                               |                                |     |          |
|         |                 |                                          |        | LEPONEX табл. 50 x<br>25mg                                    | NOVARTIS                       | 50  | 339,00   |
|         |                 |                                          |        | CLOZAPINE табл. 50 x<br>25mg                                  | REMEDICA                       | 50  | 339,00   |
| N05AH02 | Clozapine       | Таблети                                  | 100mg  |                                                               |                                |     |          |
|         |                 |                                          |        | CLOZAPINE табл. 50 x<br>100mg                                 | REMEDICA                       | 50  | 887,00   |
|         |                 |                                          |        | LEPONEX табл. 50<br>x100mg                                    | NOVARTIS                       | 50  | 887,00   |
| N05AH03 | Olanzapine      | Филм<br>обложени<br>таблети              | 5mg    |                                                               |                                |     |          |
|         |                 |                                          |        | ZALASTA филм<br>обл.табл. 28 x 5mg                            | KRKA                           | 28  | 363,00   |
|         |                 |                                          |        | VAIRA филм<br>обл.табл. 28 x 5mg                              | BELUPO                         | 28  | 363,00   |
|         |                 |                                          |        | OLANZAPIN филм<br>обл.табл. 28 x 5mg                          | ACTAVIS                        | 28  | 363,00   |
|         |                 |                                          |        | ZAPILUKS филм<br>обл.табл. 28 x 5mg                           | SALUTAS/SANDOZ                 | 28  | 363,00   |



|         |               |                                     |      |                                                              |                                |    |        |
|---------|---------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|
|         |               |                                     |      | OFERTA-SANOVEL<br>филм обл.табл. 28 x 5mg                    | SANOVEL ilac Sanayi ve Ticaret | 28 | 363,00 |
|         |               |                                     |      | OLANDIX<br>ородисперзибилни<br>таблети 28 x 5 mg             | Pliva                          | 28 | 363,00 |
|         |               |                                     |      | OLANZAPIN<br>перорални<br>дисперзибилни<br>таблети 28 x 5mg  | PharmaS                        | 28 | 363,00 |
|         |               |                                     |      | ZALASTA Q-tab<br>ородисперзибилни<br>таблети 28 x 5 mg       | Krka                           | 28 | 363,00 |
|         |               |                                     |      | SIZAP филм обл.табл.<br>30 x 5mg                             | ALKALOID                       | 30 | 389,00 |
|         |               |                                     |      | OLANZAPIN филм<br>обл.табл. 30 x 5mg                         | REPLEKFARM                     | 30 | 389,00 |
| N05AH03 | Olanzapine    | Филм<br>обложени<br>таблети         | 10mg |                                                              |                                |    |        |
|         |               |                                     |      | ZALASTA филм<br>обл.табл. 28 x 10mg                          | KRKA                           | 28 | 724,00 |
|         |               |                                     |      | VAIRA филм<br>обл.табл. 28 x 10mg                            | BELUPO                         | 28 | 724,00 |
|         |               |                                     |      | OLANZAPIN филм<br>обл.табл. 28 x 10mg                        | ACTAVIS                        | 28 | 724,00 |
|         |               |                                     |      | ZAPILUKS филм<br>обл.табл. 28 x 10mg                         | SALUTAS/SANDOZ                 | 28 | 724,00 |
|         |               |                                     |      | OFERTA-SANOVEL<br>филм обл.табл. 28 x 10mg                   | SANOVEL ilac Sanayi ve Ticaret | 28 | 724,00 |
|         |               |                                     |      | OLANDIX<br>ородисперзибилни<br>таблети 28 x 10 mg            | Pliva                          | 28 | 724,00 |
|         |               |                                     |      | OLANZAPIN<br>перорални<br>дисперзибилни<br>таблети 28 x 10mg | PharmaS                        | 28 | 724,00 |
|         |               |                                     |      | ZALASTA Q-tab<br>ородисперзибилни<br>таблети 28 x 10 mg      | Krka                           | 28 | 724,00 |
|         |               |                                     |      | SIZAP филм обл.табл.<br>30 x 10mg                            | ALKALOID                       | 30 | 775,00 |
|         |               |                                     |      | OLANZAPIN филм<br>обл.табл. 30 x 10mg                        | REPLEKFARM                     | 30 | 775,00 |
| N05BA08 | Bromazepam    | Таблети                             | 6mg  |                                                              |                                |    |        |
|         |               |                                     |      | BROMAZEPAM табл.<br>30 x 6mg                                 | JAKA 80                        | 30 | 48,00  |
|         |               |                                     |      | LEKSAN табл. 30 x 6mg                                        | REPLEKFARM                     | 30 | 48,00  |
|         |               |                                     |      | LEXILIUM табл. 30 x 6mg                                      | ALKALOID                       | 30 | 48,00  |
| N05CD01 | Flurazepam    | Капсули                             | 30mg |                                                              |                                |    |        |
|         |               |                                     |      | FLUZEPAM капс.10 x 30mg                                      | KRKA                           | 10 | 95,00  |
| N05CF02 | Zolpidem      | Таблети/Филм<br>обложени<br>таблети | 5mg  |                                                              |                                |    |        |
|         |               |                                     |      | LUNATA филм<br>обл.табл. 10 x 5mg                            | ALKALOID                       | 10 | 23,00  |
|         |               |                                     |      | ZOLSANA филм<br>обл.табл. 20 x 5mg                           | KRKA                           | 20 | 46,00  |
|         |               |                                     |      | ZONADIN филм<br>обл.табл.20 x 5mg                            | PLIVA                          | 20 | 46,00  |
| N06AA09 | Amitriptyline | Таблети                             | 25mg |                                                              |                                |    |        |
|         |               |                                     |      | AMITRIPTYLINE табл.<br>30 x 25mg                             | REMEDICA                       | 30 | 50,00  |
|         |               |                                     |      | AMYZOL табл. 30 x 25mg                                       | SANDOZ-LEK                     | 30 | 50,00  |

|         |            |                                     |       |                                                     |                      |    |        |
|---------|------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|----|--------|
| N06AB05 | Paroxetine | Таблети/Филм<br>обложени<br>таблети | 20mg  |                                                     |                      |    |        |
|         |            |                                     |       | DEPROZEL филм<br>обл.табл. 30 x 20mg                | PLIVA                | 30 | 196,00 |
|         |            |                                     |       | ARKETIS филм<br>обл.табл. 30 x 20mg                 | MEDOCHEMIE           | 30 | 196,00 |
|         |            |                                     |       | PAROKSETIN филм<br>обл.табл. 30 x 20mg              | REPLEKFARM           | 30 | 196,00 |
|         |            |                                     |       | SEROXAT филм<br>обл.табл. 30 x 20mg                 | GSK                  | 30 | 196,00 |
|         |            |                                     |       | PAROXETIN филм<br>обл.табл. 30 x 20mg               | ACTAVIS              | 30 | 196,00 |
|         |            |                                     |       | PAROXETINE<br>AUROBINDO филм<br>обл.табл. 30 x 20mg | MILPHARM             | 30 | 196,00 |
|         |            |                                     |       | PAROKSETIN PharmaS<br>филм обл.табл. 30 x<br>20mg   | PharmaS              | 30 | 196,00 |
| N06AB05 | Paroxetine | Таблети/Филм<br>обложени<br>таблети | 30 mg |                                                     |                      |    |        |
|         |            |                                     |       | PAROKSETIN филм<br>обл.табл. 30 x 30mg              | REPLEKFARM           | 30 | 382,00 |
|         |            |                                     |       | SEROXAT филм<br>обл.табл. 30 x 30mg                 | GSK                  | 30 | 382,00 |
|         |            |                                     |       | PAROXETINE<br>AUROBINDO филм<br>обл.табл. 30 x 30mg | MILPHARM             | 30 | 382,00 |
|         |            |                                     |       | PAROKSETIN PharmaS<br>филм обл.табл. 30 x<br>30mg   | PharmaS              | 30 | 382,00 |
| N06AB06 | Sertraline | Таблети/Филм<br>обложени<br>таблети | 100mg |                                                     |                      |    |        |
|         |            |                                     |       | ASENTRA филм<br>обл.табл. 28 x 100mg                | KRKA                 | 28 | 300,00 |
|         |            |                                     |       | SETALOFT филм<br>обл.табл. 28 x 100mg               | ACTAVIS              | 28 | 300,00 |
|         |            |                                     |       | TRAGAL филм<br>обл.табл.28 x 100mg                  | GALENICA             | 28 | 300,00 |
| N06AB06 | Sertraline | Таблети/Филм<br>обложени<br>таблети | 50mg  |                                                     |                      |    |        |
|         |            |                                     |       | LUXETA филм<br>обл.табл.28 x 50mg                   | PLIVA                | 28 | 149,00 |
|         |            |                                     |       | ASENTRA филм<br>обл.табл. 28 x 50mg                 | KRKA                 | 28 | 149,00 |
|         |            |                                     |       | SERTIVA филм<br>обл.табл. 28 x 50mg                 | SANDOZ-LEK           | 28 | 149,00 |
|         |            |                                     |       | SETALOFT филм<br>обл.табл. 28 x 50mg                | ACTAVIS              | 28 | 149,00 |
|         |            |                                     |       | TRAGAL филм<br>обл.табл.28 x 50mg                   | GALENICA             | 28 | 149,00 |
|         |            |                                     |       | SIDATA филм<br>обл.табл.28 x 50mg                   | HEMOFARM             | 28 | 149,00 |
|         |            |                                     |       | SONALIA филм<br>обл.табл.28 x 50mg                  | JADRAN GALENSKI LAB. | 28 | 149,00 |
|         |            |                                     |       | LUXETA филм<br>обл.табл.30 x 50mg                   | PLIVA                | 30 | 160,00 |

|         |                              |                                     |                 |                                                             |                                |    |          |
|---------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----------|
| N06DA02 | Donepezil                    | Филм<br>обложени<br>таблети         | 5 mg            |                                                             |                                |    |          |
|         |                              |                                     |                 | DOENZA -SANOVEL<br>филм обл.табл. 14 x<br>5mg               | SANOVEL-ILAC                   | 14 | 349,00   |
|         |                              |                                     |                 | DONEPEZIL<br>AUROBINDO филм<br>обл.табл.28x5mg              | AUROBINDO PHARMA               | 28 | 698,00   |
|         |                              |                                     |                 | ZILDON филм<br>обл.табл. 28 x 5mg                           | LEK                            | 28 | 698,00   |
|         |                              |                                     |                 | YASNAL филм<br>обл.табл. 28 x 5mg                           | KRKA                           | 28 | 698,00   |
|         |                              |                                     |                 | DONECEPT филм<br>обл.табл. 28 x 5mg                         | ACTAVIS                        | 28 | 698,00   |
|         |                              |                                     |                 | YASNAL филм<br>обл.табл. 30 x 5mg                           | KRKA                           | 30 | 748,00   |
| N06DA02 | Donepezil                    | Филм<br>обложени<br>таблети         | 10 mg           |                                                             |                                |    |          |
|         |                              |                                     |                 | DONEPEZIL<br>AUROBINDO филм<br>обл.табл.28x10mg             | AUROBINDO PHARMA               | 28 | 1.012,00 |
|         |                              |                                     |                 | ZILDON филм<br>обл.табл. 28 x 10mg                          | LEK                            | 28 | 1.012,00 |
|         |                              |                                     |                 | DOENZA -SANOVEL<br>филм обл.табл.28 x<br>10 mg              | SANOVEL-ILAC                   | 28 | 1.012,00 |
|         |                              |                                     |                 | YASNAL филм<br>обл.табл. 28 x 10mg                          | KRKA                           | 28 | 1.012,00 |
|         |                              |                                     |                 | DONECEPT филм<br>обл.табл. 28 x 10mg                        | ACTAVIS                        | 28 | 1.012,00 |
|         |                              |                                     |                 | YASNAL филм<br>обл.табл. 30 x 10mg                          | KRKA                           | 30 | 1.084,00 |
| R01AD05 | Budesonide                   | Назален спреј                       | 50mcg/доза      |                                                             |                                |    |          |
|         |                              |                                     |                 | TAFEN назален спреј<br>50mcg/доза(200<br>доза)(10ml)        | LEK                            | 1  | 267,00   |
| R03AC02 | Salbutamol                   | Сируп                               | 2mg/5ml         |                                                             |                                |    |          |
|         |                              |                                     |                 | SALBUTAMOL<br>ALKALOID сируп<br>2mg/5ml(150ml)              | ALKALOID                       | 1  | 54,00    |
|         |                              |                                     |                 | VENTOLIN сир.<br>2mg/5ml (150ml)                            | GSK                            | 1  | 54,00    |
| R03AK07 | Formoterol,<br>beclometasone | Инхалациски<br>р-р под<br>притисок  | 100mcg/6<br>mcg |                                                             |                                |    |          |
|         |                              |                                     |                 | FOSTER прашок за<br>инхалирање<br>100mcg/6mcg (120<br>доза) | Chiesi FARMACEUTICI<br>SPA     | 1  | 1.863,00 |
|         |                              |                                     |                 | FOSTER прашок за<br>инхалирање<br>100mcg/6mcg (180<br>доза) | Chiesi FARMACEUTICI<br>SPA     | 1  | 2.794,00 |
| R03BA05 | Fluticasone                  | Аеросол                             | 125mcg/до<br>за |                                                             |                                |    |          |
|         |                              |                                     |                 | FLIXOTIDE аеросол<br>125mcg/доза (120<br>доза)              | GSK                            | 1  | 910,00   |
| R03BB04 | Tiotropium<br>bromide        | Прашок за<br>инхалирање,<br>капсула | 18mcg           |                                                             |                                |    |          |
|         |                              |                                     |                 | SPIRIVA прашок за<br>инхалирање, капсула                    | BOEHRINGER<br>INGELHEIM PHARMA | 30 | 2.023,00 |

|                        |                                                                                |                                    |           |                                            |                |   |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------|---|-----------|
| S01EC04                | Brinzolamide                                                                   | Капки за очи                       | 10 mg/ml  |                                            |                |   |           |
|                        |                                                                                |                                    |           | AZOPT капки за очи<br>10mg/ml (1%) (5ml)   | ALCON          | 1 | 465,00    |
| Препарат<br>без глутен | брашно, млеко                                                                  | брашно, млеко                      | 1 kg      |                                            |                |   |           |
|                        |                                                                                |                                    |           | Препарат без глутен<br>(брашно, млеко) 1kg |                | 1 | 183,00    |
| A10AB01                | Инсулини со<br>брзо дејство                                                    | Патрон                             |           |                                            |                |   |           |
| A10AB01                | Human insulin                                                                  | Патрон                             | 100 IU/ml | INSUMAN RAPID                              | SANOFI AVENTIS | 5 | 1.132,000 |
| A10AB01                | Human insulin                                                                  | Патрон                             | 100 IU/ml | HUMULIN R(3ml)                             | LILLY          | 5 | 1.132,000 |
| A10AB01                | Human insulin                                                                  | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало | 100 IU/ml | INSUMAN RAPID<br>OPTISET                   | SANOFI-AVENTIS | 5 | 1.132,000 |
| A10AB01                | Human insulin                                                                  | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало | 100 IU/ml | INSUMAN RAPID<br>solostar                  | SANOFI-AVENTIS | 5 | 1.132,000 |
| A10AB                  | Аналози со брзо<br>дејство                                                     | Вијала                             |           |                                            |                |   |           |
| A10AB05                | Insulin aspart                                                                 | Вијала                             | 100 IU/ml | NOVORAPID (10ml)                           | NOVO NORDISK   | 1 | 1.040,000 |
| A10AC01                | Инсулини и<br>аналози со<br>средно дејство                                     | Патрон                             |           |                                            |                |   |           |
| A10AC01                | Human insulin                                                                  | Патрон                             | 100 IU/ml | INSULATARD PENFILL                         | NOVO NORDISK   | 5 | 1.216,000 |
| A10AC01                | Human insulin                                                                  | Патрон                             | 100 IU/ml | INSUMAN BASAL                              | AVENTIS        | 5 | 1.216,000 |
| A10AC01                | Human insulin                                                                  | Патрон                             | 100 IU/ml | HUMULIN N                                  | LILLY          | 5 | 1.216,000 |
| A10AC01                | Human insulin                                                                  | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало | 100 IU/ml | INSUMAN BASAL<br>OPTISET                   | AVENTIS        | 5 | 1.216,000 |
| A10AC01                | Human insulin                                                                  | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало | 100 IU/ml | INSUMAN basal<br>solostar                  | SANOFI-AVENTIS | 5 | 1.216,000 |
| A10AC01                | Human insulin                                                                  | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало | 100 IU/ml | HUMULIN N PEN                              | LILLY          | 5 | 1.216,000 |
| A10AD01                | Инсулини со<br>средно дејство<br>комбинирани со<br>инсулини со брзо<br>дејство | Патрон                             |           |                                            |                |   |           |
| A10AD01                | Human insulin                                                                  | Патрон                             | 100 IU/ml | MIXTARD 30 PENFILL                         | NOVO NORDISK   | 5 | 1.236,000 |
| A10AD01                | Human insulin                                                                  | Патрон                             | 100 IU/ml | INSUMAN COMB 25<br>(3ml)                   | SANOFI AVENTIS | 5 | 1.236,000 |
| A10AD01                | Human insulin                                                                  | Патрон                             | 100 IU/ml | INSUMAN COMB 25<br>SOLOSTAR (3ml)          | SANOFI AVENTIS | 5 | 1.236,000 |
| A10AD01                | Human insulin                                                                  | Патрон                             | 100 IU/ml | HUMULIN 70/30 (3ml)                        | LILLY          | 5 | 1.236,000 |
| A10AD01                | Human insulin                                                                  | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало | 100 IU/ml | INSUMAN COMB 25<br>OPTISET                 | SANOFI AVENTIS | 5 | 1.236,000 |
| A10AD01                | Human insulin                                                                  | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало | 100 IU/ml | HUMULIN 70/30<br>PEN(3ml)                  | LILLY          | 5 | 1.236,000 |
| A10AD                  | Аналози со<br>средно дејство<br>комбинирани со<br>инсулини со брзо<br>дејство  | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало |           |                                            |                |   |           |
| A10AD04                | Insulin lispro                                                                 | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало | 100 IU/ml | HUMALOG MIX 25<br>KWIKPEN (3ml)            | LILLY          | 5 | 1.664,000 |
| A10AD04                | Insulin lispro                                                                 | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало | 100 IU/ml | HUMALOG MIX 50<br>KWIKPEN (3ml)            | LILLY          | 5 | 1.664,000 |

|         |                                           |                                     |                                       |                                                   |                              |    |           |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----|-----------|
| A10AD05 | Insulin aspart                            | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало  | 100 IU/ml                             | NOVOMIX 30 FLEXPEN                                | NOVO NORDISK                 | 5  | 1.664,000 |
| A10AD04 | Insulin lispro                            | Патрон                              | 100 IU/ml                             | HUMALOG MIX 25<br>(3ml)                           | LILLY                        | 5  | 1.664,000 |
| A10AD04 | Insulin lispro                            | Патрон                              | 100 IU/ml                             | HUMALOG MIX 50<br>(3ml)                           | LILLY                        | 5  | 1.664,000 |
| A10AD05 | Insulin aspart                            | Патрон                              | 100 IU/ml                             | NOVOMIX 30 PENFILL                                | NOVO NORDISK                 | 5  | 1.664,000 |
| A10AE   | Инсулини и<br>аналоги со долго<br>дејство | Патрон                              |                                       |                                                   |                              |    |           |
| A10AE04 | Insulin glargine                          | Патрон                              | 100 IU/ml                             | LANTUS                                            | SANOFI AVENTIS               | 5  | 2.886,000 |
| A10AE04 | Insulin glargine                          | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало  | 100 IU/ml                             | LANTUS OPTISET<br>SOLOSTAR                        | SANOFI AVENTIS               | 5  | 2.886,000 |
| A10AE05 | Insulin detemir                           | Наполнето<br>инјекциско<br>пенкало  | 100 IU/ml                             | LEVEMIR FLEXPEN                                   | NOVO NORDISK                 | 5  | 2.886,000 |
| A10AE05 | Insulin detemir                           | Патрон                              | 100 IU/ml                             | LEVEMIR PENFILL                                   | NOVO NORDISK                 | 5  | 2.886,000 |
| A02BC02 | Pantoprazole                              | Инјекции                            | 40mg                                  |                                                   |                              |    |           |
|         |                                           |                                     |                                       | CONTROLOC инјекции<br>40mg                        | NYCOMED                      | 1  | 167,00    |
|         |                                           |                                     |                                       | NOLPAZA инјекции<br>40mg                          | KRKA                         | 1  | 167,00    |
|         |                                           |                                     |                                       | PMS PANTOPRAZOLE<br>инјекции 40mg                 | PHARMASCIENCE                | 1  | 167,00    |
|         |                                           |                                     |                                       | GASTRAZOL-L<br>инјекции 40mg                      | MUSTAFA NEVZAT               | 1  | 167,00    |
|         |                                           |                                     |                                       | NOLPAZA инјекции<br>40mg                          | KRKA                         | 10 | 1.667,00  |
|         |                                           |                                     |                                       | NOLPAZA инјекции<br>40mg                          | KRKA                         | 20 | 3.334,00  |
| A04AA01 | Ondansetron                               | Таблети/Филм<br>обложени<br>таблети | 4 mg                                  |                                                   |                              |    |           |
|         |                                           |                                     |                                       | PMS ONDANSETRON<br>табл. 10 x 4mg                 | PHARMASCIENCE                | 10 | 259,00    |
|         |                                           |                                     |                                       | ZYTRON филм обл.<br>табл. 10 x 4mg                | ALKALOID                     | 10 | 259,00    |
| A04AA01 | Ondansetron                               | Таблети/Филм<br>обложени<br>таблети | 8mg                                   |                                                   |                              |    |           |
|         |                                           |                                     |                                       | PMS ONDANSETRON<br>табл. 10 x 8mg                 | PHARMASCIENCE                | 10 | 495,00    |
|         |                                           |                                     |                                       | ZYTRON филм обл.<br>табл. 10 x 8mg                | ALKALOID                     | 10 | 495,00    |
| A04AA02 | Granisetron                               | Инјекции                            | 1mg/ml                                |                                                   |                              |    |           |
|         |                                           |                                     |                                       | KYTRIL инјекции<br>1mg/ml (1ml)                   | F.HOFFMANN-LA ROCHE          | 5  | 839,00    |
|         |                                           |                                     |                                       | GRANISETRON KABI<br>инјекции 1mg/ml<br>(1ml)      | FRESENIUS KABI               | 5  | 839,00    |
| A04AA02 | Granisetron                               | Инјекции                            | 1mg/ml                                |                                                   |                              |    |           |
|         |                                           |                                     |                                       | GRANISETRON KABI<br>инјекции 1mg/ml<br>(3ml)      | FRESENIUS KABI               | 5  | 1.731,00  |
|         |                                           |                                     |                                       | GRANISETRON-TEVA<br>1mg/ml (3ml)                  | TEVA<br>PHARMACEUTICALS      | 5  | 1.731,00  |
| B01AB05 | Enoxaparin                                | Инјекции                            | 2.000IU/0,2<br>ml<br>(20mg/0,2<br>ml) |                                                   |                              |    |           |
|         |                                           |                                     |                                       | CLEXANE инјекции<br>2.000IU/0,2ml<br>(20mg/0,2ml) | SANOFI Winthrop<br>Industrie | 10 | 1.162,00  |
| B01AB05 | Enoxaparin                                | Инјекции                            | 4.000IU/0,4<br>ml<br>(40mg/0,4<br>ml) |                                                   |                              |    |           |

|         |                              |                           |         |                                                                          |                                  |    |           |
|---------|------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-----------|
|         |                              |                           |         | CLEXANE инјекции<br>4.000IU/0,4ml<br>(40mg/0,4ml)                        | SANOFI Winthrop<br>Industrie     | 10 | 2.224,00  |
| B01AB06 | Nadroparin                   | Раствор за<br>инјектирање | 2.850IU |                                                                          |                                  |    |           |
|         |                              |                           |         | FRAXIPARINE раствор<br>за инјектирање 2.850<br>IU/0,3ml(0,3ml)           | GSK                              | 10 | 934,00    |
| B01AB06 | Nadroparin                   | Раствор за<br>инјектирање | 3.800IU |                                                                          |                                  |    |           |
|         |                              |                           |         | FRAXIPARINE раствор<br>за инјектирање 3.800<br>IU/0,4ml (0,4ml)          | GSK                              | 10 | 1.240,00  |
| B01AD01 | Streptokinase                | Инјекции                  | 1,5 MIU |                                                                          |                                  |    |           |
|         |                              |                           |         | STREPTASE инјекции<br>1,5 MIU (6ml)                                      | CLS BEHRING                      | 1  | 7.625,00  |
| B01AD02 | Alteplase                    | Инјекции                  | 50 mg   |                                                                          |                                  |    |           |
|         |                              |                           |         | ACTILYSE инјекции<br>50mg +<br>растворувач (50 ml)                       | BOEHRINGER<br>INGELHEIM PHARMA   | 1  | 26.019,00 |
| B01AD07 | Retepase                     | Инјекции                  | 10 U    |                                                                          |                                  |    |           |
|         |                              |                           |         | RAPILYSIN прашок и<br>вежикулум за раствор<br>за инјектирање 2 x 10<br>U | Cenexi                           | 2  | 49.985,00 |
| B02BD02 | Koagulacionen<br>faktor VIII | Инјекции                  | 250U    |                                                                          |                                  |    |           |
|         |                              |                           |         | OCTANATE 250<br>инјекции 250U(5ml)                                       | OCTAPHARMA<br>PHARMACEUTIKA PMBH | 1  | 5.420,00  |
|         |                              |                           |         | KOATE-DVI инјекции<br>250U (5ml)                                         | TALECRIS<br>BIOPHARMACEUTICS     | 1  | 5.420,00  |
|         |                              |                           |         | RECOMBINATE 250 IE<br>инјекции 250U(10<br>ml)                            | BAXTER AG                        | 1  | 5.420,00  |
|         |                              |                           |         | KOGENATE Bayer<br>250IU инјекции 250U<br>(2,5ml)                         | BAYER                            | 1  | 5.420,00  |
| B02BD02 | Koagulacionen<br>faktor VIII | Инјекции                  | 500U    |                                                                          |                                  |    |           |
|         |                              |                           |         | IMMUNATE S/D<br>инјекции 500U ( 5<br>ml)                                 | BAXTER AG                        | 1  | 8.118,00  |
|         |                              |                           |         | KOATE-DVI инјекции<br>500U (5ml)                                         | TALECRIS<br>BIOPHARMACEUTICS     | 1  | 8.118,00  |
|         |                              |                           |         | BERIATE 500<br>инјекции 500U (5ml)                                       | CLS BEHRING                      | 1  | 8.118,00  |
|         |                              |                           |         | EMOCLOT инјекции<br>500U (10ml)                                          | KEDRION                          | 1  | 8.118,00  |
|         |                              |                           |         | OCTANATE 500<br>инјекции 500U<br>(10ml)                                  | OCTAPHARMA<br>PHARMACEUTIKA PMBH | 1  | 8.118,00  |
|         |                              |                           |         | RECOMBINATE 500 IE<br>инјекции 500U (10ml)                               | BAXTER AG                        | 1  | 8.118,00  |
|         |                              |                           |         | KOGENATE Bayer<br>500IU инјекции<br>500U (2,5ml)                         | BAYER                            | 1  | 8.118,00  |
| B02BD02 | Koagulacionen<br>faktor VIII | Инјекции                  | 1.000U  |                                                                          |                                  |    |           |
|         |                              |                           |         | KOATE-DVI инјекции<br>1.000U (10ml)                                      | TALECRIS<br>BIOPHARMACEUTICS     | 1  | 16.323,00 |
|         |                              |                           |         | OCTANATE 1000<br>инјекции 1.000U<br>(10ml)                               | OCTAPHARMA<br>PHARMACEUTIKA PMBH | 1  | 16.323,00 |
|         |                              |                           |         | RECOMBINATE 1000<br>IE инјекции 1.000U<br>(10ml)                         | BAXTER AG                        | 1  | 16.323,00 |
|         |                              |                           |         | KOGENATE Bayer<br>1000IU инјекции<br>1.000U (2,5ml)                      | BAYER                            | 1  | 16.323,00 |

|         |                           |                                   |          |                                                                    |                               |    |           |
|---------|---------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-----------|
| B02BD04 | Koagulacionen faktor IX   | Инјекции                          | 500U     |                                                                    |                               |    |           |
|         |                           |                                   |          | AIMAFIX инјекции 500U(10 ml)                                       | KEDRION                       | 1  | 10.891,00 |
| B03AC02 | Saccharated iron oxide    | Инјекции                          | 100mg    |                                                                    |                               |    |           |
|         |                           |                                   |          | VENOFER инјекции 100mg/5ml (5ml)                                   | LEK                           | 5  | 1.780,00  |
|         |                           |                                   |          | FERROVIN инјекции 100mg/5ml (5ml)                                  | RAFARM                        | 5  | 1.780,00  |
| B03BA01 | Cyanocobalamin (Vit. B12) | Инјекции                          | 500mcg   |                                                                    |                               |    |           |
|         |                           |                                   |          | VITAMIN B12 ALKALOID инјекции 500mcg (1ml)                         | ALKALOID                      | 50 | 578,00    |
| B03XA01 | Erythropoietin            | Инјекции                          | 2.000IU  |                                                                    |                               |    |           |
|         |                           |                                   |          | RECORMON инјекции 2000 IU/0,3ml (0,3ml)                            | ROCHE                         | 6  | 3.287,00  |
|         |                           |                                   |          | EPREX инјекции 2000 IU/0,5ml (0,5ml)                               | JANSSEN CILAG                 | 6  | 3.287,00  |
|         |                           |                                   |          | EQRALYS инјекции 2000 IU/0,6ml (0,6ml)                             | HEMOFARM                      | 6  | 3.287,00  |
|         |                           |                                   |          | EPORATIO инјекции 2000 IU/0,5ml (0,5ml)                            | MERCKLE BIOTEC                | 6  | 3.287,00  |
| B03XA01 | Erythropoietin            | Инјекции                          | 4.000IU  |                                                                    |                               |    |           |
|         |                           |                                   |          | EPREX инјекции 4000 IU/0,4ml (0,4ml)                               | JANSSEN CILAG                 | 6  | 6.543,00  |
|         |                           |                                   |          | RECORMON инјекции 4000 IU/0,3ml (0,3ml)                            | ROCHE                         | 6  | 6.543,00  |
|         |                           |                                   |          | EQRALYS инјекции 4000 IU/0,4ml (0,4ml)                             | HEMOFARM                      | 6  | 6.543,00  |
|         |                           |                                   |          | EPORATIO инјекции 4000 IU/0,5ml (0,5ml)                            | MERCKLE BIOTEC                | 6  | 6.543,00  |
| B03XA01 | Erythropoietin            | Инјекции                          | 10.000IU |                                                                    |                               |    |           |
|         |                           |                                   |          | EPREX инјекции 10000 IU/1ml (1ml)                                  | JANSSEN CILAG                 | 6  | 14.848,00 |
|         |                           |                                   |          | EPORATIO инјекции 10000 IU/1ml (1ml)                               | MERCKLE BIOTEC                | 6  | 14.848,00 |
| B05AA01 | Albumin                   | Раствор                           | 20%      |                                                                    |                               |    |           |
|         |                           |                                   |          | HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING раствор 20% (50ml)                       | CLS BEHRING                   | 1  | 1.885,00  |
|         |                           |                                   |          | HUMAN ALBUMIN 200g/L BAXTER раствор 20% (50ml)                     | BAXTER                        | 1  | 1.885,00  |
|         |                           |                                   |          | HUMAN ALBUMIN "ОСТАРМА" 20% раствор 20%(50ml)                      | OctaPHARMA PHARMAceutika PmbH | 1  | 1.885,00  |
|         |                           |                                   |          | UMAN ALBUMIN раствор 20% (50ml)                                    | KEDRION                       | 1  | 1.885,00  |
|         |                           |                                   |          | ZENALB раствор 20%(50ml)                                           | BIOPRODUCT LABORATORY         | 1  | 1.885,00  |
| B05BA01 | Aminokiselini             | Раствор за инјектирање (инфузија) | 8%/500ml |                                                                    |                               |    |           |
|         |                           |                                   |          | AMINOSTERIL N-HEPA 8% раствор за инјектирање (инфузија) 8% (500ml) | FRESENIUS KABI                | 1  | 399,00    |
|         |                           |                                   |          | HEPASOL 8% раствор за инјектирање (инфузија) 8 % (500ml)           | HEMOFARM                      | 1  | 399,00    |

|         |                |                                   |            |                                                                          |                |   |        |
|---------|----------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--------|
| B05BA01 | Aminokiselini  | Раствор за инјектирање (инфузија) | 10%/100ml  |                                                                          |                |   |        |
|         |                |                                   |            | AMINOVEN INFANT<br>10% раствор за инјектирање (инфузија) 10%(100 ml)     | FRESENIUS KABI | 1 | 586,00 |
| B05BA01 | Aminokiselini  | Раствор за инјектирање (инфузија) | 10%/500ml  |                                                                          |                |   |        |
|         |                |                                   |            | AMINOVEN 10%<br>раствор за инјектирање (инфузија) 10% (500ml)            | FRESENIUS KABI | 1 | 249,00 |
|         |                |                                   |            | AMINOPLASMAL HEPA<br>-10% раствор за инјектирање (инфузија) -10% (500ml) | B/BRAUN        | 1 | 249,00 |
|         |                |                                   |            | AMINOSOL 10%<br>раствор за инјектирање (инфузија) 10% (500ml)            | HEMOFARM       | 1 | 249,00 |
| B05BA02 | Masni emulzii  | Раствор за инјектирање (инфузија) | 20%/100ml  |                                                                          |                |   |        |
|         |                |                                   |            | INTRALIPID 20 %<br>раствор за инјектирање (инфузија) 20%(100ml)          | FRESENIUS KABI | 1 | 324,00 |
| B05BA02 | Masni emulzii  | Раствор за инјектирање (инфузија) | 20%/250ml  |                                                                          |                |   |        |
|         |                |                                   |            | INTRALIPID 20%<br>раствор за инјектирање (инфузија) 20% (250ml)          | FRESENIUS KABI | 1 | 431,00 |
| B05BA03 | Jaglenihidrati | Раствор за инјектирање (инфузија) | 5%/500ml   |                                                                          |                |   |        |
|         |                |                                   |            | GLIKOSI INFUDIBILE<br>раствор за инјектирање (инфузија) 5%/500ml         | HEMOFARM       | 1 | 37,00  |
|         |                |                                   |            | GLUKOSE 5 BRAUN<br>раствор за инјектирање (инфузија) 5%/500ml            | B/BRAUN        | 1 | 37,00  |
|         |                |                                   |            | GLUCOSE BIOPHARM<br>раствор за инјектирање (инфузија) 5%/500ml           | BIOPHARM       | 1 | 37,00  |
|         |                |                                   |            | GLUCOSE ALKALOID<br>раствор за инјектирање (инфузија) 5%/500ml           | ALKALOID       | 1 | 37,00  |
| B05BA03 | Jaglenihidrati | Раствор за инјектирање (инфузија) | 5%/1.000ml |                                                                          |                |   |        |
|         |                |                                   |            | GLUKOSE 5 BRAUN<br>раствор за инјектирање (инфузија) 5%/1.000ml          | B/BRAUN        | 1 | 62,00  |



|         |                |                                   |             |                                                                    |                |   |          |
|---------|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------|
| B05BA03 | Jaglenihidrati | Раствор за инјектирање (инфузија) | 10%/500ml   |                                                                    |                |   |          |
|         |                |                                   |             | GLIKOSI INFUDIBILE<br>раствор за инјектирање (инфузија) 10% /500ml | HEMOFARM       | 1 | 43,00    |
|         |                |                                   |             | GLUKOSE 10 BRAUN<br>раствор за инјектирање (инфузија) 10%/500ml    | B/BRAUN        | 1 | 43,00    |
|         |                |                                   |             | GLUKOSE 10% inf.ras<br>10%/500ml                                   | S.C.INFOMED    | 1 | 43,00    |
|         |                |                                   |             | GLUCOSE ALKALOID<br>раствор за инјектирање (инфузија) 10%/500ml    | ALKALOID       | 1 | 43,00    |
| B05BA10 | Kombinacii     | Раствор за инјектирање (инфузија) | 5% (500ml)  |                                                                    |                |   |          |
|         |                |                                   |             | AMINOPLASMAL-E<br>раствор за инјектирање (инфузија) 5%(500 ml)     | B/BRAUN        | 1 | 253,00   |
| B05BA10 | Kombinacii     | Раствор за инјектирање (инфузија) | 10% (500ml) |                                                                    |                |   |          |
|         |                |                                   |             | AMINOPLASMAL-E<br>раствор за инјектирање (инфузија) 10%(500 ml)    | B/BRAUN        | 1 | 304,00   |
|         |                |                                   |             | AMINOSOL- E<br>раствор за инјектирање (инфузија) 10% (500ml)       | HEMOFARM       | 1 | 304,00   |
| B05BA10 | Kombinacii     | Раствор за инјектирање (инфузија) | 1026 ML     |                                                                    |                |   |          |
|         |                |                                   |             | KABIVEN раствор за инјектирање (инфузија) 1026 ml                  | FRESENIUS KABI | 1 | 2.303,00 |
| B05BA10 | Kombinacii     | Раствор за инјектирање (инфузија) | 1440 ML     |                                                                    |                |   |          |
|         |                |                                   |             | KABIVEN PERIPHERAL<br>раствор за инјектирање (инфузија) 1440 ml    | FRESENIUS KABI | 1 | 2.712,00 |
| B05BB01 | Elektroliti    | Раствор за инјектирање (инфузија) | 500ml       |                                                                    |                |   |          |
|         |                |                                   |             | HARTMANOV<br>RASTVOR раствор за инјектирање (инфузија) 500ml       | HEMOFARM       | 1 | 40,00    |
|         |                |                                   |             | HARTMAN BRAUN<br>раствор за инјектирање (инфузија) 500ml           | B/BRAUN        | 1 | 40,00    |
|         |                |                                   |             | HARTMAN ALKALOID<br>раствор за инјектирање (инфузија) 500ml        | ALKLAOID       | 1 | 40,00    |

|                    |                         |                                         |                  |                                                                                               |                                                |    |          |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----------|
|                    |                         |                                         |                  | LACTATED RINGERS<br>INJECTION VIOSER<br>раствор за<br>инјектирање<br>(инфузија) 500ml         | VIOSER PARENTERAL<br>SOLUTION INDUSTRY<br>S.S. | 1  | 40,00    |
| B02BX02            | Carbazochrome**         | Инјекции                                | 10mg             |                                                                                               |                                                |    |          |
|                    |                         |                                         |                  | ALMETEX инјекции<br>10mg/2ml                                                                  | ALKALOID                                       | 30 | 259,00   |
| B05XA03            | SODIUM<br>CHLORIDE      | Раствор за<br>инјектирање<br>(инфузија) | 0,9%<br>(250ml)  |                                                                                               |                                                |    |          |
|                    |                         |                                         |                  | NATRII CHLORIDUM<br>раствор за<br>инјектирање<br>(инфузија) 0,9%<br>(250ml)                   | BIOPHARM-<br>ENGINEERING                       | 1  | 30,00    |
| B05XA03            | SODIUM<br>CHLORIDE      | Раствор за<br>инјектирање<br>(инфузија) | 0,9%<br>(1000ml) |                                                                                               |                                                |    |          |
|                    |                         |                                         |                  | NATRIUM HLORID<br>BRAUN раствор за<br>инјектирање<br>(инфузија) 0,9%<br>(1000ml)              | B/BRAUN                                        | 1  | 48,00    |
|                    |                         |                                         |                  | NATRII CHLORIDUM<br>раствор за<br>инјектирање<br>(инфузија) 0,9%<br>BIOPHARM 0,9%<br>(1000ml) | BIOPHARM-<br>ENGINEERING                       | 1  | 48,00    |
|                    |                         |                                         |                  | SODIUM CHLORIDE<br>раствор за<br>инјектирање<br>(инфузија) 0,9%<br>(1000ml)                   | FRESENIUS KABI                                 | 1  | 48,00    |
|                    |                         |                                         |                  | SODIUM CHLORIDE<br>0,9 % VIOSER раствор<br>за инјектирање<br>(инфузија) 0,9%<br>(1000ml)      | VIOSER PARENTERAL<br>SOLUTION INDUSTRY<br>S.S. | 1  | 48,00    |
| C01BC03            | Propafenone             | инјекции                                | 35mg             |                                                                                               |                                                |    |          |
|                    |                         |                                         |                  | PROPAFENONE<br>ALKLOID инјекции<br>35mg                                                       | ALKLOID                                        | 10 | 331,00   |
| C01BB01<br>N01BB02 | Lidocaine               | Инјекции                                | 35mg/3,5ml       |                                                                                               |                                                |    |          |
|                    |                         |                                         |                  | LIDOCAIN инјекции<br>35mg/3,5ml (1%)                                                          | GALENIKA                                       | 10 | 73,00    |
| C01CA04            | Dopamine                | Инјекции                                | 40mg/ml          |                                                                                               |                                                |    |          |
|                    |                         |                                         |                  | DOPAMINE инјекции<br>40mg/ml(5ml)                                                             | LABORATORIE<br>AGUETTANT                       | 50 | 4.062,00 |
| C02CA06            | Urapidil                | Инјекции                                | 25mg/5ml         |                                                                                               |                                                |    |          |
|                    |                         |                                         |                  | EBRANTYL инјекции<br>25mg/5 ml                                                                | NYCOMED GmbH                                   | 5  | 1.131,00 |
| C09AA02            | Enalapril               | Инјекции                                | 1,25mg/ml        |                                                                                               |                                                |    |          |
|                    |                         |                                         |                  | ENAP инјекции<br>1,25mg/ml                                                                    | KRKA                                           | 5  | 582,00   |
| G03BA03            | Testosterone            | Инјекции                                | 250mg/ml         |                                                                                               |                                                |    |          |
|                    |                         |                                         |                  | NEBIDO инјекции<br>250mg/ml (1g/4ml)                                                          | BAYER                                          | 1  | 5.754,00 |
| G03DA02            | Medroxy<br>progesterone | Инјекции                                | 500mg/3,3<br>ml  |                                                                                               |                                                |    |          |
|                    |                         |                                         |                  | DEPO-PROVERA<br>инјекции<br>500mg/3,3ml                                                       | PFIZER                                         | 1  | 211,00   |

|         |                                                |                           |            |                                             |                      |    |           |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|----|-----------|
| G03GA01 | Chorionic gonadotropin (human i rekombinanten) | Инјекции                  | 1.500IU    |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | PREGNYL инјекции 1500 IU/1ml(1ml)           | N.V.ORGANON          | 3  | 222,00    |
| G03GA01 | Chorionic gonadotropin (human i rekombinanten) | Инјекции                  | 5.000IU    |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | PREGNYL инјекции 5000 IU/1ml(1ml)           | N.V.ORGANON          | 1  | 204,00    |
|         |                                                |                           |            | CHORIOMON инјекции 5000IE/ml (1ml)          | IBSA                 | 1  | 204,00    |
| G03GA02 | Human menopausal gonadotropin                  | Инјекции                  | 75IU       |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | MERIONAL инјекции 75U (1ml)                 | IBSA INST.BIOHEMIQUE | 1  | 886,00    |
|         |                                                |                           |            | MENOPUR инјекции 75IU (1ml)                 | FERRING              | 10 | 8.856,00  |
|         |                                                |                           |            | MENOGON инјекции 75IU (1ml)                 | Ferring GmbH         | 5  | 4.428,00  |
| G03GA04 | Urofolitropin                                  | Инјекции                  | 75U        |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | FOSTIMON инјекции 75U (1ml)                 | IBSA INST.BIOHEMIQUE | 1  | 1.129,00  |
| G03GA06 | Follitropin beta                               | Инјекции                  | 50 IU      |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | PUREGON инјекции 50 IU (0,5ml)              | N.V.ORGANON          | 1  | 873,00    |
| G03GA06 | Follitropin beta                               | Инјекции                  | 100 IU     |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | PUREGON инјекции 100 IU (0,5ml)             | N.V.ORGANON          | 1  | 1.968,00  |
| H01AC01 | Somatropin                                     | Инјекции                  | 5,3mg/1ml  |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | GENOTROPIN инјекции 5,3mg/1ml(16IU)         | PFIZER               | 1  | 7.298,00  |
| H01AC01 | Somatropin                                     | Инјекции                  | 10mg/1,5ml |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | NORDITROPIN Nordilet инјекции 10mg/1,5ml    | NOVO NORDISK         | 1  | 12.870,00 |
| H01AC01 | Somatropin                                     | Инјекции                  | 12mg/1ml   |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | GENOTROPIN инјекции 12mg/1ml                | PFIZER               | 5  | 79.483,00 |
| H01AC01 | Somatropin                                     | Инјекции                  | 15mg/1,5ml |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | NORDITROPIN Nordilet инјекции 15mg/1,5ml    | NOVO NORDISK         | 1  | 22.575,00 |
| H01CB02 | Octreotide                                     | Инјекции                  | 0,1mg/ml   |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | SANDOSTATIN инјекции 0,1mg/ml               | NOVARTIS             | 5  | 3.230,00  |
| H01CB02 | Octreotide                                     | Суспензија за инјектирање | 20mg/2,5ml |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | SANDOSTATIN LAR инјекции 20mg/2,5ml (2,5ml) | NOVARTIS(SANDOZ)     | 1  | 67.463,00 |
| H02AB04 | Methylprednisolone                             | Инјекции                  | 20mg/ml    |                                             |                      |    |           |
|         |                                                |                           |            | PREDNOL-L инјекции 20mg/ml (2ml)            | MUSTAFA NEVZAT       | 1  | 27,00     |
|         |                                                |                           |            | LEMOD SOLU инјекции 20mg/ml (1ml)           | HEMOFARM             | 15 | 405,00    |
|         |                                                |                           |            | NIRYPAN инјекции 20mg/ml (1ml)              | JUGOREMEDJA          | 15 | 405,00    |

|         |                           |                                               |          |                                                                                     |                              |    |          |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----------|
| H02AB04 | Methylprednisolone        | Инјекции                                      | 40mg/ml  |                                                                                     |                              |    |          |
|         |                           |                                               |          | PREDNOL-L инјекции 40mg/ml (2ml)                                                    | MUSTAFA NEVZAT               | 1  | 45,00    |
|         |                           |                                               |          | LEMOD DEPO инјекции 40mg/ml (1ml)                                                   | HEMOFARM                     | 10 | 452,00   |
|         |                           |                                               |          | LEMOD SOLU инјекции 40mg/ml (1ml)                                                   | HEMOFARM                     | 15 | 678,00   |
|         |                           |                                               |          | NIRYPAN инјекции 40mg/ml                                                            | JUGOREMEDJA                  | 15 | 678,00   |
| H02AB04 | Methylprednisolone        | Инјекции                                      | 500mg    |                                                                                     |                              |    |          |
|         |                           |                                               |          | LEMOD SOLU инјекции 500mg (7,8ml)                                                   | HEMOFARM                     | 1  | 478,00   |
| H02AB06 | Prednisolone              | Инјекции                                      | 25mg     |                                                                                     |                              |    |          |
|         |                           |                                               |          | SOLU DECORTIN H инјекции 25mg (1ml)                                                 | MERCK                        | 3  | 221,00   |
| J01CA12 | Piperacillin + tazobactam | Прашок за раствор за инјектирање или инфузија | 2g+0,25g |                                                                                     |                              |    |          |
|         |                           |                                               |          | PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI прашок за раствор за инјектирање или инфузија 2g+0,25g | LABESFAL LABORATORIOS ALMIRO | 10 | 2.770,00 |
|         |                           |                                               |          | ACIPIRIN прашок за раствор за инјектирање или инфузија 2g+0,25g                     | PLIVA                        | 10 | 2.770,00 |
| J01CA12 | Piperacillin + tazobactam | Инјекции                                      | 4g+0,5g  |                                                                                     |                              |    |          |
|         |                           |                                               |          | PIPERACILLIN/TAZOBC TAM LEK инјекции 4g+0,5g                                        | SANDOZ                       | 1  | 418,00   |
|         |                           |                                               |          | PIPERACILLIN/TAZOBC TAM ACTAVIS инјекции 4g+0,5g                                    | MILPHARM                     | 1  | 418,00   |
|         |                           |                                               |          | PIPERACILLIN/TAZOBC TAM KABI инјекции 4g+0,5g                                       | LABESFAL LABORATORIOS ALMIRO | 10 | 4.177,00 |
|         |                           |                                               |          | PIPERACILLIN/TAZOBC TAM PANPHARMA инјекции 4g+0,5g                                  | PANPHARMA                    | 10 | 4.177,00 |
|         |                           |                                               |          | ACIPIRIN прашок за раствор за инјектирање или инфузија 4g+0,5g                      | PLIVA                        | 10 | 4.177,00 |
|         |                           |                                               |          | PIPERACILLIN/TAZOBC TAM ACTAVIS инјекции 4g+0,5g                                    | MILPHARM                     | 12 | 5.012,00 |
|         |                           |                                               |          | PIPERACILLIN/TAZOBC TAM AUROBINDO инјекции 4g+0,5g                                  | AUROBINDO                    | 12 | 5.012,00 |
| J01DC02 | Cefuroxime                | Инјекции                                      | 750mg    |                                                                                     |                              |    |          |
|         |                           |                                               |          | MULTISEF инјекции 750mg (6ml)                                                       | MUSTAFA NEVZAT ILAC          | 1  | 78,00    |
|         |                           |                                               |          | FUREXA инјекции 750mg                                                               | ALKALOID                     | 5  | 392,00   |
|         |                           |                                               |          | CEFUROXIME PANPHARMA инјекции 750mg                                                 | PANPHARMA                    | 10 | 784,00   |
| J01DD01 | Cefotaxime                | Инјекции                                      | 2g       |                                                                                     |                              |    |          |
|         |                           |                                               |          | CEFOTAKSIM LEK инјекции 2g                                                          | LEK                          | 10 | 1.350,00 |
|         |                           |                                               |          | CEFOTAXIME PANPHARMA инјекции 2g                                                    | PANPHARMA                    | 10 | 1.350,00 |

|         |                     |                                  |              |                                                          |                                 |    |          |
|---------|---------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|
| J01DD02 | Ceftazidime         | Инјекции                         | 1g           |                                                          |                                 |    |          |
|         |                     |                                  |              | BIOTUM инјекции 1g                                       | PHARMACEUTICALS WORKS POLPHARMA | 1  | 128,00   |
|         |                     |                                  |              | CEFTAZIDIM LEK инјекции 1g                               | LEK                             | 1  | 128,00   |
|         |                     |                                  |              | CEFAZ инјекции 1g                                        | ALKALOID                        | 5  | 639,00   |
|         |                     |                                  |              | CEFTAZIM инјекции 1g                                     | BALKANPHARMA                    | 5  | 639,00   |
| J01DD02 | Ceftazidime         | Прашок за раствор за инјектирање | 2g           |                                                          |                                 |    |          |
|         |                     |                                  |              | CEFTAZIDIM LEK прашок за раствор за инјектирање 2g       | SANDOZ                          | 1  | 284,00   |
|         |                     |                                  |              | BIOTUM прашок за раствор за инјектирање 2g               | PHARMACEUTICALS WORKS POLPHARMA | 1  | 284,00   |
| J01DD04 | Ceftriaxone         | Инјекции                         | 250mg        |                                                          |                                 |    |          |
|         |                     |                                  |              | LENDACIN инјекции 250mg                                  | LEK                             | 10 | 459,00   |
| J01DE01 | Cefepime            | Инјекции                         | 1g           |                                                          |                                 |    |          |
|         |                     |                                  |              | UNISEF инјекции 1g (10ml)                                | MUSTAFA NEVZAT ILAC             | 1  | 269,00   |
|         |                     |                                  |              | PIMEF инјекции 1g                                        | ALKALOID                        | 5  | 1.347,00 |
| J01DE01 | Cefepime            | Инјекции                         | 2g           |                                                          |                                 |    |          |
|         |                     |                                  |              | PIMEF инјекции 2g                                        | ALKALOID                        | 5  | 4.453,00 |
| J01DH02 | Meropenem           | Инјекции                         | 500mg        |                                                          |                                 |    |          |
|         |                     |                                  |              | MERONEM инјекции 500mg                                   | ASTRA ZENECA                    | 10 | 3.160,00 |
|         |                     |                                  |              | ITANEM инјекции 500mg                                    | GALENKA                         | 10 | 3.160,00 |
|         |                     |                                  |              | MEROCID инјекции 500mg                                   | PHARMASWISS                     | 10 | 3.160,00 |
|         |                     |                                  |              | MEROPENEM инјекции 500mg                                 | MEDOCHEMIE                      | 10 | 3.160,00 |
|         |                     |                                  |              | MEROPENEM PROVIDENS инјекции 500mg                       | PHARMATHEN                      | 10 | 3.160,00 |
|         |                     |                                  |              | MEROPENEM HOSPIRA инјекции 500mg                         | HOSPIRA                         | 10 | 3.160,00 |
|         |                     |                                  |              | MEROPENEM KABI инјекции 500mg                            | FACTA Farmaceutici S.p.A        | 10 | 3.160,00 |
|         |                     |                                  |              | MEROPENEM LEK инјекции 500mg                             | SANDOZ                          | 10 | 3.160,00 |
| J01DH02 | Meropenem           | Инјекции                         | 1g           |                                                          |                                 |    |          |
|         |                     |                                  |              | MERONEM инјекции 1g                                      | ASTRAZENECA                     | 10 | 6.016,00 |
|         |                     |                                  |              | ITANEM инјекции 1g                                       | GALENKA                         | 10 | 6.016,00 |
|         |                     |                                  |              | MEROCID инјекции 1g                                      | PHARMASWISS                     | 10 | 6.016,00 |
|         |                     |                                  |              | MEROPENEM инјекции 1g                                    | MEDOCHEMIE                      | 10 | 6.016,00 |
|         |                     |                                  |              | MEROPENEM PROVIDENS инјекции 1g                          | PHARMATHEN                      | 10 | 6.016,00 |
|         |                     |                                  |              | MEROPENEM HOSPIRA инјекции 1g                            | HOSPIRA                         | 10 | 6.016,00 |
|         |                     |                                  |              | MEROPENEM KABI инјекции 1g                               | FACTA Farmaceutici S.p.A        | 10 | 6.016,00 |
|         |                     |                                  |              | MEROPENEM LEK инјекции 1g                                | SANDOZ                          | 10 | 6.016,00 |
| J01DH51 | Imipenem+cilastatin | Инјекции                         | (500+500) mg |                                                          |                                 |    |          |
|         |                     |                                  |              | IMIPENEM/CILASTATIN HOSPIRA инјекции (500+500)mg (100ml) | HOSPIRA                         | 1  | 371,00   |

|         |              |                     |           |                                                         |                                         |    |          |
|---------|--------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----------|
|         |              |                     |           | IMIPENEM/CILASTATIN HOSPIRA инјекции (500+500)mg (20ml) | HOSPIRA                                 | 5  | 1.854,00 |
|         |              |                     |           | IMECITIN инјекции (500+500)mg                           | FACTA Farmaceutici S.p.A                | 10 | 3.708,00 |
|         |              |                     |           | MIPECID инјекции (500+500)mg                            | PHARMASWISS(ANAFARM/FACTAPHARMACEUTICI) | 10 | 3.708,00 |
|         |              |                     |           | IMIPENEM/CILASTATIN KABI инјекции (500+500)mg           | FACTA PHARMACEUTICI                     | 10 | 3.708,00 |
|         |              |                     |           | TIENAM инјекции (500+500)mg                             | MSD                                     | 25 | 9.270,00 |
| J01FA10 | Azithromycin | Инјекции            | 500mg     |                                                         |                                         |    |          |
|         |              |                     |           | HEMOMYCIN инјекции 500mg                                | HEMOFARM                                | 1  | 395,00   |
|         |              |                     |           | SUMAMED инјекции 500mg                                  | PLIVA                                   | 5  | 1.976,00 |
| J01FF01 | Clindamycin  | Инјекции            | 600mg/4ml |                                                         |                                         |    |          |
|         |              |                     |           | KLINDAMICIN ALKALOID инјекции 600mg/4ml (4ml)           | ALKALOID                                | 10 | 1.053,00 |
|         |              |                     |           | KLIMICIN инјекции 600mg/4ml (4ml)                       | LEK                                     | 10 | 1.053,00 |
| J01GB06 | Amikacin     | Инјекции            | 500mg     |                                                         |                                         |    |          |
|         |              |                     |           | AMIKACIN инјекции 500mg/2ml (2ml)                       | Replekfarm                              | 1  | 88,00    |
|         |              |                     |           | AMIKACIN инјекции 500mg/2ml (2ml)                       | GALENKA                                 | 10 | 880,00   |
|         |              |                     |           | LIKACIN инјекции 500mg/2ml (2ml)                        | LISAPHARMA                              | 50 | 4.400,00 |
| J01XA01 | Vancomycin   | Инјекции            | 500mg     |                                                         |                                         |    |          |
|         |              |                     |           | EDICIN инјекции 500mg                                   | LEK                                     | 1  | 228,00   |
|         |              |                     |           | VANCOMYCIN MYLAN инјекции 500mg                         | MYLAN                                   | 1  | 228,00   |
|         |              |                     |           | VANCOMYCIN TEVA инјекции 500mg                          | TEVA                                    | 1  | 228,00   |
|         |              |                     |           | VANCOMICIN инјекции 500mg                               | XELLIA                                  | 1  | 228,00   |
|         |              |                     |           | VANCOMICINA PHARMASWISS инјекции 500mg (10ml)           | HICMA                                   | 10 | 2.276,00 |
|         |              |                     |           | VANCOMYCIN инјекции 500 mg                              | LYOMARK PHARMA                          | 10 | 2.276,00 |
|         |              |                     |           | ZENGAC инјекции 500mg                                   | FISIOPHARMA                             | 10 | 2.276,00 |
| J01XA01 | Vancomycin   | Инјекции            | 1g        |                                                         |                                         |    |          |
|         |              |                     |           | EDICIN инјекции 1g                                      | LEK                                     | 1  | 420,00   |
|         |              |                     |           | ZENGAC инјекции 1g                                      | FISIOPHARMA                             | 1  | 420,00   |
|         |              |                     |           | VANCOMYCIN MYLAN инјекции 1g                            | MYLAN                                   | 1  | 420,00   |
|         |              |                     |           | VANCOMYCIN TEVA инјекции 1g                             | TEVA                                    | 1  | 420,00   |
|         |              |                     |           | VANCOMICIN инјекции 1g                                  | XELLIA                                  | 1  | 420,00   |
|         |              |                     |           | VANCOMICINA PHARMASWISS инјекции 1g (20ml)              | HICMA                                   | 10 | 4.200,00 |
|         |              |                     |           | VANCOMICIN инјекции 1g                                  | LYOMARK PHARMA                          | 10 | 4.200,00 |
| J02AC01 | Fluconazole  | Раствор за инфузија | 2mg/ml    |                                                         |                                         |    |          |
|         |              |                     |           | DIFLAZON раствор за инфузија 2mg/ml (100ml)             | KRKA                                    | 1  | 309,00   |

|         |                                |                       |             |                                            |                          |    |           |
|---------|--------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|
|         |                                |                       |             | TWIZENT раствор за инфузија 2mg/ml (100ml) | HEMOFARM                 | 1  | 309,00    |
| J02AC02 | Itraconazole                   | Капсули               | 100mg       |                                            |                          |    |           |
|         |                                |                       |             | ORUNGAL капсули 100mg                      | JANSSEN CILAG            | 15 | 896,00    |
| J05AB14 | Valganciclovir                 | Филм обложени таблети | 450 mg      |                                            |                          |    |           |
|         |                                |                       |             | VALCYTE филм обл. табл. 450 mg             | F. Hoffmann-La Roche Ltd | 60 | 79.492,00 |
| J06BA02 | Immunoglobulin human, i.v. 7 S | Инјекции              | 1g          |                                            |                          |    |           |
|         |                                |                       |             | IG VENA N I.V. инјекции 1g( 20ml)          | KEDRION                  | 1  | 3.674,00  |
| J06BA02 | Immunoglobulin human, i.v. 7 S | Инјекции              | 2g          |                                            |                          |    |           |
|         |                                |                       |             | OCTAGAM инјекции 2g( 20ml)                 | OCTAPHARMA PHARMAZEUTICA | 1  | 7.043,00  |
| J06BA02 | Immunoglobulin human, i.v. 7 S | Инјекции              | 2,5g        |                                            |                          |    |           |
|         |                                |                       |             | IG VENA N I.V. инјекции 2,5g (50ml)        | KEDRION                  | 1  | 7.371,00  |
|         |                                |                       |             | KIOVIG инјекции 2,5g (25ml)                | BAXTER AG                | 1  | 7.371,00  |
| J06BA02 | Immunoglobulin human, i.v. 7 S | Инјекции              | 5 g         |                                            |                          |    |           |
|         |                                |                       |             | IG VENA N I.V. инјекции 5 g (100ml)        | KEDRION                  | 1  | 15.736,00 |
|         |                                |                       |             | KIOVIG инјекции 5 g (50ml)                 | BAXTER AG                | 1  | 15.736,00 |
|         |                                |                       |             | OCTAGAM инјекции 5 g (50ml)                | OCTAPHARMA PHARMAZEUTICA | 1  | 15.736,00 |
|         |                                |                       |             | PRIVIGEN инјекции 5 g (50ml)               | CLS BEHRING AG           | 1  | 15.736,00 |
| J06BA02 | Immunoglobulin human, i.v. 7 S | Инјекции              | 10g         |                                            |                          |    |           |
|         |                                |                       |             | IG-VENA N I.V инјекции 10g (200ml)         | KEDRION                  | 1  | 32.219,00 |
|         |                                |                       |             | KIOVIG инјекции 10g (100ml)                | BAXTER AG                | 1  | 32.219,00 |
|         |                                |                       |             | OCTAGAM инјекции 10g (100ml)               | OCTAPHARMA PHARMAZEUTICA | 1  | 32.219,00 |
|         |                                |                       |             | PRIVIGEN инјекции 10g (100ml)              | CLS BEHRING AG           | 1  | 32.219,00 |
| J06BA02 | Immunoglobulin human, i.v. 7 S | Инјекции              | 20g         |                                            |                          |    |           |
|         |                                |                       |             | OCTAGAM инјекции 20g (200ml)               | OCTAPHARMA PHARMAZEUTICA | 1  | 65.707,00 |
| J06BB01 | AntiD (Rho) Immunoglobulin     | Инјекции              | 300mcg/2 ml |                                            |                          |    |           |
|         |                                |                       |             | IMMUNORHO инјекции 300mcg/2ml (1500IE)     | KEDRION                  | 1  | 2.409,00  |
|         |                                |                       |             | RHOPHYLAC инјекции 300mcg/2ml (1500IE)     | CLS BEHRING AG           | 1  | 2.409,00  |
| J06BB02 | Tetanus Immunoglobulin         | Инјекции              | 250IU/ml()  |                                            |                          |    |           |
|         |                                |                       |             | TETAGAM P инјекции 250IU/ml (1ml)          | CSL BEHRING              | 1  | 678,00    |
|         |                                |                       |             | TETANUS GAMMA инјекции 250IU/ml            | KEDRION                  | 1  | 678,00    |
| L01AA01 | Cyclophosphamide               | Обложени таблети      | 50mg        |                                            |                          |    |           |
|         |                                |                       |             | ENDOXAN обл.табл. 50mg                     | Baxter Oncology          | 50 | 718,00    |

|         |                  |                        |          |                                           |                       |    |           |
|---------|------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|
| L01AA01 | Cyclophosphamide | Инјекции               | 500mg    |                                           |                       |    |           |
|         |                  |                        |          | ENDOXAN инјекции 500mg                    | Baxter Oncology       | 1  | 203,00    |
| L01AA06 | Ifosfamide       | Инјекции               | 1g       |                                           |                       |    |           |
|         |                  |                        |          | HOLOXAN инјекции 1g                       | Baxter Oncology       | 1  | 1.463,00  |
| L01AX03 | Temozolomide     | Капсули                | 5mg      |                                           |                       |    |           |
|         |                  |                        |          | TEMODAL капсули 5x5mg                     | SCHERING-PLOUGH       | 5  | 544,00    |
| L01AX03 | Temozolomide     | Капсули                | 20mg     |                                           |                       |    |           |
|         |                  |                        |          | TEMODAL капсули 5x20mg                    | SCHERING-PLOUGH       | 5  | 1.562,00  |
|         |                  |                        |          | TEMAZOL капсули 5x20mg                    | PLIVA                 | 5  | 1.562,00  |
|         |                  |                        |          | BLASTOMAT капсули 5x20mg                  | EIRGEN PHARMA Ltd     | 5  | 1.562,00  |
|         |                  |                        |          | TEMOZO-cell капсули 20x20mg               | CELL PHARM GmbH       | 20 | 6.250,00  |
| L01AX03 | Temozolomide     | Капсули                | 100mg    |                                           |                       |    |           |
|         |                  |                        |          | TEMODAL капсули 5x100mg                   | SCHERING-PLOUGH       | 5  | 7.866,00  |
|         |                  |                        |          | TEMAZOL капсули 5x100mg                   | PLIVA                 | 5  | 7.866,00  |
|         |                  |                        |          | BLASTOMAT капсули 5x100mg                 | EIRGEN PHARMA Ltd     | 5  | 7.866,00  |
|         |                  |                        |          | TEMOZO-cell капсули 5x100mg               | CELL PHARM GmbH       | 5  | 7.866,00  |
| L01AX03 | Temozolomide     | Капсули                | 250mg    |                                           |                       |    |           |
|         |                  |                        |          | TEMODAL капсули 5x250mg                   | SCHERING-PLOUGH       | 5  | 17.903,00 |
|         |                  |                        |          | TEMAZOL капсули 5x250mg                   | PLIVA                 | 5  | 17.903,00 |
|         |                  |                        |          | BLASTOMAT капсули 5x250mg                 | EIRGEN PHARMA Ltd     | 5  | 17.903,00 |
|         |                  |                        |          | TEMOZO-cell капсули 5x250mg               | CELL PHARM GmbH       | 5  | 17.903,00 |
| L01AX04 | Dacarbazine      | Инјекции               | 100mg    |                                           |                       |    |           |
|         |                  |                        |          | DACIN инјекции 100mg                      | LIPOMED(THYMOORGAN)   | 10 | 2.639,00  |
|         |                  |                        |          | DACARBAZINE PLIVA инјекции 100mg          | PLIVA                 | 10 | 2.639,00  |
| L01AX04 | Dacarbazine      | Инјекции               | 200mg    |                                           |                       |    |           |
|         |                  |                        |          | DACIN инјекции 200mg                      | LIPOMED(THYMOORGAN)   | 10 | 3.572,00  |
|         |                  |                        |          | DACARBAZINE PLIVA инјекции 200mg          | PLIVA                 | 10 | 3.572,00  |
| L01BA01 | Methotrexate     | Инјекции               | 50mg/5ml |                                           |                       |    |           |
|         |                  |                        |          | METHOTREXAT EBEWE инјекции 50mg/5ml(5ml)  | EBEWE                 | 1  | 127,00    |
|         |                  |                        |          | ANTIFOLAN инјекции 50mg/5ml (5ml)         | S.C. SINDAN           | 1  | 127,00    |
| L01BA01 | Methotrexate     | Инјекции               | 100mg/ml |                                           |                       |    |           |
|         |                  |                        |          | METHOTREXAT EBEWE инјекции 100mg/ml (5ml) | EBEWE                 | 1  | 858,00    |
| L01BB04 | Cladribine       | Раствор за инјектирање | 10mg/5ml |                                           |                       |    |           |
|         |                  |                        |          | LITAK раствор за инјектирање 10mg/5ml     | LIPOMED               | 1  | 16.837,00 |
|         |                  |                        |          | LITAK раствор за инјектирање 10mg/5ml     | LIPOMED               | 5  | 84.183,00 |
| L01BB05 | Fludarabine      | Инјекции               | 50mg     |                                           |                       |    |           |
|         |                  |                        |          | SINDARABIN инјекции 50mg                  | S.C.SINDAN PHARMA SRL | 1  | 3.212,00  |



|         |              |                                                       |                 |                                                                                            |                                     |   |           |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|
|         |              |                                                       |                 | FLUDARABIN<br>"EBEWE" инјекции<br>50mg ( 2ml)                                              | EBEWE                               | 1 | 3.212,00  |
|         |              |                                                       |                 | FLUDARABINE PLIVA<br>инјекции 50mg ( 2ml)                                                  | PLIVA                               | 1 | 3.212,00  |
|         |              |                                                       |                 | FLUMEN инјекции<br>50mg ( 2ml)                                                             | MUSTAFA NEVZAT ILAC<br>SANAYII A.S. | 1 | 3.212,00  |
|         |              |                                                       |                 | FLUDARA инјекции<br>50mg (2ml)                                                             | Bayer Schering Pharma<br>AG         | 5 | 16.060,00 |
| L01BC01 | Cytarabine   | Инјекции                                              | 100mg/5ml       |                                                                                            |                                     |   |           |
|         |              |                                                       |                 | ALEXAN инјекции<br>100mg/5ml                                                               | EBEWE                               | 1 | 257,00    |
| L01BC01 | Cytarabine   | Инјекции                                              | 500mg/10<br>ml  |                                                                                            |                                     |   |           |
|         |              |                                                       |                 | ALEXAN инјекции<br>500mg/10ml                                                              | EBEWE                               | 1 | 1.200,00  |
| L01BC01 | Cytarabine   | Инјекции                                              | 1000mg/20<br>ml |                                                                                            |                                     |   |           |
|         |              |                                                       |                 | ALEXAN инјекции<br>1000mg/20ml                                                             | EBEWE                               | 1 | 2.323,00  |
| L01BC02 | Fluorouracil | Инјекции<br>(koncentrat za<br>rastvor za<br>infuzija) | 250mg/5ml       |                                                                                            |                                     |   |           |
|         |              |                                                       |                 | 5-FLUOROURACIL<br>"EBEWE" инјекции<br>(концентрат за<br>раствор за инфузија)<br>250mg/5ml  | EBEWE                               | 1 | 71,00     |
| L01BC02 | Fluorouracil | Инјекции<br>(концентрат за<br>раствор за<br>инфузија) | 500mg/10<br>ml  |                                                                                            |                                     |   |           |
|         |              |                                                       |                 | 5-FLUOROURACIL<br>"EBEWE" инјекции<br>(koncentrat za rastvor<br>za infuzija)<br>500mg/10ml | EBEWE                               | 1 | 102,00    |
| L01BC05 | Gemcitabine  | Инјекции                                              | 200mg           |                                                                                            |                                     |   |           |
|         |              |                                                       |                 | GITRABIN инјекции<br>200mg                                                                 | S.C.SINDAN PHARMA<br>SRL            | 1 | 497,00    |
|         |              |                                                       |                 | GEMCITABIN<br>инјекции 200mg<br>(20ml)                                                     | EBEWE                               | 1 | 497,00    |
|         |              |                                                       |                 | GEMCITABIN KABI<br>инјекции 200mg<br>(38mg/1ml)                                            | FRESENIUS KABI                      | 1 | 497,00    |
|         |              |                                                       |                 | GEMCITABIN<br>инјекции 200mg<br>(5,3ml)                                                    | HOSPIRA                             | 1 | 497,00    |
|         |              |                                                       |                 | GEMCITABIN<br>инјекции 200mg                                                               | PLIVA                               | 1 | 497,00    |
|         |              |                                                       |                 | GEMCITABIN VENUS<br>инјекции 200mg                                                         | VENUS PHARMA                        | 1 | 497,00    |
| L01BC05 | Gemcitabine  | Инјекции                                              | 1g              |                                                                                            |                                     |   |           |
|         |              |                                                       |                 | GITRABIN инјекции<br>1g                                                                    | S.C.SINDAN PHARMA<br>SRL            | 1 | 2.347,00  |
|         |              |                                                       |                 | GEMCITABIN<br>"EBEWE" инјекции 1g<br>(100ml)                                               | EBEWE                               | 1 | 2.347,00  |
|         |              |                                                       |                 | GEMCITABIN KABI<br>инјекции 1g<br>(38MG/1ml)                                               | FRESENIUS KABI                      | 1 | 2.347,00  |
|         |              |                                                       |                 | GEMCITABIN<br>инјекции 1g (26,3ml)                                                         | HOSPIRA                             | 1 | 2.347,00  |
|         |              |                                                       |                 | GEMCITABIN<br>инјекции 1g                                                                  | PLIVA                               | 1 | 2.347,00  |
|         |              |                                                       |                 | GEMCITABIN VENTUS<br>инјекции 1g                                                           | VENTUS PHARMA                       | 1 | 2.347,00  |

|         |              |                                   |              |                                                                 |                       |     |          |
|---------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------|
| L01BC05 | Gemcitabine  | Инјекции                          | 2g           |                                                                 |                       |     |          |
|         |              |                                   |              | GITRABIN инјекции 2g                                            | ACTAVIS               | 1   | 6.471,00 |
|         |              |                                   |              | GEMCITABIN TEVA инјекции 2g                                     | PLIVA                 | 1   | 6.471,00 |
| L01BC06 | Capecitabine | Филм обложени таблети             | 150mg        |                                                                 |                       |     |          |
|         |              |                                   |              | XELODA филм обл. табл. 60X 150mg                                | F.HOFFMANN-LA ROCHE   | 60  | 1.480,00 |
|         |              |                                   |              | KAPECITABIN PLIVA филм обл. табл. 60 x 150mg                    | PLIVA                 | 60  | 1.480,00 |
|         |              |                                   |              | XALVOBIN филм обл. табл. 60X 150mg                              | REMEDIKA              | 60  | 1.480,00 |
| L01BC06 | Capecitabine | Филм обложени таблети             | 500mg        |                                                                 |                       |     |          |
|         |              |                                   |              | XELODA филм обл. табл. 120X 500mg                               | F.HOFFMANN-LA ROCHE   | 120 | 9.649,00 |
|         |              |                                   |              | KAPECITABIN PLIVA филм обл. табл. 120 x 500mg                   | PLIVA                 | 120 | 9.649,00 |
|         |              |                                   |              | XALVOBIN филм обл. табл. 120X 500mg                             | REMEDIKA              | 120 | 9.649,00 |
| L01CB01 | Etoposide    | Инјекции                          | 20mg/ml      |                                                                 |                       |     |          |
|         |              |                                   |              | SINTOPOZID инјекции 20mg/ml (5ml)                               | SINDAN                | 1   | 620,00   |
|         |              |                                   |              | ETOPOSID EBEWE инјекции 20mg/ml (5ml)                           | EBEWE                 | 1   | 620,00   |
| L01CB01 | Etoposide    | Инјекции                          | 50mg/2,5ml   |                                                                 |                       |     |          |
|         |              |                                   |              | ETOPOSID EBEWE инјекции 50mg/2,5ml                              | EBEWE                 | 1   | 246,00   |
| L01CB01 | Etoposide    | Инјекции                          | 200mg/10ml   |                                                                 |                       |     |          |
|         |              |                                   |              | ETOPOSID EBEWE инјекции 200mg/10ml                              | EBEWE                 | 1   | 1.290,00 |
| L01CD01 | Paclitaxel   | Инјекции                          | 30mg/5ml     |                                                                 |                       |     |          |
|         |              |                                   |              | SINDAXEL инјекции 30mg/5ml (5ml)                                | S.C.SINDAN PHARMA SRL | 1   | 988,00   |
|         |              |                                   |              | PACLITAXEL"EBEWE" инјекции 30mg/5ml (5ml)                       | EBEWE                 | 1   | 988,00   |
|         |              |                                   |              | PACLITAXEL PLIVA инјекции 30mg/5ml (5ml)                        | PLIVA                 | 1   | 988,00   |
|         |              |                                   |              | PACLITAXEL PHARMASWISS инјекции 30mg/5ml (5ml)                  | PHARMASWISS           | 1   | 988,00   |
| L01CD01 | Paclitaxel   | Концентрат за раствор за инфузија | 100mg/16,7ml |                                                                 |                       |     |          |
|         |              |                                   |              | PACLITAXEL PLIVA концентрат за раствор за инфузија 100mg/16,7ml | PLIVA                 | 1   | 3.157,00 |
|         |              |                                   |              | SINDAXEL концентрат за раствор за инфузија 100mg/16,7ml         | S.C.SINDAN PHARMA SRL | 1   | 3.157,00 |
| L01CD01 | Paclitaxel   | Концентрат за раствор за инфузија | 150mg/25ml   |                                                                 |                       |     |          |

|         |             |          |                |                                                                        |                            |   |          |
|---------|-------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|----------|
|         |             |          |                | PACLITAXEL PLIVA<br>концентрат за<br>раствор за инфузија<br>150mg/25ml | PLIVA                      | 1 | 7.215,00 |
| L01CD01 | Paclitaxel  | Инјекции | 300mg/50<br>ml |                                                                        |                            |   |          |
|         |             |          |                | PACLITAXEL"EBEWE"<br>инјекции<br>300mg/50ml                            | EBEWE                      | 1 | 8.103,00 |
|         |             |          |                | PACLITAXEL PLIVA<br>концентрат за<br>раствор за инфузија<br>300mg/50ml | PLIVA                      | 1 | 8.103,00 |
|         |             |          |                | SINDAXEL<br>концентрат за<br>раствор за инфузија<br>300mg/50ml         | S.C.SINDAN PHARMA<br>SRL   | 1 | 8.103,00 |
| L01CD02 | Docetaxel   | Инјекции | 20mg/0,5ml     |                                                                        |                            |   |          |
|         |             |          |                | TAXOTERE инјекции<br>20mg/0,5ml (1,5ml)                                | AVENTIS PHARMA<br>DAGENHAM | 1 | 1.712,00 |
|         |             |          |                | TAXOTERE инјекции<br>20mg/1ml                                          | AVENTIS PHARMA<br>DAGENHAM | 1 | 1.712,00 |
|         |             |          |                | DOCETAXEL<br>инјекции<br>20mg/0,5ml (1,5ml)                            | CIPLA                      | 1 | 1.712,00 |
|         |             |          |                | DOXEL инјекции<br>20mg/0,5ml (1,5ml)                                   | MUSTAFA NEVZAT             | 1 | 1.712,00 |
|         |             |          |                | DOCETAXEL PLIVA<br>инјекции<br>20mg/0,5ml                              | PLIVA/TEVA                 | 1 | 1.712,00 |
|         |             |          |                | DOCETAXEL инјекции<br>(20mg/ml)                                        | S.C SINDAN PHARMA<br>S.R.L | 1 | 1.712,00 |
|         |             |          |                | DOCETAXEL EBEWE<br>инјекции (20mg/2ml)                                 | EBEWE                      | 1 | 1.712,00 |
|         |             |          |                | DOCETAXEL HOSPIRA<br>инјекции (20mg/2ml)                               | HOSPIRA                    | 1 | 1.712,00 |
| L01CD02 | Docetaxel   | Инјекции | 80mg           |                                                                        |                            |   |          |
|         |             |          |                | TAXOTERE инјекции<br>80mg/2ml                                          | AVENTIS PHARMA<br>DAGENHAM | 1 | 6.480,00 |
|         |             |          |                | TAXOTERE инјекции<br>80mg/4ml                                          | AVENTIS PHARMA<br>DAGENHAM | 1 | 6.480,00 |
|         |             |          |                | DOCETAXEL инјекции<br>80mg/2ml (6 ml)                                  | CIPLA                      | 1 | 6.480,00 |
|         |             |          |                | DOXEL инјекции<br>80mg/2ml (6ml)                                       | MUSTAFA NEVZAT             | 1 | 6.480,00 |
|         |             |          |                | DOCETAXEL PLIVA<br>инјекции 80mg/2ml                                   | PLIVA/TEVA                 | 1 | 6.480,00 |
|         |             |          |                | DOCETAXEL инјекции<br>80mg/2ml                                         | S.C SINDAN PHARMA<br>S.R.L | 1 | 6.480,00 |
|         |             |          |                | DOCETAXEL EBEWE<br>инјекции (80mg/8ml)                                 | EBEWE                      | 1 | 6.480,00 |
|         |             |          |                | DOCETAXEL HOSPIRA<br>инјекции (80mg/8ml)                               | HOSPIRA                    | 1 | 6.480,00 |
|         |             |          |                | DOCETAXEL CELL<br>PHARM инјекции<br>(80mg/4ml)                         | CELL PHARM GmbH            | 1 | 6.480,00 |
| L01DB01 | Doxorubicin | Инјекции | 10mg           |                                                                        |                            |   |          |
|         |             |          |                | SINDROXOCIN<br>инјекции 10mg (5ml)                                     | S.C.SINDAN PHARMA<br>SRL   | 1 | 174,00   |
|         |             |          |                | ADRIPLASTINA RD<br>инјекции 10mg (5ml)                                 | ACTAVIS Italy S.p.A.       | 1 | 174,00   |
|         |             |          |                | DOXORUBICIN"EBEWE"<br>инјекции 10mg<br>(5ml)                           | EBEWE                      | 1 | 174,00   |
|         |             |          |                | DOXOTIL инјекции<br>10mg (5ml)                                         | GENEPHARM                  | 1 | 174,00   |

|         |             |                                        |                |                                                                   |                          |   |          |
|---------|-------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|----------|
|         |             |                                        |                | DOXORUBICIN PLIVA<br>инјекции 10mg (5ml)                          | PHARMACHEMIE/PLIVA       | 1 | 174,00   |
| L01DB01 | Doxorubicin | Инјекции                               | 50mg           |                                                                   |                          |   |          |
|         |             |                                        |                | SINDROXOCIN<br>инјекции 50mg<br>(25ml)                            | S.C.SINDAN PHARMA<br>SRL | 1 | 870,00   |
|         |             |                                        |                | ADRIBLASTINA RD<br>инјекции 50mg                                  | ACTAVIS Italy S.p.A.     | 1 | 870,00   |
|         |             |                                        |                | DOXORUBICIN"EBEWE<br>" инјекции 50mg<br>(25ml)                    | EBEWE                    | 1 | 870,00   |
|         |             |                                        |                | DOXOTIL инјекции<br>50mg (25ml)                                   | GENEPHARM                | 1 | 870,00   |
|         |             |                                        |                | DOXORUBICIN PLIVA<br>инјекции 50mg<br>(25ml)                      | PHARMACHEMIE/PLIVA       | 1 | 870,00   |
| L01DB03 | Epirubicin  | Инјекции                               | 10mg/5ml       |                                                                   |                          |   |          |
|         |             |                                        |                | EPIRUBICIN EBEWE<br>инјекции 10mg/5ml<br>(5ml)                    | EBEWE                    | 1 | 273,00   |
|         |             |                                        |                | FARMORUBICIN RD<br>инјекции 10mg/5ml<br>(5ml)                     | PFIZER                   | 1 | 273,00   |
|         |             |                                        |                | EPIRUBICIN TEVA<br>инјекции 10mg/5ml<br>(5ml)                     | PHARMACHEMIE/PLIVA       | 1 | 273,00   |
|         |             |                                        |                | CLAZIL инјекции<br>10mg/5ml (5ml)                                 | GENEPHARM                | 1 | 273,00   |
|         |             |                                        |                | EPISINDAN инјекции<br>10mg/5ml (5ml)                              | SINDAN                   | 1 | 273,00   |
| L01DB03 | Epirubicin  | Инјекции                               | 50mg           |                                                                   |                          |   |          |
|         |             |                                        |                | EPIRUBICIN EBEWE<br>инјекции 50mg<br>(25ml)                       | EBEWE                    | 1 | 1.344,00 |
|         |             |                                        |                | FARMORUBICIN RD<br>инјекции 50mg                                  | ACTAVIS Italy S.p.A.     | 1 | 1.344,00 |
|         |             |                                        |                | RUBENS инјекции<br>50mg (25ml)                                    | MUSTAFA NEVZAT           | 1 | 1.344,00 |
|         |             |                                        |                | EPIRUBICIN TEVA<br>инјекции 50mg<br>(25ml)                        | PHARMACHEMIE/PLIVA       | 1 | 1.344,00 |
|         |             |                                        |                | CLAZIL инјекции<br>50mg (25ml)                                    | GENEPHARM                | 1 | 1.344,00 |
|         |             |                                        |                | EPISINDAN инјекции<br>50mg (25ml)                                 | SINDAN                   | 1 | 1.344,00 |
| L01DB03 | Epirubicin  | Инјекции                               | 100mg/50<br>ml |                                                                   |                          |   |          |
|         |             |                                        |                | EPIRUBICIN EBEWE<br>инјекции<br>100mg/50ml (50ml)                 | EBEWE                    | 1 | 3.142,00 |
| L01DC01 | Bleomycin   | Прашок за<br>раствор за<br>инјектирање | 15U/5ml        |                                                                   |                          |   |          |
|         |             |                                        |                | BLEOMYCIN PLIVA<br>прашок за раствор за<br>инјектирање<br>15U/5ml | PLIVA                    | 1 | 1.231,00 |
| L01XA01 | Cisplatin   | Инјекции                               | 25mg/25ml      |                                                                   |                          |   |          |
|         |             |                                        |                | CISPLATIN MYLAN<br>инјекции<br>25mg/25ml (25ml)                   | MYLAN                    | 1 | 249,00   |
| L01XA02 | Carboplatin | Инјекции                               | 50mg/5ml       |                                                                   |                          |   |          |
|         |             |                                        |                | CARBOPLATIN PLIVA<br>50 инјекции<br>10mg/1ml (5 ml)               | PLIVA                    | 1 | 567,00   |
| L01XA02 | Carboplatin | Инјекции                               | 150mg/15<br>ml |                                                                   |                          |   |          |
|         |             |                                        |                | CARBOPLATIN EBEWE<br>инјекции<br>150mg/15ml                       | EBEWE                    | 1 | 1.050,00 |

|         |             |          |                |                                                 |                      |   |           |
|---------|-------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------|---|-----------|
|         |             |          |                | CARBOPLATIN PLIVA<br>150 инјекции<br>150mg/15ml | PLIVA                | 1 | 1.050,00  |
| L01XA02 | Carboplatin | Инјекции | 450mg/45<br>ml |                                                 |                      |   |           |
|         |             |          |                | CARBOPLATIN EBEWE<br>инјекции<br>450mg/45ml     | EBEWE                | 1 | 2.703,00  |
| L01XC02 | Rituximab   | Инјекции | 100mg/10<br>ml |                                                 |                      |   |           |
|         |             |          |                | MABTHERA инјекции<br>100mg/10ml (10ml)          | F.HOFFMANN-LA ROCHE  | 2 | 31.587,00 |
| L01XC02 | Rituximab   | Инјекции | 500mg/50<br>ml |                                                 |                      |   |           |
|         |             |          |                | MABTHERA инјекции<br>500mg/50ml (50ml)          | F.HOFFMANN-LA ROCHE  | 1 | 79.600,00 |
| L01XC03 | Trastuzumab | Инјекции | 150mg          |                                                 |                      |   |           |
|         |             |          |                | HERCEPTIN инјекции<br>150mg                     | F.HOFFMANN-LA ROCHE  | 1 | 38.223,00 |
| L01XX17 | Topotecan   | Инјекции | 4mg            |                                                 |                      |   |           |
|         |             |          |                | HYCAMTIN инјекции<br>4mg                        | GSK                  | 1 | 5.996,00  |
|         |             |          |                | TOPOTECAN ACTAVIS<br>инјекции 4mg               | BALKAN PHARMA        | 1 | 5.996,00  |
|         |             |          |                | TOPOTECAN HOSPIRA<br>инјекции 4MG/4ml           | HOSPIRA              | 1 | 5.996,00  |
|         |             |          |                | TOPOTECAN HOSPIRA<br>инјекции 4MG/4ml           | HOSPIRA              | 5 | 29.978,00 |
| L01XX19 | Irinotecan  | Инјекции | 40mg/2ml       |                                                 |                      |   |           |
|         |             |          |                | CAMPTO инјекции<br>40mg/2ml                     | PFIZER               | 1 | 1.075,00  |
|         |             |          |                | IRINOTESIN инјекции<br>40mg/2ml                 | SINDAN               | 1 | 1.075,00  |
|         |             |          |                | IRINOTECAN EBEWE<br>инјекции 40mg/2ml<br>(2ml)  | EBEWE                | 1 | 1.075,00  |
|         |             |          |                | TEKAMEN инјекции<br>40mg/2ml (2ml)              | MUSTAFA NEVZAT       | 1 | 1.075,00  |
|         |             |          |                | IRINOTECAN TEVA<br>инјекции 40mg/2ml<br>(2ml)   | PLIVA                | 1 | 1.075,00  |
| L01XX19 | Irinotecan  | Инјекции | 100mg/5ml      |                                                 |                      |   |           |
|         |             |          |                | CAMPTO инјекции<br>100mg/5ml                    | PFIZER               | 1 | 2.405,00  |
|         |             |          |                | IRINOTESIN инјекции<br>100mg/5ml                | SINDAN               | 1 | 2.405,00  |
|         |             |          |                | IRINOTECAN EBEWE<br>инјекции 100mg/5ml<br>(5ml) | EBEWE                | 1 | 2.405,00  |
|         |             |          |                | TEKAMEN инјекции<br>100mg/5ml (5ml)             | MUSTAFA NEVZAT       | 1 | 2.405,00  |
|         |             |          |                | IRINOTECAN TEVA<br>инјекции 100mg/5ml<br>(5ml)  | PLIVA /LEMERY        | 1 | 2.405,00  |
| L01XX19 | Irinotecan  | Инјекции | 300mg/15<br>ml |                                                 |                      |   |           |
|         |             |          |                | CAMPTO инјекции<br>300mg/15ml                   | PFIZER               | 1 | 8.662,00  |
|         |             |          |                | IRINOTESIN инјекции<br>300mg/15ml               | ACTAVIS Italy S.p.A. | 1 | 8.662,00  |
| L01XX19 | Irinotecan  | Инјекции | 500mg/25<br>ml |                                                 |                      |   |           |
|         |             |          |                | IRINOTECAN EBEWE<br>инјекции<br>500mg/25ml      | EBEWE                | 1 | 11.752,00 |
|         |             |          |                | IRINOTESIN инјекции<br>500mg/25ml               | SINDAN               | 1 | 11.752,00 |

|         |              |                       |        |                                          |                 |     |           |
|---------|--------------|-----------------------|--------|------------------------------------------|-----------------|-----|-----------|
| L01XX28 | Imatinib     | Филм обложени таблети | 100mg  |                                          |                 |     |           |
|         |              |                       |        | GLIVEC филм обл. табл. 60 x100mg         | NOVARTIS        | 60  | 40.307,00 |
|         |              |                       |        | ANZOVIP филм обл. табл. 120 x 100mg      | ZDRAVLJE        | 120 | 80.613,00 |
|         |              |                       |        | IMAKREBIN филм обл. табл. 60 x100mg      | REMEDIKA        | 60  | 40.307,00 |
| L01XX28 | Imatinib     | Филм обложени таблети | 400mg  |                                          |                 |     |           |
|         |              |                       |        | GLIVEC филм обл. табл. 30 x 400mg        | NOVARTIS        | 30  | 99.204,00 |
|         |              |                       |        | ANZOVIP филм обл. табл. 30 x 400mg       | ZDRAVLJE        | 30  | 99.204,00 |
|         |              |                       |        | IMAKREBIN филм обл. табл. 30 x400mg      | REMEDIKA        | 30  | 99.204,00 |
| L02AE03 | Gosereline   | Инјекции              | 3,6mg  |                                          |                 |     |           |
|         |              |                       |        | ZOLADEX IMPLANT инјекции 3,6mg{          | ASTRAZENECA     | 1   | 6.263,00  |
| L02AE03 | Gosereline   | Инјекции              | 10,8mg |                                          |                 |     |           |
|         |              |                       |        | ZOLADEX IMPLANT инјекции 10,8mg          | ASTRAZENECA     | 1   | 18.620,00 |
| L02AE04 | Triptorelin  | Инјекции              | 3,75mg |                                          |                 |     |           |
|         |              |                       |        | DECAPEPTYL CR инјекции 3,75mg (1ml)      | FERRING         | 1   | 7.569,00  |
| L02AE04 | Triptorelin  | Инјекции              | 0,1mg  |                                          |                 |     |           |
|         |              |                       |        | DECAPEPTYL инјекции 0,1mg (1ml)          | FERRING         | 7   | 2.748,00  |
| L02BB03 | Bicalutamide | Филм обложени таблети | 50mg   |                                          |                 |     |           |
|         |              |                       |        | CASODEX филм обл. табл. 28x50mg          | ASTRAZENECA     | 28  | 1.315,00  |
|         |              |                       |        | BICUSAN филм обл. табл. 28x50mg          | SYNTON          | 28  | 1.315,00  |
|         |              |                       |        | BICAMIDE филм обл. табл. 28x50mg         | GENEPHARM       | 28  | 1.315,00  |
|         |              |                       |        | BICALUTAMID TEVA филм обл. табл. 28x50mg | TEVA            | 28  | 1.315,00  |
|         |              |                       |        | BICUSAN филм обл. табл. 30x50mg          | SYNTON          | 30  | 1.409,00  |
|         |              |                       |        | PMS-BICALUTAMID филм обл. табл. 30x50mg  | PHARMASCIENCE   | 30  | 1.409,00  |
|         |              |                       |        | BICALUTAMID TEVA филм обл. табл. 30x50mg | TEVA            | 30  | 1.409,00  |
| L02BG03 | Anastrozole  | Филм обложени таблети | 1mg    |                                          |                 |     |           |
|         |              |                       |        | ANASTROZOL филм обл. табл. 10x1mg        | CIPLA           | 10  | 731,00    |
|         |              |                       |        | ARIMIDEX филм обл. табл. 28x1mg          | ASTRAZENECA     | 28  | 2.047,00  |
|         |              |                       |        | AREMED филм обл. табл. 28x1mg            | REMEDICA        | 28  | 2.047,00  |
|         |              |                       |        | ANAROMAT филм обл. табл. 28x1mg          | SYNTON          | 28  | 2.047,00  |
|         |              |                       |        | ANASTROZOL PLIVA филм обл. табл. 28x1mg  | PLIVA           | 28  | 2.047,00  |
|         |              |                       |        | ANAROMAT филм обл. табл. 30x1mg          | SYNTON          | 30  | 2.193,00  |
|         |              |                       |        | ANASTRO-cell филм обл. табл. 30x1mg      | CELL PHARM GmbH | 30  | 2.193,00  |

|         |                        |                             |                                |                                                 |                                    |    |           |
|---------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----|-----------|
| L02BG04 | Letrozole              | Филм<br>обложени<br>таблети | 2,5mg                          |                                                 |                                    |    |           |
|         |                        |                             |                                | FEMARA филм обл.<br>табл. 30X2.5mg              | NOVARTIS                           | 30 | 1.538,00  |
|         |                        |                             |                                | LEZRA филм обл.<br>табл. 30X2.5mg               | S.C. SINDAN                        | 30 | 1.538,00  |
|         |                        |                             |                                | LETROZOL LEK филм<br>обл. табл. 30X2.5mg        | SYNTON HISPANIA                    | 30 | 1.538,00  |
|         |                        |                             |                                | AVOMIT филм обл.<br>табл. 30X2.5mg              | TEVA                               | 30 | 1.538,00  |
|         |                        |                             |                                | LAMETTA филм обл.<br>табл. 30X2.5mg             | VIPHARM                            | 30 | 1.538,00  |
|         |                        |                             |                                | FEMAPLEX филм обл.<br>табл. 30X2.5mg            | GENEPHARM                          | 30 | 1.538,00  |
|         |                        |                             |                                | PMS-LETROZOLE<br>филм обл. табл.<br>30X2.5mg    | PHARMASCIENCE                      | 30 | 1.538,00  |
|         |                        |                             |                                | LETRO-cell филм обл.<br>табл. 30x2,5mg          | CELL PHARM GmbH                    | 30 | 1.538,00  |
| L03AA02 | Filgrastim             | Инјекции                    | 30MIU/0,5<br>ml                |                                                 |                                    |    |           |
|         |                        |                             |                                | NIVESTIM инјекции<br>30MIU/0,5ml                | HOSPIRA                            | 5  | 11.215,00 |
|         |                        |                             |                                | TEVAGRASTIM<br>инјекции<br>30MIU/0,5ml          | PLIVA                              | 1  | 2.243,00  |
| L03AA02 | Filgrastim             | Инјекции                    | 48MIU/0,5<br>ml                |                                                 |                                    |    |           |
|         |                        |                             |                                | NEUPOGEN<br>инјекции<br>48MIU/0,5ml             | F.HOFFMANN-LA ROCHE                | 1  | 3.422,00  |
|         |                        |                             |                                | NIVESTIM инјекции<br>48MIU/0,5ml                | HOSPIRA                            | 5  | 17.110,00 |
|         |                        |                             |                                | TEVAGRASTIM<br>инјекции<br>48MIU/0,5ml          | PLIVA                              | 1  | 3.422,00  |
| L03AA13 | Pegfilgrastim          | Инјекции                    | 6mg/0,6ml                      |                                                 |                                    |    |           |
|         |                        |                             |                                | NEULASTIM инјекции<br>6mg/0,6ml                 | F.HOFFMANN-LA ROCHE                | 1  | 58.856,00 |
| L03AB04 | Interferon alfa-2a     | Инјекции                    | 3MIU/0,5ml<br>(SRJ)            |                                                 |                                    |    |           |
|         |                        |                             |                                | ROFERON-A инјекции<br>3MIU/0,5ml                | F.HOFFMANN-LA ROCHE                | 1  | 815,00    |
| L03AB04 | Interferon alfa-2a     | Инјекции                    | 9MIU/0,5ml<br>I                |                                                 |                                    |    |           |
|         |                        |                             |                                | ROFERON-A<br>инјекции<br>9MIU/0,5ml             | F.HOFFMANN-LA ROCHE                | 1  | 2.400,00  |
| L03AB05 | Interferon alfa-2b     | Инјекции                    | 15MIU/ml(<br>SRJ)              |                                                 |                                    |    |           |
|         |                        |                             |                                | INTRON A инјекции<br>15MIU/ml(18MIU/1,2<br>ml)  | SCHERING PLOUGH                    | 1  | 4.384,00  |
| L03AB05 | Interferon alfa-2b     | Инјекции                    | 25MIU/ml                       |                                                 |                                    |    |           |
|         |                        |                             |                                | INTRON A инјекции<br>25MIU/ml<br>(30MIU/1,2ml)  | SCHERING PLOUGH                    | 1  | 6.748,00  |
| L03AB07 | Interferon beta-<br>1a | Инјекции                    | 30mcg(6MI<br>U)/0,5ml(S<br>RJ) |                                                 |                                    |    |           |
|         |                        |                             |                                | AVONEX инјекции<br>30mcg(6MIU)/0,5ml<br>(0,5ml) | BIOGEN IDC<br>BV/BENVENUE LAB. INC | 4  | 43.540,00 |
| L03AB07 | Interferon beta-<br>1a | Инјекции                    | 6MIU(22mc<br>g)/0,5ml          |                                                 |                                    |    |           |
|         |                        |                             |                                | REBIF 22 инјекции<br>6MIU(22mcg)/0,5ml          | MERCK SERONO S.p.A.                | 3  | 11.900,00 |
| L03AB07 | Interferon beta-<br>1a | Инјекции                    | 12MIU(44<br>mcg)/0,5ml         |                                                 |                                    |    |           |

|         |                              |                     |                          |                                                    |                          |    |            |
|---------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|
|         |                              |                     |                          | REBIF 44 инјекции<br>12MIU(44mcg)/0,5ml            | MERCK SERONO S.p.A.      | 3  | 13.334,00  |
|         |                              |                     |                          | REBIF 44 инјекции<br>12MIU(44mcg)/0,5ml            | MERCK SERONO S.p.A.      | 12 | 53.336,00  |
| L03AB08 | Interferon beta-1b           | Инјекции            | 250mcg<br>(8MIU)/ml(SRU) |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | BETAFERON инјекции<br>250mcg (8MIU)/ml<br>(1,2 ml) | Bayer Schering Pharma AG | 15 | 46.053,00  |
| L03AB11 | Peginterferon alfa-2a        | Инјекции            | 180mcg/0,5ml(SRU)        |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | PEGASYS инјекции<br>180mcg/0,5ml                   | F.HOFFMANN-LA ROCHE      | 1  | 11.525,00  |
| L03AB10 | Peginterferon alfa-2b        | Инјекции            | 50mcg/0,5ml              |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | PEGINTRON инјекции<br>50mcg/0,5ml                  | SCHERING PLOUGH          | 1  | 4.344,00   |
| L03AB10 | Peginterferon alfa-2b        | Инјекции            | 80mcg/0,5ml              |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | PEGINTRON инјекции<br>80mcg/0,5ml                  | SCHERING PLOUGH          | 1  | 6.946,00   |
| L03AB10 | Peginterferon alfa-2b        | Инјекции            | 100mcg/0,5ml             |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | PEGINTRON инјекции<br>100mcg/0,5ml                 | SCHERING PLOUGH          | 1  | 8.610,00   |
| L03AB10 | Peginterferon alfa-2b        | Инјекции            | 120mcg/0,5ml             |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | PEGINTRON инјекции<br>120mcg/0,5ml                 | SCHERING PLOUGH          | 1  | 10.430,00  |
| L03AB10 | Peginterferon alfa-2b        | Инјекции            | 150mcg/0,5ml             |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | PEGINTRON инјекции<br>150mcg/0,5ml                 | SCHERING PLOUGH          | 1  | 13.043,00  |
| L04AA04 | Antithymocyte immunoglobulin | Инјекции            | 20mg/ml                  |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | ATG FRESENIUS инјекции 20mg/ml (5ml)               | FRESENIUS BIOTECH        | 1  | 15.246,00  |
|         |                              |                     |                          | ATG FRESENIUS инјекции 20mg/ml (5ml)               | FRESENIUS BIOTECH        | 10 | 152.460,00 |
| L04AA04 | Antithymocyte immunoglobulin | Инјекции            | 5mg/ml (25mg)            |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | THYMOGLOBULINE инјекции 5mg/ml (25mg)              | GENZYM POLYCLONALS SAS   | 1  | 8.619,00   |
| M03AC04 | Atracurium                   | Инјекции            | 10mg/ml                  |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | TRACRIUM инјекции 10mg/ml ( 50mg/5ml)              | GSK                      | 5  | 457,00     |
| M03AC09 | Rocuronium                   | Инјекции            | 10mg/ml                  |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | ESMERON инјекции 10mg/ml (5ml)                     | NV ORGANON               | 10 | 2.392,00   |
|         |                              |                     |                          | ROCURONIUMBROMIDE KABI инјекции 10mg/ml (5ml)      | KABI                     | 10 | 2.392,00   |
| M03AX01 | Botulinum toxin              | Инјекции            | 500 U                    |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | DYSFORT инјекции 500U                              | IPSEN BIOPHARM Ltd       | 2  | 34.984,00  |
| M05BA02 | Clodronic acid               | Раствор за инфузија | 60mg/ml                  |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | BONEFOS раствор за инфузија 60mg/ml (5ml)          | BAYER                    | 5  | 4.196,00   |
| M05BA03 | Pamidronic acid              | Раствор за инфузија | 30mg                     |                                                    |                          |    |            |
|         |                              |                     |                          | PAMITOR раствор за инфузија 30mg (2ml)             | TORREX CHIESI PHARMA     | 1  | 1.370,00   |



|         |                 |                       |           |                                                           |                                    |    |           |
|---------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----|-----------|
|         |                 |                       |           | AREDIA раствор за инфузија 30mg (10 ml)                   | Novartis Pharma                    | 2  | 2.740,00  |
| M05BA03 | Pamidronic acid | Раствор за инфузија   | 60mg/4ml  |                                                           |                                    |    |           |
|         |                 |                       |           | PAMITOR раствор за инфузија 60mg/4ml (4ml)                | TORREX CHIESI PHARMA               | 1  | 3.815,00  |
| M05BA06 | Ibandronic acid | Филм обложени таблети | 50mg      |                                                           |                                    |    |           |
|         |                 |                       |           | BONDRONAT филм обл. табл. 28x50mg                         | F.HOFFMANN-LA ROCHE                | 28 | 6.646,00  |
|         |                 |                       |           | IBANDRONIC ACID TEVA филм обл. табл. 28x50mg              | TEVA                               | 28 | 6.646,00  |
|         |                 |                       |           | IBANDRONIC ACID ACTAVIS филм обл. табл. 28x50mg           | ACTAVIS                            | 28 | 6.646,00  |
| M05BA06 | Ibandronic acid | Раствор за инфузија   | 2mg/2ml   |                                                           |                                    |    |           |
|         |                 |                       |           | BONDRONAT раствор за инфузија 2mg/2ml                     | F.HOFFMANN-LA ROCHE                | 1  | 4.814,00  |
|         |                 |                       |           | ALVODRONIC раствор за инфузија 2mg/2ml (2ml)              | PHARMATHEN                         | 1  | 4.814,00  |
| M05BA06 | Ibandronic acid | Раствор за инјекции   | 3mg/3ml   |                                                           |                                    |    |           |
|         |                 |                       |           | BONVIVA раствор за инфузија 3mg/3ml                       | F.HOFFMANN-LA ROCHE                | 1  | 5.298,00  |
| M05BA06 | Ibandronic acid | Раствор за инфузија   | 6mg/6ml   |                                                           |                                    |    |           |
|         |                 |                       |           | ALVODRONIC раствор за инфузија 6mg/6ml (6ml)              | PHARMATHEN                         | 1  | 7.998,00  |
|         |                 |                       |           | BONDRONAT раствор за инфузија 6mg/6ml (6ml)               | F.HOFFMANN-LA ROCHE                | 1  | 7.998,00  |
| M05BA08 | Zoledronic acid | Раствор за инфузија   | 4mg/5ml   |                                                           |                                    |    |           |
|         |                 |                       |           | ZOMETA раствор за инфузија 4mg/5ml (5ml)                  | NOVARTIS PHARMA                    | 1  | 6.473,00  |
|         |                 |                       |           | ZOLENAT раствор за инфузија 4mg/5ml (5ml)                 | MUSTAFA NEVZAT                     | 1  | 6.473,00  |
|         |                 |                       |           | ZOLEDRONIC ACID ACTAVIS раствор за инфузија 4mg/5ml (5ml) | ACTAVIS                            | 1  | 6.473,00  |
|         |                 |                       |           | ZOLACITOR раствор за инфузија 4mg/5ml (5ml)               | Chiesi FARMACEUTICI SPA            | 1  | 6.473,00  |
|         |                 |                       |           | ZOLEDRONIC ACID ALVOGEN раствор за инфузија 4mg/5ml (5ml) | AGILA Specialities Polska Sp.z.o.o | 1  | 6.473,00  |
|         |                 |                       |           | ZOLACITOR раствор за инфузија 4mg/5ml (5ml)               | Chiesi FARMACEUTICI SPA            | 4  | 25.893,00 |
|         |                 |                       |           | ZOLENDRONIC ACID TEVA раствор за инфузија 4mg/5ml (5ml)   | TEVA                               | 1  | 6.473,00  |
|         |                 |                       |           | ZOLENDRONIC ACID TEVA раствор за инфузија 4mg/5ml (5ml)   | TEVA                               | 10 | 64.733,00 |
| M05BA08 | Zoledronic acid | Раствор за инфузија   | 5mg/100ml |                                                           |                                    |    |           |

|         |              |                               |           |                                                           |                                   |    |           |
|---------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------|
|         |              |                               |           | ACLASTA раствор за инфузија 5mg/100ml                     | NOVARTIS PHARMA                   | 1  | 23.179,00 |
| N01AB06 | Isoflurane   | Инјекции                      | 100ml     |                                                           |                                   |    |           |
|         |              |                               |           | FORANE паеа за инхалирање, раствор (100ml)                | AESICA LABORATORIES               | 1  | 1.138,00  |
|         |              |                               |           | ISOFLURANE TORREX паеа за инхалирање, раствор (100ml)     | Chiesi FARMACEUTICI SPA           | 1  | 1.138,00  |
|         |              |                               |           | TERRELL паеа за инхалирање, раствор (100ml)               | PIRAMAL Citrical Care Inc.        | 1  | 1.138,00  |
| N01AB06 | Isoflurane   | Инјекции                      | 250 ml    |                                                           |                                   |    |           |
|         |              |                               |           | ISOFLURANE TORREX паеа за инхалирање, раствор (250ml)     | Chiesi FARMACEUTICI SPA           | 1  | 4.060,00  |
|         |              |                               |           | TERRELL паеа за инхалирање, раствор (250ml)               | PIRAMAL Citrical Care Inc.        | 1  | 4.060,00  |
| N01AB08 | Sevoflurane  | Паеа за раствор за инхалирање | 250ml     |                                                           |                                   |    |           |
|         |              |                               |           | SEVORANE паеа за раствор за инхалирање (250ml)            | ABBOT Laboratories                | 1  | 8.631,00  |
|         |              |                               |           | SEVOFLURANE PIRAMAL паеа за раствор за инхалирање (250ml) | PIRAMAL Citrical Care Inc.        | 1  | 8.631,00  |
| N01AH01 | Fentanyl     | Инјекции                      | 0,05mg/ml |                                                           |                                   |    |           |
|         |              |                               |           | FENTANYL TORREX инјекции 0,05mg/ml (10ml)                 | CHIESI PHARMACEUTICALS            | 5  | 268,00    |
|         |              |                               |           | FENTANYL PANPHARMA инјекции 0,05mg/ml (10ml)              | ROTEXMEDICA                       | 10 | 535,00    |
|         |              |                               |           | FENTANYL инјекции 0,05mg/ml (10ml)                        | WARSAW PHARMACEUTICAL WORKS POLFA | 50 | 2.676,00  |
| N01AH01 | Fentanyl     | Инјекции                      | 0,05mg/ml |                                                           |                                   |    |           |
|         |              |                               |           | FENTANYL инјекции 0,05mg/ml (2ml)                         | WARSAW PHARMACEUTICAL WORKS POLFA | 50 | 742,00    |
| N01AH06 | Remifentanyl | Инјекции                      | 1mg       |                                                           |                                   |    |           |
|         |              |                               |           | ULTIVA инјекции 1mg                                       | GSK                               | 5  | 1.611,00  |
| N01AH06 | Remifentanyl | Инјекции                      | 2mg       |                                                           |                                   |    |           |
|         |              |                               |           | ULTIVA инјекции 2mg                                       | GSK                               | 5  | 2.770,00  |
| N01AX10 | Propofol     | Инјекции                      | 10mg/ml   |                                                           |                                   |    |           |
|         |              |                               |           | PROPOFOL 1% FRESENIUS инјекции 10mg/ml (20ml)             | FRESENIUS KABI                    | 5  | 566,00    |
|         |              |                               |           | PROPOFOL LIPURO инјекции 10mg/ml (20ml)                   | B/BRAUN                           | 5  | 566,00    |
|         |              |                               |           | DIPRIVAN инјекции 10mg/ml (20ml)                          | ASTRAZENECA                       | 5  | 566,00    |
| N01AX10 | Propofol     | Инјекции                      | 10mg/ml   |                                                           |                                   |    |           |
|         |              |                               |           | PROPOFOL 1% FRESENIUS инјекции 10mg/ml (100ml)            | FRESENIUS KABI                    | 1  | 519,00    |
| N01BB01 | Bupivacaine  | Инјекции                      | 20mg      |                                                           |                                   |    |           |
|         |              |                               |           | MARCAIN SPINAL инјекции 5mg/ml (4ml)                      | CENEXI SAS                        | 5  | 949,00    |

|         |                                   |                             |                      |                                                            |                                                            |     |          |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|
| N01BB01 | Bupivacaine                       | Инјекции                    | 100mg                |                                                            |                                                            |     |          |
|         |                                   |                             |                      | BUPIVACAINE<br>инјекции 5mg/ml<br>(20ml)                   | LABORATORIE<br>AGUETTANT                                   | 10  | 161,00   |
| N02AA01 | Morphine                          | Инјекции                    | 4mg/ml               |                                                            |                                                            |     |          |
|         |                                   |                             |                      | MORPHINI<br>HYDROCHLORIDUM<br>ALKALOID инјекции<br>4mg/ml  | ALKALOID                                                   | 10  | 186,00   |
| N02AA01 | Morphine                          | Инјекции                    | 20mg/ml              |                                                            |                                                            |     |          |
|         |                                   |                             |                      | MORPHINI<br>HYDROCHLORIDUM<br>ALKALOID инјекции<br>20mg/ml | ALKALOID                                                   | 10  | 649,00   |
| N02BB02 | Metamizole<br>sodium              | Раствор за<br>инјектирање   | 2,5g/5ml             |                                                            |                                                            |     |          |
|         |                                   |                             |                      | ANALGIN раствор за<br>инјектирање<br>2,5g/5ml              | ALKALOID                                                   | 50  | 874,00   |
|         |                                   |                             |                      | NOVALGETOL раствор<br>за инјектирање<br>2,5g/5ml           | GALENKA                                                    | 50  | 874,00   |
| N03AF02 | Oxcarbazepine                     | Филм<br>обложени<br>таблети | 300mg                |                                                            |                                                            |     |          |
|         |                                   |                             |                      | TRILEPTAL филм обл.<br>табл. 50X300mg                      | NOVARTIS PHARMA                                            | 50  | 571,00   |
|         |                                   |                             |                      | OXALEPT филм обл.<br>табл. 50X300mg                        | PLIVA                                                      | 50  | 571,00   |
| N03AF02 | Oxcarbazepine                     | Филм<br>обложени<br>таблети | 600mg                |                                                            |                                                            |     |          |
|         |                                   |                             |                      | TRILEPTAL филм обл.<br>табл. 50x600mg                      | NOVARTIS PHARMA                                            | 50  | 1.056,00 |
|         |                                   |                             |                      | OXALEPT филм обл.<br>табл. 50X600mg                        | PLIVA                                                      | 50  | 1.056,00 |
| N04BA03 | Levodopa+carbidopa<br>+entacapone | Филм<br>обложени<br>таблети | (150mg+37,5mg+200mg) |                                                            |                                                            |     |          |
|         |                                   |                             |                      | STALEVO филм обл.<br>табл.<br>100x(150mg+37,5mg+<br>200mg) | NOVARTIS PHARMA                                            | 100 | 5.614,00 |
| N05AB02 | Fluphenazine                      | Инјекции                    | 25mg/ml              |                                                            |                                                            |     |          |
|         |                                   |                             |                      | MODITEN DEPO<br>инјекции 25mg/ml<br>(1ml)                  | KRKA                                                       | 5   | 480,00   |
| N05AD01 | Haloperidol                       | Инјекции                    | 50mg/ml              |                                                            |                                                            |     |          |
|         |                                   |                             |                      | HALDOL DEPO<br>инјекции 50mg/ml<br>(1ml)                   | KRKA                                                       | 5   | 949,00   |
| N05AX08 | Risperidone                       | Инјекции                    | 25mg                 |                                                            |                                                            |     |          |
|         |                                   |                             |                      | RISPOLEPT CONSTA<br>инјекции 25mg<br>(2ml)                 | JANSSEN<br>PHARMACEUTICA NV VO<br>SORABOTKA SO CILAG<br>AG | 1   | 5.859,00 |
| N05AX08 | Risperidone                       | Инјекции                    | 37.5mg               |                                                            |                                                            |     |          |
|         |                                   |                             |                      | RISPOLEPT CONSTA<br>инјекции 37.5mg<br>(2ml)               | JANSSEN<br>PHARMACEUTICA NV VO<br>SORABOTKA SO CILAG<br>AG | 1   | 7.737,00 |
| N05AX08 | Risperidone                       | Инјекции                    | 50mg                 |                                                            |                                                            |     |          |
|         |                                   |                             |                      | RISPOLEPT CONSTA<br>инјекции 50mg (2ml)                    | JANSSEN<br>PHARMACEUTICA NV VO<br>SORABOTKA SO CILAG<br>AG | 1   | 9.530,00 |

|         |                                          |                                |                   |                                                                    |                                         |    |          |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----------|
| N05CD08 | Midazolam                                | Инјекции                       | 5mg/5ml           |                                                                    |                                         |    |          |
|         |                                          |                                |                   | DORMICUM инјекции<br>5mg/5ml                                       | F.HOFFMANN-LA ROCHE                     | 10 | 301,00   |
|         |                                          |                                |                   | MIDAZOLAM<br>PANFARMA инјекции<br>5mg/5ml (5ml)                    | ROTEXMEDICA                             | 10 | 301,00   |
|         |                                          |                                |                   | MIDANIUM инјекции<br>5mg/5ml (5ml)                                 | WARSAW<br>PHARMACEUTICAL<br>WORKS POLFA | 10 | 301,00   |
| N05CD08 | Midazolam                                | Инјекции                       | 15mg/3ml          |                                                                    |                                         |    |          |
|         |                                          |                                |                   | MIDAZOLAM TORREX<br>инјекции 15mg/3ml                              | TORREX                                  | 10 | 1.081,00 |
| N05CD08 | Midazolam                                | Инјекции                       | 50mg/10ml         |                                                                    |                                         |    |          |
|         |                                          |                                |                   | DORMICUM инјекции<br>50mg/10ml                                     | F.HOFFMANN-LA ROCHE                     | 5  | 928,00   |
|         |                                          |                                |                   | MIDANIUM инјекции<br>50mg/10ml (10ml)                              | WARSAW<br>PHARMACEUTICAL<br>WORKS POLFA | 5  | 928,00   |
|         |                                          |                                |                   | MIDAZOLAM<br>PANFARMA инјекции<br>50mg/10ml (10ml)                 | ROTEXMEDICA                             | 10 | 1.857,00 |
| N06AX16 | Venlafaxine                              | Таблети                        | 37,5mg            |                                                                    |                                         |    |          |
|         |                                          |                                |                   | VELAFAX<br>табл.28x37,5mg                                          | PLIVA                                   | 28 | 158,00   |
|         |                                          |                                |                   | VELAHIBIN филм<br>обл.табл.28x37,5mg                               | ACTAVIS                                 | 28 | 158,00   |
|         |                                          |                                |                   | ZANFEXA<br>табл.30x37,5mg                                          | ALKALOID                                | 30 | 170,00   |
| N06AX16 | Venlafaxine                              | Таблети                        | 75mg              |                                                                    |                                         |    |          |
|         |                                          |                                |                   | VELAFAX<br>табл.28x75mg                                            | PLIVA                                   | 28 | 338,00   |
|         |                                          |                                |                   | VELAHIBIN филм<br>обл.табл. 28x75mg                                | ACTAVIS                                 | 28 | 338,00   |
|         |                                          |                                |                   | ZANFEXA<br>табл.30x75mg                                            | ALKALOID                                | 30 | 362,00   |
| N07BC02 | Methadone                                | Таблети                        | 5mg               |                                                                    |                                         |    |          |
|         |                                          |                                |                   | HEPTANON<br>табл.20x5mg                                            | PLIVA                                   | 20 | 184,00   |
| N07BC02 | Methadone                                | Капки за<br>орална<br>употреба | 10mg/ml           |                                                                    |                                         |    |          |
|         |                                          |                                |                   | METADON ALKALOID<br>капки за орална<br>употреба 10mg/ml<br>(10ml)  | ALKALOID                                | 1  | 88,00    |
|         |                                          |                                |                   | HEPTANON капки за<br>орална употреба<br>10mg/ml (10ml)             | PLIVA                                   | 1  | 88,00    |
|         |                                          |                                |                   | METADON капки за<br>орална употреба<br>10mg/ml (10ml)              | HEMOFARM                                | 1  | 88,00    |
| N07BC02 | Methadone                                | Капки за<br>орална<br>употреба | 10mg/ml           |                                                                    |                                         |    |          |
|         |                                          |                                |                   | METADON ALKALOID<br>капки за орална<br>употреба 10mg/ml<br>(100ml) | ALKALOID                                | 1  | 819,00   |
|         |                                          |                                |                   | HEPTANON капки за<br>орална употреба<br>10mg/ml (100ml)            | PLIVA                                   | 1  | 819,00   |
| R03DA05 | Aminophylline                            | Инјекции                       | 25mg/1ml          |                                                                    |                                         |    |          |
|         |                                          |                                |                   | AMINOFILIN<br>ALKALOID инјекции<br>25mg/1ml (10ml)                 | ALKALOID                                | 50 | 739,00   |
| R05CB13 | Dornase alfa<br>(Desoxyribonucle<br>ase) | Раствор за<br>инхалирање       | 1000E(1mg<br>)/ml |                                                                    |                                         |    |          |

|         |                                        |          |           |                                                                |                                    |    |           |
|---------|----------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|-----------|
|         |                                        |          |           | PULMOZYME раствор<br>за инхалирање<br>1000E(1mg)/ml<br>(2,5ml) | F.HOFFMANN-LA ROCHE<br>(GENENTECH) | 30 | 35.019,00 |
| R06AC03 | Chloropyramine                         | Инјекции | 10mg/ml   |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | SYNOPEX инјекции<br>10mg/ml (2ml)                              | PLIVA                              | 10 | 517,00    |
| R07AA02 | Surfaktant,<br>prirodni<br>fosfolipidi | Инјекции | 80mg/1ml  |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | CUROSURF инјекции<br>80mg/1ml(1,5ml)                           | Chiesi FARMACEUTICI<br>SPA         | 2  | 44.895,00 |
| V03AB25 | Flumazenil                             | Инјекции | 0,5mg/5ml |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | ANEXATE инјекции<br>0,5mg/5ml                                  | F.HOFFMANN-LA ROCHE                | 5  | 2.576,00  |
| V03AB25 | Flumazenil                             | Инјекции | 1mg/10ml  |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | ANEXATE инјекции<br>1mg/10ml                                   | F.HOFFMANN-LA ROCHE                | 5  | 5.697,00  |
| V03AF01 | Mesna                                  | Инјекции | 400mg/4ml |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | UROMITEXAN<br>инјекции 400mg/4ml                               | Baxter Oncology                    | 15 | 2.909,00  |
| V03AF03 | Calcium folinate                       | Инјекции | 30 mg     |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | CALCIUM FOLINAT<br>EBEWE инјекции<br>10mg/ml (3ml)             | EBEWE                              | 1  | 190,00    |
| V03AF03 | Calcium folinate                       | Инјекции | 50 mg     |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | KALCIUM FOLINAT<br>PLIVA инјекции<br>50mg/5ml                  | PLIVA                              | 1  | 317,00    |
| V03AF03 | Calcium folinate                       | Инјекции | 100 mg    |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | KALCIUM FOLINAT<br>PLIVA инјекции<br>100mg/10ml                | PLIVA                              | 1  | 635,00    |
| V03AF03 | Calcium folinate                       | Инјекции | 200 mg    |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | KALCIUM FOLINAT<br>PLIVA инјекции<br>200mg/20ml                | PLIVA                              | 1  | 1.125,00  |
| V03AF03 | Calcium folinate                       | Инјекции | 300 mg    |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | KALCIUM FOLINAT<br>PLIVA инјекции<br>300mg/30ml                | PLIVA                              | 1  | 1.190,00  |
| V03AF03 | Calcium folinate                       | Инјекции | 500 mg    |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | KALCIUM FOLINAT<br>PLIVA инјекции<br>500mg/50ml                | PLIVA                              | 1  | 3.149,00  |
| V07A    | Aqua redestillata                      | Инјекции | 2ml       |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | AQUA AD<br>INJECTABILIA<br>ALKALOID инјекции<br>2ml            | ALKALOID                           | 50 | 475,00    |
| V07A    | Aqua redestillata                      | Инјекции | 10ml      |                                                                |                                    |    |           |
|         |                                        |          |           | AQUA AD<br>INJECTABILIA<br>ALKALOID инјекции<br>10ml           | ALKALOID                           | 50 | 831,00    |

Кај АТС кодот A02BA02 – Ranitidine филм обложени таблети/ таблети 150mg се додаваат следните заштитени имиња:

|  |  |  |  |                                     |         |    |       |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---------|----|-------|
|  |  |  |  | RANITIDIN филм обл.табл<br>30x150mg | JAKA 80 | 30 | 36,00 |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---------|----|-------|

Кај АТС кодот A12BA01 – Potassium chloride таблети/таблети за перорален раствор 500mg се додава следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                                         |        |    |        |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|--------|----|--------|
|  |  |  |  | KALIUM CHLORID таблети<br>за перорален раствор<br>500mg | BELUPO | 30 | 176,00 |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|--------|----|--------|

Кај АТС кодот C09AA02 – Enalapril таблети 5 mg се додава следното заштитено име:

|  |  |  |  |                               |         |    |       |
|--|--|--|--|-------------------------------|---------|----|-------|
|  |  |  |  | ENALAPRIL 5 табл. 30 x<br>5mg | JAKA 80 | 30 | 24,00 |
|--|--|--|--|-------------------------------|---------|----|-------|

Кај АТС кодот C09AA02 – Enalapril таблети 10 mg се додава следното заштитено име:  
:

|  |  |  |  |                                 |         |    |       |
|--|--|--|--|---------------------------------|---------|----|-------|
|  |  |  |  | ENALAPRIL 10 табл. 30 x<br>10mg | JAKA 80 | 30 | 25,00 |
|--|--|--|--|---------------------------------|---------|----|-------|

Кај АТС кодот C09AA02 – Enalapril таблети 20 mg се додава следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                 |         |    |       |
|--|--|--|--|---------------------------------|---------|----|-------|
|  |  |  |  | ENALAPRIL 20 табл. 30 x<br>20mg | JAKA 80 | 30 | 27,00 |
|--|--|--|--|---------------------------------|---------|----|-------|

Кај АТС кодот C09CA01 – Losartan филм обложени таблети 100 mg се додава следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                       |      |    |        |
|--|--|--|--|---------------------------------------|------|----|--------|
|  |  |  |  | LORISTA филм обл. табл.<br>30 x 100mg | KRKA | 30 | 270,00 |
|--|--|--|--|---------------------------------------|------|----|--------|

Кај АТС кодот C09CA01 – Losartan филм обложени таблети 50 mg се додава следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                       |      |    |        |
|--|--|--|--|---------------------------------------|------|----|--------|
|  |  |  |  | LORISTA филм обл. табл.<br>30 x 50 mg | KRKA | 30 | 135,00 |
|--|--|--|--|---------------------------------------|------|----|--------|

Кај АТС кодот L04AA06 - Mycophenolic acid – таблети /филм обложени таблети 500 mg се додава следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                                       |      |     |          |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|------|-----|----------|
|  |  |  |  | MYCOPHENOLIC MOFETIL<br>ACTAVIS табл. 100 x 500<br>mg |      | 100 | 1.890,00 |
|  |  |  |  | MYCOPHENOLIC MOFETIL<br>ACTAVIS табл. 150 x 500<br>mg | KRKA | 150 | 2.835,00 |

Кај АТС кодот B05BA03 – Jaglenihidrati раствор за инјектирање(инфузија)5% 500ml се додава следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                                                    |          |   |       |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|
|  |  |  |  | GLUCOSE ALKLOID<br>раствор за<br>инјектирање(инфузија)5<br>% 500ml | ALKALOID | 1 | 37,00 |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|

Кај АТС кодот B05BA03 – Jaglenihidrati раствор за инјектирање(инфузија)10% 500ml се додава следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                                                      |          |   |       |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|
|  |  |  |  | GLUCOSE ALKLOID<br>раствор за<br>инјектирање(инфузија)<br>10 % 500ml | ALKALOID | 1 | 43,00 |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|

Кај АТС кодот L04AA04 – Antithymocyte immunoglobulin инјекции 20mg/ml се додава следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                        |                      |    |            |
|--|--|--|--|----------------------------------------|----------------------|----|------------|
|  |  |  |  | ATG FRESENIUS инјекции<br>20mg/ml(5ml) | FRESENIUS<br>BIOTECH | 10 | 152.460,00 |
|--|--|--|--|----------------------------------------|----------------------|----|------------|

Кај АТС кодот N05BA08 – Bromazepam таблети 1,5mg се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                             |             |    |       |
|--|--|--|--|-----------------------------|-------------|----|-------|
|  |  |  |  | LEKOTAM табл. 30 x<br>1,5mg | SANDOZ -LEK | 30 | 22,00 |
|--|--|--|--|-----------------------------|-------------|----|-------|

Кај АТС кодот A09AA02 – Amilase+Lipase+Protease/Pankreatin капсули 9000U +10000U+500U се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                           |      |    |        |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|------|----|--------|
|  |  |  |  | PANAZE капс. 20 x (9000U<br>+10000U+500U) | KPKA | 20 | 148,00 |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|------|----|--------|

Кај АТС кодот A09AA02 – Amilase+Lipase+Protease/Pankreatin капсули 8000E +10000E+600E (150mg) се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                                            |                   |     |        |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|
|  |  |  |  | KREON 10.000 капс. 100 x<br>(8000E<br>+10000E+500E)(150mg) | ABBOT<br>products | 100 | 790,00 |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------|

Кај АТС кодот A09AA02 – Amilase+Lipase+Protease/Pankreatin капсули 18000U +25000U+1000U (300mg) се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                                              |                   |    |        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|
|  |  |  |  | KREON 25.000 капс. 50 x<br>(18000E +25000E+1000E)<br>(300mg) | ABBOT<br>products | 50 | 950,00 |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------|

Кај АТС кодот N05AX08 - Risperidon филм обложени таблети 2 mg се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                    |             |    |       |
|--|--|--|--|------------------------------------|-------------|----|-------|
|  |  |  |  | RISPOLUX филм обл. табл.<br>20x2mg | SANDOZ -LEK | 20 | 71,00 |
|--|--|--|--|------------------------------------|-------------|----|-------|

Кај АТС кодот H02AB09 - Hydrocortisone таблети 20 mg се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                  |         |    |        |
|--|--|--|--|----------------------------------|---------|----|--------|
|  |  |  |  | Hydrocortison табл.20 x<br>20 mg | GALENKA | 20 | 113,00 |
|--|--|--|--|----------------------------------|---------|----|--------|

Кај АТС кодот M01AE01 – Ibuprofen филм обложени таблети/ обложени таблети 400mg се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                    |         |    |       |
|--|--|--|--|------------------------------------|---------|----|-------|
|  |  |  |  | IBUPROFEN обл. табл. 30<br>x 400mg | JAKA 80 | 30 | 34,00 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---------|----|-------|

Кај АТС кодот J01CA04 – Amoxicillin капсули 500mg се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                |               |    |       |
|--|--|--|--|--------------------------------|---------------|----|-------|
|  |  |  |  | AMOXICILIN капс. 16 x<br>500mg | TROGE MEDICAL | 16 | 42,00 |
|--|--|--|--|--------------------------------|---------------|----|-------|

Кај АТС кодот C10AA – Atorvastatin филм обложени таблети 10mg се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                     |             |    |        |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------|----|--------|
|  |  |  |  | TULIP филм обл. табл. 30<br>x 10 mg | SANDOZ -LEK | 30 | 102,00 |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------|----|--------|

Кај АТС кодот J04AB02 – Rifampicin капсули 300mg се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                          |         |    |       |
|--|--|--|--|--------------------------|---------|----|-------|
|  |  |  |  | RIFAMOR капс. 16 x 300mg | GALENKA | 16 | 70,00 |
|--|--|--|--|--------------------------|---------|----|-------|

Кај АТС кодот H03BB02 – Thiamazole таблети/ филм обложени таблети 5mg се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                        |       |    |       |
|--|--|--|--|----------------------------------------|-------|----|-------|
|  |  |  |  | THYROZOL 5 филм обл.<br>табл. 20 x 5mg | MERCK | 20 | 55,00 |
|--|--|--|--|----------------------------------------|-------|----|-------|

Кај АТС кодот J01XB01 – Colistin инјекции 1.000.000 IU се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                    |                        |    |        |
|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------|----|--------|
|  |  |  |  | COLOMYCIN инјекции<br>1.000.000 IU | FOREST<br>LABORATORIES | 10 | 372,00 |
|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------|----|--------|

Кај АТС кодот B05BA01 – Aminokiselini раствор за инјектирање(инфузија) 250ml се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                                            |                |   |        |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|----------------|---|--------|
|  |  |  |  | NEPHROTEST раствор за<br>инјектирање (инфузија)<br>(250ml) | FRESENIUS KABI | 1 | 733,00 |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|----------------|---|--------|

Кај АТС кодот B05BA01 – Aminokiselini раствор за инјектирање(инфузија) 10%/500ml се брише следното заштитено име:

|  |  |  |  |                                                               |                |   |        |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|----------------|---|--------|
|  |  |  |  | NEPHROTEST раствор за<br>инјектирање (инфузија)10%<br>(500ml) | FRESENIUS KABI | 1 | 287,00 |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|----------------|---|--------|

Кај АТС кодот M05BA06 – „Ibandronic acid филм обложени таблети 150 mg“, во колоната 5, заштитеното име „IBANDRONAT“ се заменува со „IBANDRONAT LEK“

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-17745-1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Ангел Митевски, с.р.**



4258.

Врз основа на член 28, член 54 став 1 точка 10 и 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011 26/2012, 16/2013 и 91/2013) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 2013 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**

## Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2012, 138/2012, 164/2012, 57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013 и 145/2013), се додава нов член 21 – б кој гласи:

„Осигуреното лице кое не прави промена на избраниот лекар, може само да се одјави од избраниот лекар.

Осигуреното лице кое има електронска здравствена картичка верификацијата на одјавата ја врши кај избраниот лекар со дигитално потпишување на истата преку електронските здравствени картички на избраниот лекар и осигуреното лице.

Осигуреното лице кое нема електронска здравствена картичка, верификацијата на одјавата од избраниот лекар ја врши лекарот со дигитално потпишување со неговата електронска здравствена картичка.

Осигуреното лице кое има електронска здравствена картичка и е регистрирано на порталот на Фондот со корисничко име и лозинка, верификацијата на одјавата од избраниот лекар, истото ја врши со дигитално потпишување со својата електронска здравствена картичка.

Фондот по службена должност може да направи одјава на осигуреното лице од избраниот лекар, по констатирана злоупотреба на самиот избор.“

## Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-17687/1  
29 ноември 2013 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
Ангел Митевски, с.р.

4259.

Врз основа на член 25, член 28, член 54 став 1 точка 10, член 56 став 1 точка 3, член 69 и член 70 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013) и член 10 став 2 и член 21-а од Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжително здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2012, 164/2102, 57/2013, 64/2013, 88/2013, 119/2013 и 145/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21 ноември 2013 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ПРИСТАП, ИЗДАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА ФЗОМ ДОСТАПНИ НА ВЕБ ПОРТАЛОТ**

## Член 1

Во Правилникот за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот („Службен весник на Република Македонија“ број 57/2013 и 88/2013), во член 3 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: „Барањата за најава на Веб порталот за овластените лица на здравствените установи и ортопедските куќи се врши исклучиво во подрачните служби на Фондот.“

Ставот 4 станува став 5 и во истиот по бројот (3) се додаваат зборовите „и (4)“.

Ставот 5 се заменува со нов став 6 кој гласи: „Формата и содржината на барањето од став (2), (3) и (4) се обрасците ЕЛ-1, ЕЛ-301 и ЕЛ-ОЛ1 кои се составен дел на овој правилник.“

## Член 2

Во член 11 став 1 алинеа 2 сврзаникот „и“ се заменува со запирка, а во алинеа 3 точката се заменува со сврзаникот „и“.

Во член 11 став 1 се додава нова алинеа 4 која гласи:

„-Ортопедски куќи кои имаат потпишано договор со Фондот за услуги за обезбедување на ортопедски и други помагала.“

## Член 3

Во член 12 по зборовите „здравствено осигурување“ се додаваат зборовите „или член на семејството на осигуреникот над 14 годишна возраст“.

## Член 4


Во член 14 се додава нов став 3 кој гласи: „Овластените лица на здравствените установи и ортопедските куќи поднесувањето на електронските фајлови за финансиска документација согласно договорите со Фондот, го вршат преку веб порталот и истите електронски ги потпишуваат преку користење на дигитален сертификат на нивната електронската здравствена картичка. Здравствените установи и ортопедските куќи покрај електронските фајлови за финансиска документација до подрачните служби на Фондот финансиската документација задолжително ја доставуваат и по писмен пат во хартиена форма.“

## Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-17693/1  
29 ноември 2013 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
Ангел Митевски, с.р.



ОБРАЗЕЦ ЕЛ-301

**БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ/ОДЗЕМАЊЕ НА ПРИСТАП ДО ВЕБ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ ЗА  
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА/ОДЈАВА ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ**

Обврзникот за пресметка и уплата на придонес за задолжително здравствено осигурување \_\_\_\_\_ со единствен даночен број (ЕДБ) \_\_\_\_\_, единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) \_\_\_\_\_, со седиште \_\_\_\_\_ во подрачната служба на ФЗОМ поднесува барање за ДОДЕЛУВАЊЕ/ ОДЗЕМАЊЕ (барателот заокружува една од опциите) на право на пристап до системот за електронски пријави и одјави во задолжително здравствено осигурување (образец 30-1) на веб порталот на ФЗОМ за следниве лица \*:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Име и презиме _____ | ЕЗБО ** _____ |
| 2. Име и презиме _____ | ЕЗБО ** _____ |
| 3. Име и презиме _____ | ЕЗБО ** _____ |
| 4. Име и презиме _____ | ЕЗБО ** _____ |
| 5. Име и презиме _____ | ЕЗБО ** _____ |

Со пополнување на ова барање, ги овластуваме горенаведените лица да можат во наше име и за наша сметка да спроведуваат електронска пријава/одјава (образец 30-1) во задолжително здравствено осигурување за наши вработени и членови на нивни семејства осигурени преку нив на веб порталот на ФЗОМ.

Датум \_\_\_\_\_ 20\_\_ год.

М.П.

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(име и презиме и потпис)

\* Секое лице за кое се поднесува ова барање, претходно мора да поседува ЕЗК и да има креиран кориснички профил на веб порталот на ФЗОМ.

\*\* ЕЗБО (Единствен здравствен број на осигуреникот) е податок кој се наоѓа на ЕЗК (Електронска здравствена картичка).

**Напомена:** По прифаќање на барањето ФЗОМ на овластените лица ќе им додели привилегии за користење на горенаведените услуги за што ќе бидат известени на нивните e-mail адреси.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

ОБРАЗЕЦ ЕЛ-ОЛ1

### БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ/ОДЗЕМАЊЕ НА ПРИСТАП ДО ВЕБ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ ЗА ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА ОД ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ И ОРТОПЕДСКИ КУЌИ

(Барателот за секој тип на договор поединечно избира и означува од понудените опции)

Здравствената установа / ортопедската куќа \_\_\_\_\_ со единствен  
даночен број (ЕДБ) \_\_\_\_\_ единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) \_\_\_\_\_  
со седиште во \_\_\_\_\_ и склучен договор со ФЗОМ за

- ☐ Примарна здравствена заштита (Гинекологија, Општа медицина, Стоматологија)
- ☐ Аптеки
- ☐ Специјалистичко консултатива здравствена заштита (ПЗУ, Лабораториски услуги ЛУ-1 и ЛУ-2, Дијализа, Стоматологија, Заводи, Здравствени домови, Институтути, Центри за јавно здравје)
- ☐ Биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО)
- ☐ Болничка здравствена заштита (Болници, Заводи, Институтути, Клинички болници, Општи болници, Специјални болници, Универзитетски клиници, Кардиоваскуларна хирургија, Офталмологија, Природни лекувалишта)
- ☐ Ортопедски и други помагала

во подрачната служба на ФЗОМ поднесува барање за ДОДЕЛУВАЊЕ/ ОДЗЕМАЊЕ (барателот заокружува една од опциите) на право на пристап до веб порталот на Фондот за следниве лица \*:

| РБ | ЕЗБО | Име и Презиме | Шифра на РЕ (само за аптеки) |
|----|------|---------------|------------------------------|
| 1  |      |               |                              |
| 2  |      |               |                              |
| 3  |      |               |                              |
| 4  |      |               |                              |
| 5  |      |               |                              |

со можност преку Веб порталот по електронски пат да ја поднесуваат финансиска документација согласно договорите со Фондот.

Со пополнување на ова барање, ги овластуваме горенаведените лица да можат во наше име и за наша сметка да ги спроведуваат бараните привилегии преку веб порталот на ФЗОМ.

Датум

\_\_\_\_\_ 20\_\_ год.

М.П.

Одговорно лице

\_\_\_\_\_  
(име и презиме и потпис)

\* Секое лице за кое се поднесува ова барање, претходно мора да поседува ЕЗК и да има креиран кориснички профил на веб порталот на ФЗОМ.

\*\* ЕЗБО (Единствен здравствен број на осигуреникот) е податок кој се наоѓа на ЕЗК (Електронска здравствена картичка).

Напомена: По прифаќање на барањето ФЗОМ на овластените лица ќе им додели привилегии за користење на горенаведените услуги за што ќе бидат известени на нивните e-mail адреси.



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.